

Службен весник

на Република Македонија

Број 7

18 јануари 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
260. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште.....	4	266. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје.....	24
261. Закон за изменување на Законот за шумите.....	5	267. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања	24
262. Закон за изменување на Законот за лековите и медицинските средства..	6	268. Одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина – варовник на локалитетот “Белица“, општина Струга од Трговското друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга на Трговското друштво за градежништво ИЛИНДЕН ГРАДБА ДОО Струга	25
263. Закон за утврдување на цени на водните услуги.....	6	269. Одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина Битола	25
264. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за катастар на недвижности	24		
265. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план за 2016 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје	24		

	Стр.		Стр.
270. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2016 година на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип.....	25	282. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	29
271. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини	26	283. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Тетово-вон г.р. општина Тетово.....	29
272. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања ...	26	284. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на општина Чаир.....	30
273. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања....	27	285. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за дополнително водоснабдување на Гевгелија со изградба на потребни хидротехнички објекти КО Мрзенци Општина Гевгелија	30
274. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на технолошко индустриска развојна зона „Скопје 1“	27	286. Одлука за давање согласност на Правилникот за специфичните критериуми и барања за чистота на адитивите што можат да бидат содржани во храната	31
275. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“.....	27	287. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	31
276. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“.....	27	288. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со казнено поправна установа-затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка	31
277. Одлука за давање согласност на Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисник на Технолошко индустриска развојна зона..	27	289. Одлука за одземање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – детска градинка „Лилипут“ во Скопје.....	32
278. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриска развојна зона „Скопје 2“	28	290. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија	32
279. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина по Јавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини	28	291. Решение за разрешување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство-„Чаир“-Скопје	32
280. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – антимон на Друштвото за трговија и услуги АЈМА МАДЕНЦИЛИК ДОО Скопје на локалитетот “Лојане“, општина Липково	28		
281. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања....	29		

	Стр.		Стр.
292. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови...	32	305. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита	79
293. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје	33	306. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита	80
294. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип	33	307. Решение од Комисија за заштита на конкуренција	81
295. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје	33	308. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	81
296. Годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2016 година..	33	309. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата	81
297. Програма за изменување и дополнување на Програмата за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година.....	56	310. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	82
298. Тарифник за висината на надоместоците за поднесено барање за добивање согласност и за дадено стручно мислење	58	311. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	82
299. Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2016 година	63	312. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	82
300. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог	70	313. Решение од Комисија за заштита на конкуренција	83
301. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог .	73	314. Решение од Комисија за заштита на конкуренција	83
302. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог	78	315. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	83
303. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	79	316. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	84
304. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита.....	79	317. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	84
		318. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	85
		319. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	85
		320. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	86
		321. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	86
		322. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	86
		323. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	87
		324. Објава за стапката на трошоците на живот за месец декември 2015 година.....	87
		Огласен дел	1-40

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

260.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 2016 година.

Бр. 08-319/1
15 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), членот 39 се менува и гласи:

„Член 39

Продолжување на договорот за закуп

По истекот на времетраење на склучениот договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по барање на закупецот, доколку закупецот во целост ги исполнил обврските од договорот за закуп, министерот може по претходно позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Македонија и по претходна согласност од Владата на Република Македонија со непосредна спогодба да склучи нов договор за закуп со закупецот, но најмногу за период од пет години.

По исклучок од ставот 1 на овој член во случај кога на земјоделското земјиште на кое му истекува времетраењето на договорот за закуп, а има подигнато долгогодишен насад по сопственост на закупецот и закупецот во целост ги исполнил обврските од договорот, по барање на закупецот, министерот може со непосредна спогодба да склучи нов договор за закуп по претходно позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Македонија и по претходна согласност од Владата на Република Македонија, за период најмногу до амортизацијата на долгогодишниот насад.

Периодот на амортизација на долгогодишните насади од ставот 2 на овој член ја утврдува стручна комисија од пет члена формирана од министерот, од кои три члена се од редовите на вработените во Министерството, а два члена од високообразовни или научни установи од областа на земјоделството.

Износот на годишната закупнина во договорот за закуп со непосредна спогодба од ставовите 1 и 2 на овој член се утврдува во висина на почетната цена ут-

врдена согласно со членот 23 од овој закон, а доколку износот на годишната закупнина која дотогаш ја плаќал закупецот согласно со договорот за закуп била повисока во тој случај го плаќа повисокиот износ на закупнината.

Закупецот барањата од ставовите 1 и 2 на овој член може да ги поднесе до Министерството во рок од шест месеци пред истекот на времетраењето на договорот за закуп.

Формата и содржината на образецот на барањата од ставовите 1 и 2 на овој член и потребната документација ги пропишува министерот.“

Член 2

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Започнатите постапки по поднесени барања врз основа на членот 39 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15) до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TOKË BUJQËSORE

Neni 1

Në Ligin për tokë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 dhe 215/15), neni 39 ndryshohet si vijon:

"Neni 39

Vazhdimi i marrëveshjes për qira

Pas skadimit të kohëzgjatjes së marrëveshjes së lidhur për qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore me kërkesë të qiramarrësit, nëse qiramarrësi në tërësi i ka plotësuar obligimet e marrëveshjes për qira, ministri mundet me mendim paraprak pozitiv nga Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë dhe me pëlqim paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë të lidhë marrëveshje të re të drejtpërdrejtë me marrëveshje direkte me qiramarrësin por më shumë për periudhë prej pesë vitesh.

Me përjashtim nga paragrafi 1 të këtij neni në rast kur toka bujqësore të cilës i ka kaluar kohëzgjatja e marrëveshjes për qira ndërsa ka ngritur mbëltime shumëvjeçare në pronësi të qiramarrësit dhe qiramarrësi në tërësi i ka plotësuar obligimet nga marrëveshja, me kërkesë të qiramarrësit, ministri mundet me marrëveshje direkte të lidhë marrëveshje të re me mendim paraprak pozitiv nga Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë dhe me pëlqim paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë për periudhë më së shumti deri në amortizimin e mbëltimeve shumëvjeçare.

Periudhën e amortizimit të mbëltimeve shumëvjeçare nga paragraf 2 të këtij neni e përcakton komisioni profesional prej pesë anëtarëve i formuar nga ministri, nga të cilit tre anëtarë janë nga radhët e të punësuarve në Ministri, ndërsa dy anëtarë nga institucione të arsimit të lartë ose nga institucionet shkencore nga sfera e bujqësisë.

Shuma e qirasë vjetore në marrëveshjen për qira me marrëveshje direkte nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni përcaktohet në lartësi të çmimit fillestar të përcaktuar në nenin 23 të këtij ligji, e nëse shuma e qirasë vjetore të cilën deri atëherë e ka paguar qiramarrësi në pajtim me marrëveshjen për qira ka qenë më e lartë në atë rast e paguan shumën më të lartë të qirasë.

Qiramarrësi kërkesat nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni mundet t'i parashtrojë në Ministri në afat prej gjashtë muajsh para skadimit të kohëzgjatjes së marrëveshjes për qira.

Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni dhe dokumentacionin e nevojshëm i përcakton ministri."

Neni 2

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 3

Procedura e filluara për kërkesat e parashtruara në bazë të nenit 39 të Ligjit për tokën bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 dhe 215/15) deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të mbarohen në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

261.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за шумите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 2016 година.

Бр. 08- 320/1
15 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Член 1

Во Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2009, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15 и 147/15), членот 14-а се менува и гласи:

„(1) За изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон и за вршење на работи од јавен интерес утврден со закон, инвеститорот е должен да поднесе барање за добивање на согласност за трајна пренамена на шума и шумско земјиште од органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството.

(2) Кон барањето за добивање на согласност за трајна пренамена на шума и шумско земјиште од ставот (1) на овој член, инвеститорот поднесува:

- документ дека инвеститорот е регистриран согласно со одредбите од Законот за трговски друштва при Централниот регистар на Република Македонија,

- планска програма со вклучено решение за услови за планирање на просторот изработена согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање,

- список на индикации за катастарските парцели и вкупна површина на шуми и шумско земјиште во планскиот опфат издаден од Агенцијата за катастар на недвижности,

- геодетски елаборат со нумерички податоци изработен од овластен геодет, кога со планскиот опфат се зафаќаат шуми и шумско земјиште кое влегува како дел од катастарска парцела и

- документ за платен надоместок за трајна пренамена на шума и шумско земјиште од инвеститорот кој го издава Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ или другите субјекти задолжени да управуваат со заштитените подрачја.

(3) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по службена должност ќе обезбеди документ дека инвеститорот е регистриран согласно со одредбите од Законот за трговски друштва при Централниот регистар на Република Македонија.

(4) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на шумарството по барањето од ставот (1) на овој член во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето донесува решение за трајна пренамена на шума и шумско земјиште.“

Член 2

Започнатите постапки за добивање согласност за трајна пренамена на шума и шумско земјиште до влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со законот со кој се започнати.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ЛИГЈ ПЁР NDRYSHIMIN E LIGJIT ПЁР PYJE

Neni 1

Ne Ligjin për pyjet ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër. 64/2009, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15 dhe 147/15), neni 14-a ndryshohet si vijon:

"(1) Për ndërtimin e objekte me interes publik të përcaktuar me ligj dhe për kryerje të punëve me interes publik të përcaktuar në ligj, investitori është i obliguar të parashtrojë kërkesë për marrje pëlqimi për ridedikim të përhershëm të pyllit dhe tokës pyjore nga organ i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë.

(2) Me kërkesë për marrje pëlqimi për ridedikim të përhershëm të pyllit dhe tokës pyjore nga paragrafi (1) i këtij neni, investitori parashtron:

- dokument se investitori është i regjistruar në pajtim me dispozitat e Ligjit për shoqëri tregtare në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë,

- program të planit me zgjidhje të përfshirë për kushte të planifikimit të hapësirës i përpiluar në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik,

- listë të indikacioneve për parcelat kadastrale dhe sipërfaqen e përgjithshme të pyjeve dhe tokës pyjore në përfshirjen e planit të dhënë nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive,

- elaborat gjeodezik me të dhëna numerike të përpiluar nga gjeodet i autorizuar, kur me përfshirjen e planit përfshihen pyje dhe tokë pyjore që hyn si pjesë e parcelës kadastrale dhe

- dokument për kompensim të paguar për ridedikim të përhershëm të pyllit dhe tokës pyjore nga investitori që e jep Ndërmarrja Publike për Ekonomizim me Pyjet Shtetërore "Pyjet të Maqedonisë" ose subjekte tjera të ngarkuara për menaxhim me rajone të mbrojtura."

(3) Organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë me detyrë zyrtare do të sigurojë dokument se investitori është i regjistruar në pajtim me dispozitat të Ligjit për shoqëri tregtare në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë.

(4) Organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e pylltarisë pas kërkesë nga paragrafi (1) të këtij neni në afat prej 30 ditësh nga dita e parashtimit të kërkesës miraton aktvendim për ridedikim të përhershëm të pyllit dhe tokës pyjore.

Neni 2

Procedurat e filluara për marrje pëlqimi për ridedikim të përhershëm të pyllit dhe tokës pyjore deri në hyrje në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin me të cilën kanë filluar.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

262.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за лековите и медицинските средства,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 2016 година.

Бр. 08-321/1
15 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14), во членот 11 датата „1 јануари 2016 година“ се заменува со датата „1 јануари 2018“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR BARNА DHE MJETE MJEKËSORE

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për barna dhe vegla ndihmëse mjekësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14), në nenin 11 data "1 janar 2016" zëvendësohet me datën "1 janar 2018".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

263.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ВОДНИТЕ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за утврдување на цени на водните услуги,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јануари 2016 година.

Бр. 08-325/1
15 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ВОДНИТЕ УСЛУГИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

Со овој закон се уредуваат целите на политиката за водните услуги за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението, водоснабдување, собирање, одведување и прочистување на отпадните води (во натамошниот текст: водни услуги), воспоставување на функционален систем за определување на цените на водните услуги, начинот, условите и постапката за определување на цените кои се наплатуваат за водните услуги, структурата на тарифите за водните услуги, како и надлежностите на Регулаторната комисија за енергетика во однос на определувањето на тарифите на водните услуги.

Цели на законот

Член 2

(1) Општата цел на овој закон е да се обезбеди воспоставување на финансиски самоодржлив систем на водни услуги, кој обезбедува висок стандард на дадените услуги со пристапна цена во согласност со целите на Националната стратегија за води на Република Македонија и плановите за управување со подрачје на речен слив.

(2) Посебните цели на овој закон се:

- да се обезбеди вкупната цена на водните услуги за просечно домаќинство да биде достапна имајќи ги предвид вкупните приходи по домаќинства во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга,
- да се обезбеди одржливо користење на инфраструктурата за вршење на водните услуги, со крајна цел постигнување на целосен поврат на трошоците,
- да се подобри квалитетот на водните услуги со цел да се обезбеди непречено давање на услуги согласно со најдобрите достапни практики,
- да се обезбеди постепена, а како крајна цел целосна, примена на начелото на загадувачот плаќа, корисникот плаќа и начелото на трошоци на ресурсот согласно Законот за водите и
- да се подобри ефикасноста на водните услуги, преку обезбедување на најдобри по квалитет водни услуги со најмалку трошоци.

Дефиниции

Член 3

Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „1 е.ж. (еквивалент жител)“ е органско био-разградливо оптоварување на отпадните води кое што има петдневна биохемиска побарувачка на кислород (БПК₅) од 60 гг кислород дневно;
2. „Праг на достапност“ е горната граница изразена во проценти на финансиска достапност на водните услуги пресметана на ниво на Република Македонија во која цената на водната услуга не го надминува одредениот процент од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга;
3. „Помошни услуги“ се активности за директна поддршка на основните услуги и вклучуваат поврзување со водоснабдителниот или канализационен систем, одржување на водомери, празнење септичка јама и слични активности;
4. „Снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението“ е зафаќање, црпење, капирање, складирање, заштита на извориштето, третман и дистрибуција на површинските или подземните води, со или без преработка и нејзина дистрибуција до водоснабдителен систем кој обезбедува водоснабдување на населението;
5. „Пресметка за капитално одржување“ е проценот или дел од процентот на амортизација кој е утврден како прифатлив за целите на утврдувањето на тарифата на водната услуга за секој посебен давател на водна услуга;
6. „Заедничка потрошувачка“ е користење на водни услуги кои се извршуваат во објект кој е во заедничка сопственост (станбени, станбено деловни и деловни објекти), при што користењето на водната услуга не се смета како користење на водната услуга од индивидуално домаќинство;
7. „Амортизација“ е редовно годишно намалување на проценетата вредност на средството во согласност со стапките и постапките утврдени со закон;
8. „Снабдување со вода за пиење или водоснабдување“ е зафаќање, црпење, капирање, складирање, третман и/или дистрибуција на површинските или подземните води и/или заштита на извориштето, преработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на водната услуга;
9. „Потрошувачка на индивидуално домаќинство“ е користење на водни услуги од страна на индивидуално домаќинство во кое не е вклучена заедничката потрошувачка на домаќинствата во случај кога домаќинството се наоѓа во објект во кој постојат повеќе сопственици или е во владение на повеќе лица, како на пример станбена или станбено деловна зграда;

10. „Услуги за поддршка или режиски услуги“ се услуги кои не се директно поврзани со основните услуги но придонесуваат кон остварувањето на водните услуги (сметководствени услуги, административни, односи со корисници, правни услуги, човечки ресурси и слично) чии трошоци сразмерно на придонесот во остварувањето на водните услуги влегуваат во определувањето на тарифата на водната услуга;

11. „Други услуги“ се услуги кои се остваруваат од страна на давателот на водните услуги, а кои не се поврзани на кој било начин со обезбедување на водните услуги (чистење на улици, одржување на паркови и слични други услуги), поради што не влегуваат во определувањето на тарифата на водната услуга;

12. „Норма на личната потрошувачка на вода“ е количината на вода потрошена од едно лице пресметана за одреден временски период врз основа на вкупната количина на вода потрошена од индивидуалните домаќинства во подрачјето за кое се обезбедува водната услуга за истиот временски период поделена со вкупниот број на жители на тоа подрачје;

13. „Цена на водната услуга“ е вкупниот надоместок кој се бара од давателот на водната услуга за плаќање од страна на крајните корисници на водната услуга и го вклучува плаќањето што произлегува од тарифата за водната услуга на давателот на водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон;

14. „Краен корисник на водна услуга“ е правно или физичко лице кое може да се јави како институционален потрошувач, комерцијален и индустриски потрошувач или индивидуално домаќинство, како и јавните комунални претпријатија приклучени на регионалните водоснабдителни системи кои се управуваат од вршител на водостопанска дејност;

15. „Индивидуално домаќинство“ е физичко лице кое користи водна услуга за лични или за потреби на своето домаќинството;

16. „Комерцијален и индустриски потрошувач“ е секое правно лице кое самостојно трајно во вид на занимање врши трговска и друга дејност заради остварување на добивка со производство, трговија и давање услуги на пазарот, коешто е регистрирано за вршење на трговска и друга дејност, а кое е приклучено на системот за користење на водната услуга;

17. „Институционален потрошувач“ е правно лице орган на државната и на локалната власт и други државни органи основани согласно со Уставот и/или со закон и институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Владата на Република Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје кое е приклучено за користење на водната услуга;

18. „Регулаторна тарифа“ е тарифа задолжителна за примена за водните услуги определна во фиксна вредност согласно со членовите 13 став (23), 15 и 16 од овој закон од страна на Регулаторната комисија за енергетика која давателот на водните услуги мора да ја применува;

19. „План за прилагодување на тарифите“ е план подготвен во согласност со Методологијата за утврдување на тарифи за водни услуги кој служи како основа за утврдување на тарифите за водните услуги за посебен давател на водна услуга;

20. „Тарифа за водна услуга“ е паричната вредност на услугата, која како дел од цената за дадените водни услуги, ја бара давателот на водните услуги од крајни-

те корисниците на водните услуги, која ги вклучуваат водните услуги и услугите за поддршка, а ги исклучуваат помошните услуги, другите услуги, надоместоците и даноците, а која е формирана согласно со Методологијата за определување на цена на водна услуга и одобрена од страна на Регулаторната комисија за енергетика;

21. „Регулаторната комисија за енергетика“ е правно лице основано согласно со Законот за енергетика;

22. „Одведување на урбани отпадни води“ е собирање на отпадните води од станбените, деловните, станбено-деловни и други објекти кои постојат на подрачјето на кое се обезбедува водната услуга, од приклучокот на дворната мрежа, одведување во уличен примарен и секундарен канализационен систем и/или во пречистителна станица за отпадни води и/или испуштање во реципиентот;

23. „Давател на водна услуга“ е правно лице кое е основано или определено од страна на орган на државната или локалната власт за да се обезбеди една или повеќе водни услуги на подрачјето на една или повеќе општини, општините во градот Скопје или во град Скопје;

24. „Водни услуги“ или „основни услуги“ се услуги кои ги обезбедува Давателот на водни услуги како основни услуги за своите крајни корисници и кои опфаќаат снабдување со сурова вода и/или вода за пиење и собирање и одведување на урбани отпадни води и/или пречистување на отпадни води;

25. „Структура на тарифата за водна услуга“ е модел за пресметка кој содржи комбинација од еден или повеќе елементи кои се користат за утврдување на начинот и висината на пресметување на приходите што се наплаќаат преку тарифата за водна услуга од крајниот корисник на водната услуга;

26. „Прочистување на отпадни води“ е третман на урбани отпадни води со физички и биолошки и/или хемиски процеси со цел значително да се намали загаденоста на отпадните води и на тој начин е допуштено испуштање во животната средина и

27. „Подрачјето во кое се обезбедува водната услуга“ е подрачјето на една општина, нејзин дел или подрачје на две или повеќе општини, односно градот Скопје, на кој давателот на водната услугата обезбедува водни услуги до крајниот корисник.

Начела

Член 4

Примената на овој закон се заснова на следниве начела:

1. начело корисникот плаќа, значи дека корисникот на водните услуги ќе ги надоместува трошоците за обезбедената водна услуга и дека цената за добиената водна услуга ќе се зголемува со зголемување на количината на искористена вода;

2. начело загадувачот плаќа, значи дека создавачот на отпадни води ќе ги надомести трошоците за обезбедените водни услуги за одведување и прочистување на отпадните води, како и за загадувањето што го предизвикува со испуштањето на отпадната вода;

3. начело на покривање на трошоците, значи дека цената за водните услуги треба да овозможи за давателот на водната услугата, услугата да ја дава на долгорочен и финансиски одржлив начин;

4. начело на еднаквост, значи дека цената за водните услуги, постепено, ќе се усогласи во поглед на примената на тарифите и квалитетот на водната услуга, без разлика на категоријата на крајниот корисникот на водната услуга и

5. начело на ефикасност, значи дека давателот на водните услуги ќе обезбеди водни услуги со висок квалитет со најмалку трошоци за крајниот корисник на водната услуга.

II. ТАРИФИ ЗА ВОДНА УСЛУГА

Методологија за определување на тарифите за водна услуга

Член 5

(1) За вршење на водна услуга, давателот на водната услуга има право на наплата на цена за обезбедената водна услуга од крајниот корисник на водната услуга.

(2) Висината на цената на водната услуга зависи од висината на тарифата на водната услуга, висината на надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

(3) Висината на тарифата на водната услуга зависи од трошоците што ги има направено давателот на водната услуга за да ја обезбеди водната услуга, вклучувајќи ги трошоците за услугите за поддршка, а која се пресметува согласно со Методологијата за утврдување на тарифа на водна услуга.

(4) Во пресметувањето на тарифата за водната услуга се вклучуваат трошоците направени за водната услуга и на услуги за поддршка кои се засновани пред се на:

- оперативни трошоци и трошоци за одржување,
- трошоци за капитални инвестиции и
- надоместоци, даноци и други давачки утврдени со закон.

(5) Видовите на трошоците кои се вклучуваат во тарифата за водната услуга од ставот (4) од овој член се утврдуваат во Планот за прилагодување на тарифи.

(6) Видовите и начин за пресметка на тарифите за водна услуга, структурата на тарифите за секоја водна услуга посебно, видовите на трошоците кои се земаат во предвид за пресметка на тарифата за водната услуга и потребните приходи за покривање на тие трошоци, како и нивните карактеристики и начинот на нивно прикажување, се определуваат со Методологијата за утврдување на тарифите за водната услугата која ја донесува Регулаторната комисија за енергетика (во натамошниот текст: Регулаторна комисија).

(7) Во Методологијата за утврдување на тарифите за водната услуга од ставот (6) од овој член (во натамошниот текст: Методологија за тарифи) се утврдува и начинот на пресметување и структурата на цената на водните услуги које ќе се наплатува од крајниот корисник.

(8) Во Методологијата за тарифи се утврдува и содржината, формата и начинот на подготовка на Планот за прилагодување на тарифите за водните услуги, како и на Регулаторна тарифа за водна услуга и задолжителните податоци и извештаи кои треба да бидат доставени од Бизнис планот на давателот на водната услуга.

(9) Во Методологијата за тарифи се утврдува и листата на главни индикатори за успешност, листа на цели кои треба да ги исполни давателот на водната услуга во врска со обезбедување на водната услуга, листа на одредници во врска со обезбедување на водната услуга, како и начинот, постапката, формата и содржината на обрасците на извештаите за известување на Регулаторната комисија од давателите на услуги за исполнување на за нив поставените цели и одредници во врска со обезбедување на водната услуга.

(10) Во Методологијата се уредуваат и други прашања кои се од важност за постигнување на целите од член 2 на овој закон, а кои се поврзани со спроведувањето на тарифите и цените за водни услуги и работењето на давателите на водните услуги.

Наплата на тарифите за давање на водна услуга**Член 6**

(1) Давателот на водната услуга (во натамошниот текст: давателот) е должен да наплати од крајниот корисник на водната услуга цена за водната услуга според тарифата за водната услуга чија висина е пресметана согласно со Методологијата за тарифи и која е одобрена од страна на Регулаторната комисија и утврдена во решение за утврдување на тарифи за водни услуги или решение за регулаторна тарифа.

(2) Давателот не смее да наплати цена за водна услуга од крајниот корисник во која тарифата за водна услуга не е одобрена од страна на Регулаторната комисија и утврдена во решението за утврдување на тарифи за водни услуги, односно решение за регулаторна тарифа.

(3) Давателот сметката за наплата на цената за водната услуга од крајниот корисник кој е правно лице ја доставува само по електронски пат на неговата електронска адреса, а само на барање на крајниот корисник кој е физичко лице сметката може да ја доставува на неговата електронска адреса.

**III. РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА****Регулаторната комисија за енергетика****Член 7**

Постапката за утврдување на тарифи на водни услуги ја врши Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Член 8

(1) Работата на Регулаторната комисија за утврдување на тарифите за водни услуги ќе се финансира од наплата на:

1. посебен годишен надоместок кој го плаќаат давателите утврден како процент на зафаќање од годишниот приход на давателите остварен од давањето на водните услуги и

2. надоместоци од постапката за утврдување на тарифи за водни услуги, односно регулаторна тарифа за водни услуги.

(2) Процентот на зафаќање од годишниот приход на давателите од ставот (1) точка 1 од овој член го утврдува Собранието на Република Македонија со одлука, при што процентот не може да биде повисок од 0,1 %.

(3) Давателот е должен да го уплати надоместокот од ставот (2) на овој член на сметка на Регулаторната комисија на два еднакви дела и тоа првиот дел најдоцна до 30 април во тековната година врз основа на приходот остварен во последното шестмесечје од претходната година, а вториот дел најкасно до 30 септември во тековната година врз основа на приходот остварен во првото шестмесечје од тековната година.

(4) Надоместокот од постапката за утврдување на тарифите за водни услуги се определува за секој давател поединечно, врз основа на видот на услугите за кои се бара определување на тарифа за водна услуга, односно за кои се определува регулаторна тарифа за водна услуга, и кој не може да изнесува помалку од 5.000 денари ниту повеќе од 50.000 денари, односно помалку од 60.000 денари, а ниту повеќе од 300.000 денари во случаите од членот 15 од овој закон кога се определува регулаторна тарифа за водна услуга.

(5) Регулаторната комисија со одлука ја утврдува висината на надоместокот од постапката за утврдување на тарифите за водни услуги, односно регулаторната тарифа за водна услуга.

Надлежност на Регулаторната комисија**Член 9**

(1) Заради ефикасно спроведување на своите обврски утврдени во овој закон, Регулаторната комисија ги има следниве надлежности и одговорности:

1) определува тарифи за водни услуги и ја следи нивната примена;

2) пропишува и спроведува постапка за одобрување на тарифи за водни услуги;

3) пропишува и спроведува постапка за утврдување на регулаторна тарифа и ја следи нејзината примена;

4) го следи начинот на пресметување и примена на цените за водните услуги;

5) ја следи усогласеноста на примената на тарифите за водни услуги;

6) ја следи усогласеноста на примената на тарифите за водни услуги со спроведувањето на бизнис планот на давателот;

7) обезбедува консултации со давателите на водни услуги и нивните здруженија, со здруженија на крајните корисници и со органите на државната управа кои имаат надлежности во управувањето со водите, комуналните работи и водостопанство;

8) ги оценува Планот за прилагодување на тарифите и бизнис плановите во поглед на нивната усогласеност со одредбите на овој и на посебниот закон;

9) утврдува клучни индикатори за успешност, цели кои треба да ги исполни давателот на водна услуга во врска со обезбедувањето на водната услуга, одредници за главните индикатори на успешноста на давателите на водни услуги;

10) врши увид во работењето на давателот на водни услуги заради спроведување на овој закон;

11) врши надзор и следење на примената на законските барања и актите што ги донела;

12) дава насоки во спроведувањето на тарифите за водни услуги и регулаторната тарифа за водни услуги и соодветно на спроведувањето на бизнис планот на давателот;

13) предлага активности за подобрување на ефикасноста во областа на водните услуги, градење на капацитетите во областа на обезбедувањето водни услуги, за финансиски менаџмент и бизнис планирање;

14) дава препорака за прагот на достапност на цените на водните услуги и

15) други надлежности и одговорности определени со овој закон.

**IV. ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ТАРИФИ НА ВОДНИ УСЛУГИ****Рамка за утврдување на тарифите****Член 10**

(1) Тарифите за водните услуги се определуваат од страна на Регулаторната комисија за секој одделен давател на водна услуга врз основа на доставен План за прилагодување на тарифите за водни услуги или со Регулаторна тарифа за водни услуги согласно со условите и постапката утврдени со овој закон.

(2) При утврдувањето на тарифите за водни услуги или Регулаторните тарифи за водни услуги, Регулаторната комисија ќе го земе предвид прагот на достапност на домаќинствата во подрачјето во кое давателот ја обезбедува водната услуга.

(3) Регулаторната комисија, најмалку еднаш на секои три години, во период на спроведување на интензивни инвестиции во инфраструктура за давање на водна услуга, ќе донесе препорака за праг на достапност на ниво на приход по домаќинство во Република Македонија, а на секои седум години во период кога по-

стојат помали инвестиции, а постојат повеќе оперативни инфраструктурни објекти за давање на водна услуга.

Утврдување на тарифата на водната услуга

Член 11

(1) Давателот, со цел утврдување на тарифата на водната услуга што ја дава на крајните корисници, а заради постигнување на целите од членот 2 од овој закон е должен да подготви барање за утврдување на тарифа за водна услуга со предлог тарифи и истото да го достави до Регулаторната комисија.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член, давателот доставува и:

- нацрт-План за прилагодување на тарифите за водни услуги и

- податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги.

(3) Барањето од ставот (1) на овој член и документацијата од ставот (2) на овој член е должен да ги достави до Регулаторната комисија најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на решението за утврдување на тарифата за водната услуга, односно на решението за утврдување на регулаторна тарифа за водната услуга.

(4) Подготовката на барањето од ставот (1) на овој член и на нацрт-Планот од ставот (2) на овој член, како и доставувањето на податоците од ставот (2) alineja 2 се врши согласно со Методологијата за тарифи.

(5) Нацрт-Планот за прилагодување на тарифите за водни услуги од ставот (2) на овој член (во натамошниот текст: План за прилагодување) се подготвува за период од три до шест години.

(6) Задолжителните податоци и извештаи од Бизнис планот од ставот (2) alineja 2 на овој член треба да се однесуваат на периодот за кој е подготвен нацрт-Планот за прилагодување.

(7) Доставувањето на Барањето од ставот (1) на овој член заедно со нацрт-Планот за прилагодување и другите податоци се врши во писмена и електронска форма.

(8) Заради подготовка на нацрт-Планот за прилагодување, давателот е должен да направи реална проценка на постојната инфраструктура која ја користи за давање на водните услуги и податоците од процената задолжително да ги прикаже како основа за пресметување на трошоците за капиталното одржување и за идни инвестиции.

(9) Давателот е должен, кон нацрт-Планот за прилагодување, да приложи податоци по главните индикатори за успешноста со предлог цели/таргети кои планира да ги исполни давателот, а во врска со обезбедување на водната услуга со реализацијата на Планот за прилагодување и со бизнис планот.

(10) Давателот е должен, за подготовка на барањето од ставот (1) на овој член и поднесоците кон барањето да користи точни и веродостојни податоци кои се во согласност со сметководствената и друга документација на давателот.

(11) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член го утврдува Регулаторната комисија со донесувањето на Методологијата за тарифи.

Постапување по барањето

Член 12

(1) Регулаторната комисија донесува правилник за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторната тарифа за водна услуга, Планот за прилагодување, како и за другите податоци (во натамошниот текст: поднесоци) кои се потребни од давателот.

(2) Регулаторната комисија со актот од ставот (1) на овој член ги утврдува и критериумите за проценка на барањето и поднесоците за утврдување на тарифите за водна услуга, начинот на подготовка на потребните документи за утврдување на регулаторната тарифа за водна услуга, земајќи ги предвид капацитетите на давателот, роковите за постапување, постапката за преговарање, како и постапката и условите кога Регулаторната комисија е должна да донесе Регулаторна тарифа за водна услуга.

(3) Регулаторната комисија е должна да донесе посебно упатство за подготовка на Барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и на критериумите за проценка.

Постапка за утврдување на тарифите за водни услуги

Член 13

(1) Регулаторната комисија ја утврдува тарифата за водните услуги за секој давател одделно со Решението за утврдување на тарифи на водни услуги кое го донесува на седница.

(2) Регулаторната комисија ја утврдува тарифата за водни услуги врз основа на проценка на:

1. трошоците за обезбедување на водни услуги и услуги за поддршка;

2. висината на предложената тарифа за водна услуга и цената на водната услуга што ќе се постигне со предложената тарифа и нејзината финансиска достапност за домаќинствата од подрачјето на кое се дава водната услуга и процентот на домаќинства за кои ќе биде надминат прагот на финансиска достапност;

3. планирани капитални инвестиции за подобрување и проширување на водните услуги;

4. ефикасноста на водната услуга споредена со индикаторите на успешност и

5. постигнувањето на вредностите на целите за клучните индикатори за следење на успешноста.

(3) На седницата на која се донесува решението за утврдување на тарифите за водните услуги, Регулаторната комисија е должна да ги разгледа и забелешките кои се пристигнати од страна на давателот, односно основачот на давателот на водната услуга.

(4) Доколку оцени дека доставените забелешки се од таков карактер што можат да влијаат значително на утврдување на висината на тарифите за водни услуги, Регулаторната комисија може да започне постапка за преговори со цел усогласување на висината на тарифите за водни услуги во рок од 15 дена од денот на прием на забелешките.

(5) Постапката за преговори од ставот (4) на овој член треба да заврши во рок од 30 дена од денот на нивното отпочнување.

(6) Во случај доколку преговорите немаат успех, Регулаторната комисија ќе донесе решение за започнување на постапка за утврдување на Регулаторна тарифа за водни услуги согласно со членот 16 од овој закон.

(7) Решението за утврдување на тарифи за водни услуги особено содржи:

- висина на тарифата за секоја водна услуга што ја обезбедува давателот;

- минимум и максимум опсег изразен во проценти на утврдена вредност во рамките на кој е дозволено давателот да донесе одлука за утврдување на висина на тарифата на водната услуга;

- услови што треба да ги исполни давателот со повикување на прифатен План за прилагодување на тарифите за водни услуги и

- рок на важење на тарифите за водните услуги.

(8) Во случај кога не е постигната согласност со давателот за висината на тарифата за водната услуга, Регулаторната комисија на седница донесува Решение за отфрлање на барањето за утврдување на тарифи за водна услуга кое особено содржи:

- основите за отфрлање на барањето;
- промените кои се потребни да ги направи давателот за повторно поднесување на барањето и
- индикативна процена за тарифите кои Регулаторната комисија ги смета за соодветни.

(9) Регулаторната комисија е должна решенијата од ставовите (7) и (8) од овој член да ги објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб страница и истите да ги достави до давателот и до основачот на давателот на водната услуга, без одлагање.

(10) Давателот е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување на решението од ставот (7) на овој член, да го достави до органот на управување на давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифи за води.

(11) Органот на управување на давателот е должен да ја донесе одлуката од ставот (10) на овој член во рок 15 дена од денот на приемот на одлуката и истата да ја достави до градоначалникот на општината или на градот Скопје која е основач на давателот, заради давање согласност на одлуката во рок од осум дена од денот на нејзиното донесување.

(12) Градоначалникот на општината, општината во градот Скопје или градоначалникот на град Скопје е должен во рок не подолг од 60 дена да започне постапка за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги.

(13) Во случаите од ставот (10) на овој член, кога решението се однесува на водна услуга за обезбедување на сурова вода наменета за водоснабдување на населението преку јавен водоснабдителен систем за давател на услуга кој е подружница на правно лице основано согласно со Законот за водостопанства, органот на управување е должен во рок не подолг од 60 дена да донесе одлука за утврдување на тарифата за водната услуга.

(14) Доколку не е дадена согласност на одлуката за утврдување на тарифа за водна услуга во рок од 150 дена од денот на објавување на решението за утврдување на тарифата за водна услуга во „Службен Весник на Република Македонија“, Регулаторната комисија ќе донесе решение за започнување на постапка за донесување на Регулаторна тарифа за водна услуга.

(15) Решенијата од ставовите (7), (8) и (14) на овој член се конечни и против нив не е дозволена жалба. Против решението од ставовите (7), (8) и (14) на овој член давателот и градоначалникот на општината, општините во градот Скопје, градоначалникот на градот Скопје, односно органот на управување на правното лице основано согласно со Законот за водостопанства, има право да заведе управен спор пред надлежниот суд.

Примена на тарифата за водна услуга

Член 14

(1) Органот на управување на давателот е должен во рок не подолг од 45 дена од денот на донесувањето на согласноста од членот 13 став (12) и одлуката од ставот (13) од овој закон, да започне да ја применува одобрената тарифа за водни услуги од Советот на општината, односно на градот Скопје, односно од органот на управување на правното лице основано согласно со Законот за водостопанства.

(2) Во случаите кога Советот на општината, односно на градот Скопје, како и органот на управување на правното лице основано согласно со Законот за водостопанства не донесат согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги, органот на управување на давателот е должен да започне да ја применува решението за утврдување на висината на Регулаторната тарифа за водна услуга од членот 13 став (14) од овој закон во рок не подолг од 45 дена од денот на донесувањето на истото.

(3) Органот на управување на давателот е должен да ги усогласи своите одлуки со решенијата донесени од страна на Регулаторната комисија кои се релевантни за спроведување на утврдената тарифа за водна услуга.

(4) Давателот е должен да ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водни услуги, како и да ги исполнува целите поврзани со клучните индикатори за успешност во врска со обезбедувањето на водната услуга.

Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога нема податоци

Член 15

(1) Во случаите кога давателот не достави барање за утврдување на тарифи за водни услуги, како и во случаите кога не постапи по барањата на Регулаторната комисија за доставување на дополнителни податоци по барањето, Регулаторната комисија е должна во рок не подолг од 180 дена од денот на донесување на решението за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа за водни услуги, односно во рок не подолг од 180 дена од денот на истекот на рокот за доставување на барањето, да подготви Регулаторен план за прилагодување на тарифи за водни услуги за давателот на водната услугата врз основа на кој ќе може да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа за водна услуга.

(2) Планот од ставот (1) на овој член Регулаторната комисија го подготвува самостојно или со ангажирање на овластена ревизорска кука од областа на економијата.

(3) Давателот на водната услуга е должен, на Регулаторната комисија или на ревизорската кука од ставот (2) на овој член да ги стави на располагање сите податоци и информации кои се потребни за подготовка на планот од ставот (1) на овој член.

(4) Регулаторната комисија може во постапката за подготовка на планот од ставот (1) на овој член, да побара извршување на надзорна ревизија или да побара вештачење за утврдување на трошоците за водните услуги за давателот.

(5) Трошоците за надзорната ревизија или вештачењето се на товар на давателот.

(6) Регулаторна комисија, во рок не подолг од 90 дена од денот на изготвувањето на планот од ставот (1) на овој член, донесува решение за утврдување на Регулаторна тарифа за водна услуга за давателот врз основа на оцената на податоците собрани во согласност со ставовите (2) и (3) на овој член на која соодветно се применуваат одредбите од членот 13 став (2) од овој закон.

(7) Заради донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа за водна услуга (во натамошниот текст: Регулаторна тарифа), Регулаторната комисија може да започне постапка за преговори со давателот.

(8) Решението за регулаторна тарифа од ставот (6) на овој член особено содржи:

- висина на тарифата за водни услуги изразена во фиксен износ,
- условите што треба да ги исполни давателот и
- рок на важење на тарифите.

(9) Регулаторната комисија е должна решението од ставот (6) на овој член да го објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на својата веб страница и истите да ги достави до давателот и до основачот на давателот, без одлагање.

(10) Органот на управување на давателот е должен во рок не подолг од 45 дена од денот на донесувањето на решението од ставот (6) на овој член, да започне да ја применува регулаторната тарифа за водни услуги.

(11) Решението од ставот (6) на овој член е конечно и против истото не е дозволена жалба. Против решението давателот и градоначалникот на општината, општините во градот Скопје, градоначалникот на градот Скопје, односно органот на управување на правно лице основано согласно со Законот за водостопанства, има право да заведе управен спор пред надлежниот суд.

(12) Органот на управување на давателот е должен да ги усогласи своите одлуки кои се релевантни за спроведување на утврдената тарифа за водна услуга, со решението од ставот (6) на овој член.

Утврдување на Регулаторна тарифа во случаи кога има податоци

Член 16

(1) Во случаите од членот 13 ставови (8) и (14) од овој закон, Регулаторната комисија е должна, во рок не подолг од 120 дена од денот на донесување на решение за започнување на постапка за утврдување на регулаторна тарифа, да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа.

(2) Решението од ставот (1) на овој член, Регулаторната комисија го донесува врз основа на податоците со кои располага како и други податоци кои дополнително се доставени или добиени од давателот и соодветна примена на одредбите од членот 13 став (2) од овој закон.

(3) Решението од ставот (1) на овој член особено содржи:

- висина на тарифата за водни услуги изразена во фиксен износ,

- услови што треба да ги примени давателот и

- задолжение за давателот на водни услуги да достави План за прилагодување согласно со членот 11 од овој закон и рок за негово доставување.

(4) До донесување на решение за утврдување на тарифи по основ на доставен План за прилагодување од ставот (3) алинеја 3 на овој член, давателот на услугата е должен да го применува решението од ставот (1) на овој член.

Измена на План за прилагодување по исклучок

Член 17

(1) Решението за утврдување на тарифа за водни услуги е задолжително и обврзувачко за давателот за периодот на кој се однесува.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, а во случаите од ставот (3) на овој член, давателот, со барање, може да покрене постапка за измена на решението за утврдување на тарифите за водна услуга пред истекот на периодот на кој се однесува решението за утврдување на тарифи за вода.

(3) Постапка за измена на тарифите за водна услуга може да се покрене доколку:

- настанала битна промена на околности што постоеле во времето на донесување на решението за утврдување на тарифите за водни услуги, а која доведува до потребата за прилагодување на тарифите,

- повисок јавен интерес и итни случаи и/или

- настанала битна промена во критериумите за оценка од членот 13 став (2) од овој закон.

(4) Барањето од ставот (2) на овој член се доставува до Регулаторната комисија во писмена и електронска форма која го утврдува Регулаторната комисија.

(5) Регулаторната комисија по барањето од ставот (2) на овој член одлучува со решение.

(6) За донесување на решението од ставот (5) на овој член соодветно се применува постапка за утврдување на тарифите за водни услуги од членот 13 од овој закон.

V. НАДЗОР

Надлежност за вршење надзор над спроведувањето на законот

Член 18

(1) Надзор над спроведувањето на овој закон врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на управување со води (во натамошниот текст: Министерството).

(2) Надзор над спроведувањето на прописите донесени од страна на Регулаторната комисија врши Регулаторната комисија.

Надлежност на Регулаторната комисија за следење на спроведувањето на плановите и тарифите на водните услуги

Член 19

(1) Регулаторната комисија е надлежена за следење на спроведувањето на решението за утврдување на тарифите за водните услуги, регулаторните тарифи и примена на членовите 2 и 5 од овој закон.

(2) При спроведување на надзорот од ставот (1) на овој член, Регулаторната комисија може од давателот за потребите на надзорот, да побара податоци и информации за спроведувањето на Планот за прилагодување и на бизнис планот со цел да ја утврди усогласеноста меѓу решението за утврдување на тарифите, односно регулаторната тарифа и Планот за прилагодување и бизнис планот.

(3) Давателот е должен еднаш годишно до Регулаторната комисија, да достави извештај за спроведување на утврдените тарифи за водни услуги и реализацијата на Планот за прилагодување и бизнис планот за секоја календарска година.

(4) Извештајот од ставот (3) се доставува најдоцна во рок од еден месец по истекот на календарската година на која се однесува извештајот.

(5) Формата и содржината на годишните извештаи за спроведување ги утврдува Регулаторната комисија.

(6) Регулаторната комисија е должна да го разгледа извештајот од ставот (3) на овој член.

(7) Врз основа на извештаите од ставот (3) на овој член, Регулаторната комисија подготвува извештај за својата работа во однос на утврдувањето на тарифите за водни услуги којшто го вклучува во Годишниот извештај за својата работа кој го доставува до Собранието на Република Македонија согласно со Законот за енергетика.

(8) Во случај кога давателот не достави извештај од ставот (3) на овој член и покрај предупредувањето, Регулаторната комисија е должна во рок од 60 дена од истекот на рок за доставување на извештајот, да донесе решение за започнување на постапка за регулаторна тарифа согласно со членот 15, односно членот 16 од овој закон, во зависност од тоа дали располага или не располага со податоци за донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа.

Член 20

(1) Во случај кога при разгледување на извештајот од членот 19 став (3) од овој закон утврди дека истиот има недостатоци или не се спроведува во целост решението за утврдување на тарифи за водни услуги или решението за регулаторна тарифа или не се спроведува во целост Планот за прилагодување и бизнис планот врз основа на кој е утврдена тарифата, Регулаторната комисија ќе донесе задолжително упатство за постапување до давателот во кое ќе утврди корективни мерки, како и рок за нивно спроведување.

(2) Во случај кога давателот не постапи согласно со упатството од ставот (1) на овој член и со тоа врши битна и континуирана повреда на решението за утврдување на тарифи за водни услуги или решението за утврдување на регулаторна тарифа, Регулаторната комисија е должна во рок од 30 дена од истекот на последниот рок за примена на корективни мерки од упатството од ставот (1) на овој член, да донесе решение за започнување на постапка за регулаторна тарифа согласно со членот 15, односно членот 16 од овој закон, во зависност од тоа дали или не располага со податоци за донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа.

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член соодветно се применуваат членот 15, односно членот 16 од овој закон.

Член 21

(1) Во случај кога врз основа на сопствени сознанија увиди дека давателот не доставил барање за утврдување на тарифи за водни услуги согласно со членот 12 став (1) од овој закон, Регулаторната комисија е должна не подолго од 15 дена од денот на создавањето, да му укаже на давателот за обврската и задолжителноста и за правните последици од непримената и да го задолжи во рокот 60 дена да го достави барањето и поднесоците.

(2) Во случај кога давателот не постапи согласно со укажувањето од ставот (1) на овој член, Регулаторната комисија е должна во рок од 30 дена од истекот на рокот од ставот (1) на овој член, да донесе решение за започнување на постапка за регулаторна тарифа согласно со членот 15 од овој закон, за донесување на решение за утврдување на регулаторна тарифа.

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член соодветно се применува членот 15 од овој закон.

Член 22

(1) Во случај кога Регулаторната комисија врз основа на сопствени сознанија увиди дека давателот на водната услуга не го применува решението за утврдување на тарифи за водни услуги или решението за регулаторна тарифа за водни услуги е должна, веднаш односно не подолго од 15 дена од денот на создавањето, да му укаже на давателот за обврската и задолжителноста и за правните последици од непримената.

(2) Во случај кога давателот на водната услуга не постапи согласно со укажувањето од ставот (1) на овој член, односно не ги применува решенијата од ставот (1) на овој член повеќе од три месеци од денот на доставувањето на укажувањето од ставот (1) на овој член, Регулаторната Комисија е должна до Министерството да достави предлог за постапка за привремена принудна управа, согласно со Законот за водите.

(3) Во случај кога давателот на водната услугата ги применува решенијата за утврдување на тарифа за води, односно решение за регулаторна тарифа, но при тоа врши битна повреда на условите врз основа на кои е направена оценката за утврдување на тарифите за водни услуги и со тоа врши битна и континуирана повреда на условите утврдени во решенијата, Регулаторната Комисија е должна до Министерството да достави предлог за постапка за привремена принудна управа согласно со Законот за водите.

(4) Во случаите од ставовите (2) и (3) Министерството е должно, во рок од 30 дена од денот на доставениот предлог за принудна управа од Регулаторната комисија, да започне постапка за воспоставување на принудна управа.

Член 23

(1) Во случај кога давателот на водни услуги не го уплаќа надоместокот согласно со членот 8 став (2) од овој закон, Регулаторната комисија има право да му

укаже на давателот за обврската и за правните последици и да го задолжи во определен рок, кој не може да биде подолг од 90 дена да го изврши плаќањето.

(2) Во случај кога давателот не постапи согласно со укажувањето од ставот (1) на овој член, Регулаторната комисија е должна да покрене постапка за присилна наплата на надоместокот од членот 8 став (2) од овој закон, согласно со прописите за извршување.

Право на Регулаторната комисија да врши увид

Член 24

(1) Регулаторната комисија има право во секое време, со најава или без најава, да врши увид кај давателот на водната услуга со цел да утврди дали:

- давателот има поднесено барање за утврдување на тарифа за водна услуга (член 11),

- податоците на давателот во Планот за прилагодување и податоците и извештаите од бизнис планот се точни и веродостојни и согласни со сметководствена и друга документација на давателот на водната услуга, (член 11 став (10)),

- давателот применува цена за водна услуга во која е вклучена одобрената тарифа за водна услуга (член 6),

- одлуката на давателот од членот 13 став (13) од овој закон е донесена во рок 15 дена од денот на прием на решението за утврдување на тарифи за водни услуги и дали одлуката е доставена до градоначалникот на општината, општината во град Скопје, односно на градот Скопје заради давање согласност на одлуката,

- давателот ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водна услуга (член 14 став (4)),

- давателот ги исполнува целите поврзани со клучните индикатори за успешност во врска со обезбедувањето на водната услуга (член 14 став (4)),

- давателот ги ставил на располагање сите податоци и информации кои се потребни за подготовка на План за прилагодување (член 15 став (3)),

- давателот ги усогласил своите одлуки со одлуките донесени од страна на Регулаторната комисија (член 15 став (12)),

- давателот ја започнал примената на одобрената тарифа за водна услуга (член 14),

- одлуката на давателот од членот 13 став (11) и согласноста од членот 13 став (12) од овој закон е во согласност со решението за утврдување на тарифи за водна услуга донесени од страна на Регулаторната комисија и

- градоначалникот на општината, општината во град Скопје и градот Скопје ја доставил одлуката од членот 13 став (12) од овој закон до Советот на општината за добивање согласност.

(2) При вршење на увидот, давателот е должен на Регулаторната комисија да и обезбеди пристап во сопствените простории, да им ја достави на увид целокупната документација потребна за вршење на увидот од ставот (1) на овој член.

(3) За извршениот увид, Регулаторната комисија составува записник кој го доставува до Државниот инспекторат за животна средина, како и до давателот.

(4) Врз основа на записникот од ставот (3) на овој член, Регулаторната комисија има право да покрене барање за покренување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Надлежност за вршење инспекциски надзор

Член 25

Инспекциски надзор над давателите на водни услуги во примената на овој закон врши Државниот инспекторат за животна средина преку водостопанските инспектори.

Делокруг на водостопанскиот инспектор

Член 26

(1) Во вршењето инспекциски надзор од својот делокруг, водостопанскиот инспектор има право:

- да изврши контрола и утврди дали давателот на водната услуга наплаќа од корисникот на водната услуга тарифа за водна услуга и дали висина на тарифата е пресметана согласно со решението за утврдување на тарифата за водна услуга, односно решение за регулаторна тарифа (член 6) и

- да изврши контрола и утврди дали давателот на водни услуги подготвил и доставил барање и поднесоци за утврдување на тарифа за водна услуга (член 13).

(2) При вршењето на инспекцискиот надзор водостопанскиот инспектор со решение:

- 1) ќе нареди отстранување на недостатоците што ќе ги утврди при вршењето на надзорот и ќе определи рок за нивно отстранување кој не може да биде пократок од 30 ниту подолг од 90 дена;

- 2) да ги запре привремено или трајно сите дејства спротивни на одредбите од овој закон или на прописите донесени врз основа на овој закон, како и да нареди враќање во поранешната состојба;

- 3) да ги известува министерството и Регулаторната комисија за утврдените неправилности и да бара нивна интервенција;

- 4) ќе забрани продолжување на активностите и дејностите спротивни на одредбите од овој закон и каде што е потребно отстранување на истите и

- 5) ќе нареди преземање на мерки и активности со цел за отстранување на констатираните недостатоци.

(3) Против решението од ставот (2) на овој член, незадоволната страна има право да поднесе жалба до Државна комисијата за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

(4) Жалбата од ставот (3) на овој член не го одлага извршувањето на решението.

(5) Покрај одредбите од овој закон, при вршењето на инспекцискиот надзор водостопанскиот инспектор, соодветно ги применува одредбите од Законот за животната средина, Законот за водите и Законот за инспекцискиот надзор.

(6) Државниот водостопански инспектор има право да поднесе барање за покренување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

VI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Прекршочни санкции за правите лица даватели на водни услуги

(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на давател на водната услуга, ако:

- нема доставено барање за утврдување на тарифи за водни услуги до Регулаторната комисија согласно со членот 11 од овој закон,

- одлуката од членот 13 став (11) од овој закон не е донесена во рок 15 дена од денот на прием на решението за утврдување на тарифи за водни услуги,

- одлуката од членот 13 став (11) од овој закон не е доставена во рок од осум дена од денот на донесувањето до градоначалникот на општината, општината во град Скопје, односно на градот Скопје заради давање согласност на одлуката,

- не е донесена одлука за утврдување на тарифата за водна услуга (член 13 став (13)),

- примената на регулаторната тарифа за водни услуги не започнала да се применува во рок од 45 дена (член 14 став (2), член 15 став (10)) од овој закон,

- не ги усогласил одлуките со решенијата донесени од страна на Регулаторната комисија (член 14 став (3)) и

- не ги стави на располагање сите податоци и информации кои се потребни за подготовка на План за прилагодување (член 15 став (3)).

(2) Глоба во износ од 15.000 ера во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на давател на водната услуга, ако:

- податоците во Планот за прилагодување и податоците и извешаите од бизнис планот не се точни и веродостојни и не се во согласност со сметководствената и другата документација на давателот на водната услуга (член 11 став (10)),

- не ги почитува условите под кои е утврдена тарифата за водни услуги, (член 14 став (4)) и

- не и обезбедил пристап во сопствените простории за вршење на увид на Регулаторната комисија и не ја достави на увид целокупната документација потребна за вршење на увидот (член 24 став (2)).

(3) Глоба во износ од 25.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на давател на водната услуга, ако:

- наплаќа цена за водна услуга во која тарифата за водна услуга не одобрена од страна на Регулаторната комисија (член 6 став 2) и

- не започнал со примена на одобрената тарифа за водна услуга во период подолг од шест месеци од денот кога требал да започне со примена на одобрената тарифа за водна услуга (член 14 став (2), член 15 став (10)).

(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за давателот на водната услуга ќе му се изрече на одговорното лице кај давателот за дејствијата од ставот (1), (2) и (3) на овој член.

(5) Прекршочна постапка води и прекршочна санкција за прекршоците од ставовите (1) до (4) на овој член изрекува надлежниот суд.

Постапка за спогодување

Член 28

(1) За прекршоците утврдени во членот 27 од овој закон, надлежниот инспектор може на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за спогодување пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

(2) Во случаите кога е постигната согласност за спогодувањето, глобата на сторителот може да биде намалена најмногу за една половина од максимум пропишаната глоба за прекршокот, а во исклучително олеснителни околности глобата може да биде изречена во висина од една третина од пропишаната глоба.

(3) Постапките за порамнување и спогодување се водат согласно со одредбите од Законот за животната средина.

(4) Надлежниот инспектор е долежн да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(5) Во евиденцијата од ставот (4) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(6) Личните податоци од ставот (5) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Член 29

Одмерувањето на висината на глобата за давателот на водна услуга се врши согласно со Законот за прекршоци.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Прописи за извршување на овој закон

Член 30

(1) Методологија за утврдување на тарифите за водната услуга од членот 5 став 6 од овој закон ќе се донесе најдоцна до 30 септември 2016 година.

(2) Упатство за подготовка на Барањето за утврдување на тарифи за водна услуга, поднесоците и на критериумите за оцена од членот 12 став (3) од овој закон, ќе се донесе најдоцна до 30 октомври 2016 година.

(3) Другите поблиски прописи за извршување од овој закон ќе се донесат најдоцна до 30 октомври 2016 година.

(4) До денот на започнувањето на примена на прописот од ставот (1) на овој член ќе се применува постојната Методологија.

Постапката за утврдување на тарифи и Тарифните планови

Член 31

(1) Постапката за утврдување на тарифи за водна услуга согласно со членот 13 од овој закон ќе започне да се применува од 1 ноември 2016 година.

(2) Регулаторната комисија најдоцна до 30 септември 2016 година ќе утврди временска рамка за поднесување на барања за утврдување на тарифа за водна услуга од членот 13 од овој закон согласно со големината на давателот на водните услуги.

(3) Сите даватели на водни услуги кои обезбедуваат водна услуга на подрачја поголеми од 10.000 еквивалент жители, како и кои обезбедуваат сурова вода за водоснабдителни системи се должни да започнат со примена на тарифи за водни услуги согласно со овој закон најдоцна до 1 јануари 2018 година.

(4) Со исклучок на давателите од ставот (3) на овој член, сите останати даватели на водни услуги се должни да започнат со примена на тарифи за водни услуги согласно со овој закон најдоцна до 1 јануари 2019 година.

Престанок на други прописи

Член 32

Со денот на започнувањето на примената на Методологија за определување на тарифите за давање на водна услуга од членот 5 став (6) од овој закон овој закон престанува да важи членот 6 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија” број 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11, 54/11, 163/13 и 10/15).

Влегување во сила и примена

Член 33

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 септември 2016 година.

L I G J PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE TË SHËRBIMEVE UJORE

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Lënda e rregullimit

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen qëllimet e politikës për shërbimet ujore për furnizim me ujë të papërpunuar të dedikuar për furnizim me ujë të popullsisë, furnizim me ujë, grumbullim, shkarkim dhe pastrim të ujërave të zeza (në tekstin e mëtejshëm: shërbime ujore), themelim të sistemit funksional për caktimin e çmimeve të shërbimeve ujore, mënyrën, kushtet dhe procedurën për caktimin e çmimeve që arkëtohen për shërbimet ujore, strukturën e tarifave për shërbimet ujore, si dhe kompetencat e Komisionit Rregullator për Energjetikë në lidhje me caktimin e tarifave të shërbimeve ujore.

Qëllimet e ligjit

Neni 2

(1) Qëllimi i përgjithshëm i këtij ligji është të sigurohet vendosja e sistemit financiar të vetëqëndrueshëm të shërbimeve ujore, që siguron standard të lartë të shërbimeve të dhëna me çmim të arritshëm në pajtim me qëllimet e Strategjisë nacionale për ujëra të Republikës së Maqedonisë dhe planet për menaxhim me rajonin e pellgut lumor.

(2) Qëllimet e veçanta të këtij ligji janë:

- të sigurohet që çmimi i përgjithshëm i shërbimeve ujore për ekonominë familjare mesatare të jetë i arritshëm duke i pasur parasysh të ardhurat e përgjithshme të ekonomive familjare në rajonin në të cilin sigurohet shërbimi ujor,

- të sigurohet shfrytëzimi i qëndrueshëm i infrastrukturës për kryerjen e shërbimeve ujore, me qëllimin e fundit arritje e kthimit të plotë të shpenzimeve,

- të përmiresohet cilësia e shërbimeve ujore me qëllim të sigurohet dhënia e papenguar e shërbimeve në pajtim me praktikata më të mira të arritshme,

- të sigurohet zbatimi gradual, e si qëllim i fundit zbatimi i plotë të parimit të ndotësi paguan, shfrytëzuesi paguan dhe parimit të shpenzimeve të resursit në pajtim me Ligjin për ujëra dhe

- të përmiresohet efikasiteti i shërbimeve ujore, përmes sigurimit të shërbimeve ujore më të mira për nga cilësia me më pak shpenzime.

Përkufizimet

Neni 3

Shprehjet e veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si vijon:

1."1. b.e. (banor ekuivalent)" është ngarkesë bioshpërbërëse organike e ujërave të zeza që ka kërkesë biokimike pesëditore të oksigjenit (KBO5) prej 60 gr oksigjen në ditë;

2."Pragu i qasjes" është kufiri i sipërm i shprehur në përqindje të qasjes financiare të shërbimeve ujore të llogaritur në nivel të Republikës së Maqedonisë në të cilën çmimi i shërbimit ujor nuk e tejkalon përqindjen e caktuar të të ardhurave të përgjithshme të ekonomisë familjare në rajonin në të cilin sigurohet shërbimi ujor;

3."Shërbimet ndihmëse" janë aktivitete për mbështetjen e drejtpërdrejtë të shërbimeve themelore dhe përfshijnë lidhjen me sistemin për furnizim me ujë apo sistemin e kanalizimit, mirëmbajtjen e ujëmatësve, zbrazjen e gjirizit dhe aktivitete të ngjashme;

4. "Furnizimi me ujë të papërpunuar të dedikuar për furnizimin me ujë të popullsisë" është përfshirja, nxjerrja, kaptazhi, depozitimi, mbrojtja e burimit, trajtimi dhe shpërndarja e ujërave sipërfaqësore apo ujërave nëntokësore, me apo pa përpunim dhe shpërndarja e tij deri te sistemi për furnizim me ujë që siguron furnizimin me ujë të popullsisë;

5. "Llogaritja për mirëmbajtjen kapitale" është përqindja apo pjesa e përqindjes së amortizimit që përcaktohet si i pranueshëm për qëllimet e përcaktimit të tarifës së shërbimit uxor për secilin dhënës të veçantë të shërbimit uxor;

6. "Konsumi i përbashkët" është shfrytëzimi i shërbimeve ujore që kryhen në objektin që është në pronësi të përbashkët, (objekte banesore, objekte afariste banesore dhe objekte afariste), me ç'rast shfrytëzimi i shërbimit uxor nuk konsiderohet si shfrytëzimi i shërbimit uxor nga ekonomia familjare individuale;

7. "Amortizimi" është zvogëlimi i rregullt vjetor i vlerës së vlerësuar të mjetit në pajtim me shkallët dhe procedurat e përcaktuara me ligj;

8. "Furnizimi me ujë të pijshëm apo furnizimi me ujë" është përfshirja, nxjerrja, kaptazhi, depozitimi, trajtimi dhe/apo shpërndarja e ujërave sipërfaqësore apo nëntokësore, dhe/apo mbrojtja e burimit, përpunimi dhe shpërndarja e ujit përmes sistemit të furnizimit me ujë deri te ujëmatësi kryesor i shfrytëzuesit të shërbimit uxor;

9. "Konsumi i ekonomisë familjare individuale" është shfrytëzimi i shërbimeve ujore nga ekonomia familjare individuale në të cilën nuk është përfshirë shpenzimi i përbashkët i ekonomive familjare, në rast kur ekonomia familjare gjendet në objekt në të cilin ekzistojnë më tepër pronarë apo është në zotërim të më tepër personave, si për shembull, ndërtesë banesore apo ndërtesë banesore afariste;

10. "Shërbimet për mbështetjen apo shërbimet e regjisë" janë shërbime që nuk janë të lidhura drejtpërdrejtë me shërbimet themelore, por kontribuojnë në realizimin e shërbimeve ujore (shërbimet e kontabilitetit, shërbimet administrative, marrëdhëniet me shfrytëzuesit, shërbimet juridike, resurset njerëzore dhe ngjashëm), shpenzimet e të cilëve proporcionalisht me kontributin në realizimin e shërbimeve ujore hyjnë në caktimin e tarifës së shërbimit uxor;

11. "Shërbimet tjera" janë shërbime që realizohen nga dhënësi i shërbimeve ujore, e të cilat nuk lidhen në çfarëdo mënyre me sigurimin e shërbimeve ujore (pastrimi i rrugëve, mirëmbajtja e parqeve dhe shërbime tjera të ngjashme), për ç'arsye nuk hyjnë në caktimin e tarifës së shërbimit uxor;

12. "Norma e konsimit personal të ujit" është sasia e ujit të shpenzuar prej një personi të llogaritur për një periudhë të caktuar kohore në bazë të sasisë së përgjithshme të ujit të shpenzuar nga ekonomitë familjare individuale në zonën për të cilën sigurohet shërbimi uxor për periudhën e njëjtë kohore të pjesëtuar me numrin e përgjithshëm të banorëve në atë rajon;

13. "Çmimi i shërbimit uxor" është kompensimi i përgjithshëm që kërkohet nga dhënësi i shërbimit uxor për pagesë nga shfrytëzuesit e fundit të shërbimit uxor dhe e përfshinë pagesën që del nga tarifa për shërbimin uxor të dhënësit të shërbimit uxor, kompensimet lidhur me shfrytëzimin e ujërave të përcaktuara me Ligjin për ujëra apo me ligj tjetër, si dhe tatimet e përcaktuara me ligj;

14. "Shfrytëzuesi i fundit i shërbimit uxor" është personi juridik apo fizik që mund të paraqitet si konsumator institucional, konsumator komercial dhe industrial apo ekonomi familjare individuale, si dhe ndërmarrjet komunale publike të përfshira në sistemet rajonale për furnizim me ujë që menaxhohen nga ushtruesi i veprimtarive për ekonomi ujore;

15. "Ekonomia familjare individuale" është person fizik që shfrytëzon shërbim uxor për nevoja personale apo për nevoja të ekonomisë së tij familjare;

16. "Konsumatori komercial dhe industrial" është secili person juridik që në mënyrë të mëvetësishme përherë në formë të profesionit ushtron veprimtari tregtare dhe veprimtari tjetër për shkak të realizimit të fitimit me prodhim, tregti dhe dhënie të shërbimeve në treg, që është regjistruar për ushtrim të veprimtarisë tregtare dhe veprimtarisë tjetër, i cili është i përfshirë në sistemin për shfrytëzim të shërbimit uxor;

17. "Konsumatori institucional" është personi juridik, organ i pushtetit shtetëror dhe pushtetit lokal dhe organeve tjera shtetërore të themeluara në pajtim me Kushtetutën dhe/apo me ligjin dhe institucionet që ushtrojnë veprimtari nga sfera e arsimit, shkencës, shëndetësisë, kulturës, punës, mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijës, sportit, si dhe në veprimtaritë tjera me interes publik të përcaktuar me ligj, kurse të organizuara si agjenci, fonde, institucione publike dhe ndërmarrje publike të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë apo nga komunat, nga Qyteti i Shkupit, si dhe nga komunat në Qytetin e Shkupit që është bashkëngjitur për shfrytëzimin e shërbimit uxor;

18. "Tarifa rregullore" është tarifa e detyrueshme për zbatimin për shërbimet ujore të caktuara në vlerën fikse në pajtim me nenin 13 paragrafi (23), nenin 15 dhe nenin 16 të këtij ligji nga Komisioni Rregullator për Energjetikë që dhënësi i shërbimeve ujore doemos duhet ta zbatojë;

19. "Plani për përshtatjen e tarifave" është plani i përgatitur në pajtim me Metodologjinë për përcaktimin e tarifave për shërbimet ujore që shërben si bazë për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore për dhënësin e veçantë të shërbimit uxor;

20. "Tarifa për shërbimin uxor" është vlera në para e shërbimit, e cila si pjesë e çmimit për shërbimet e dhëna ujore, e kërkon dhënësin e shërbimeve ujore nga shfrytëzuesit e fundit, që i përfshinë shërbimet ujore dhe shërbimet për mbështetje, kurse i përjashton shërbimet ndihmëse, shërbimet tjera, kompensimet dhe tatimet, e cila është e formuar në pajtim me Metodologjinë për caktimin e çmimit të shërbimit uxor dhe e lejuar nga Komisioni Rregullator për Energjetikë;

21. "Komisioni Rregullator për Energjetikë" është person juridik i themeluar në pajtim me Ligjin për energjetikë;

22. "Shkarkimi i ujërave të zeza urbane" është grumbullimi i ujërave të zeza nga objektet banesore, objektet afariste, objektet banesore afariste dhe objektet tjera që ekzistojnë në rajonin në të cilin sigurohet shërbimi uxor, nga lidhja në rrjetin e oborit, shkarkimi në sistemin primar dhe sekondar të kanalizimit rrugor dhe/apo në stacionin e pastrimit për ujërat e zeza dhe/apo lëshimi në recipient;

23. "Dhënësi i shërbimit uxor" është person juridik që është themeluar apo caktuar nga organi i pushtetit shtetëror apo lokal që të sigurojë një apo më tepër shërbime ujore në zonën e një apo më tepër komunave, komunave në Qytetin e Shkupit apo në Qytetin e Shkupit;

24. "Shërbimet ujore" apo "shërbimet themelore" janë shërbimet që i siguron Dhënësi i shërbimeve ujore si shërbime themelore për shfrytëzuesit e tij të fundit që përfshijnë: furnizimin me ujë të papërpunuar dhe/apo ujë të pijshëm dhe grumbullimin dhe shkarkimin e ujërave të zeza urbane, dhe/apo pastrimin e ujërave të zeza;

25. "Struktura e tarifës për shërbimin uxor" është modeli për llogaritjen që përmban kombinimin e një apo më tepër elementeve që shfrytëzohen për përcaktimin e mënyrës dhe lartësisë së llogaritjes së të ardhurave që arkëtohen përmes tarifës për shërbimin uxor nga shfrytëzuesi i fundit i shërbimit uxor;

26. "Pastrimi i ujërave të zeza" është trajtimi i ujërave të zeza urbane me proceset fizike dhe biologjike, dhe/apo proceset kimike me qëllim të zvogëlohet ndotja e ujërave të zeza dhe në këtë mënyrë bëhet lëshimi në mjedisin jetësor dhe

27. "Rajoni në të cilin sigurohet shërbimi uјor" është rajoni i një komune, pjesë e saj apo rajoni i dy apo më tepër komunave, përkatësisht Qytetit të Shkupit, në të cilin dhënësi i shërbimit uјor siguron shërbime uјore për shfrytëzuesin e fundit.

Parime

Neni 4

Zbatimi i këtij ligji bazohet në parimet si vijon:

1. parimi shfrytëzuesi paguan, do të thotë se shfrytëzuesi i shërbimeve uјore do t'i kompensojë shpenzimet për shërbimin e siguruar uјor dhe se vlerësimi për shërbimin e marrë uјor do të rritet me rritjen e sasisë së ujit të shfrytëzuar;

2. parimi ndotësi paguan, do të thotë se krijuesi i uјërave të zeza do t'i kompensojë shpenzimet për shërbimet e siguruar uјore për shkarkimin dhe pastrimin e uјërave të zeza, si dhe për ndotjen që e shkakton me lëshimin e uјërave të zeza;

3. parimi i mbulimit të shpenzimeve, do të thotë se çmimi për shërbimet uјore duhet të mundësojë për dhënësin e shërbimit uјor, shërbimin ta japë në mënyrë të qëndrueshme financiare dhe aftagjate;

4. parimi i barazisë, do të thotë se çmimi për shërbimet uјore, gradualisht, do të harmonizohet në aspekt të zbatimit të tarifave dhe cilësisë së shërbimit uјor, pa dallim të kategorisë së shfrytëzuesit të fundit të shërbimit uјor dhe

5. parimi i efikasitetit, do të thotë se dhënësi i shërbimeve uјore do të sigurojë shërbime uјore me cilësi të lartë me më pak shpenzime për shfrytëzuesin e fundit të shërbimit uјor.

II. TARIFA PËR SHËRBIMIN UЈOR

Metodologjia për caktimin e tarifave për shërbimin uјor

Neni 5

(1) Për kryerjen e shërbimit uјor, dhënësi i shërbimit uјor ka të drejtë të arkëtojë të çmimit për shërbimin e siguruar uјor nga shfrytëzuesi i fundit i shërbimit uјor.

(2) Lartësia e çmimit të shërbimit uјor varet nga lartësia e tarifës së shërbimit uјor, lartësia e kompensimeve lidhur me shfrytëzimin e uјërave të përcaktuar me Ligjin për uјera apo me ligj tjetër, si dhe tatimet e përcaktuara me ligj.

(3) Lartësia e tarifës së shërbimit uјor varet nga shpenzimet që i ka bërë dhënësi i shërbimit uјor që ta sigurojë shërbimin uјor, duke i përfshirë shpenzimet për shërbimet për mbështetje, e cila llogaritet në pajtim me Metodologjinë për përcaktimin e tarifës së shërbimit uјor.

(4) Në llogaritjen e tarifës për shërbimin uјor përfshihen shpenzimet e bëra për shërbimin uјor dhe shërbimeve për mbështetje që bazohen para se gjithash në:

- shpenzimet operative dhe shpenzimet për mirëmbajtje,
- shpenzimet për investimet kapitale dhe
- kompensimet, tatimet dhe taksat tjera të përcaktuara me ligj.

(5) Llojet e shpenzimeve që përfshihen në tarifën për shërbimin uјor nga paragrafi (4) i këtij neni përcaktohen në Planin për përshtatjen e tarifave.

(6) Llojet dhe mënyra për llogaritjen e tarifave për shërbimin uјor, struktura e tarifave për secilin shërbim uјor veçmas, llojet e shpenzimeve që merren parasysh për llogaritjen e tarifës për shërbimin uјor dhe të ardhurat e nevojshme për mbulimin e këtyre shpenzimeve, si dhe karakteristikat e tyre dhe mënyrën e të paraqiturit të tyre, caktohen me Metodologjinë për përcaktimin e tarifave për shërbimin uјor që e miraton Komisioni Rregullator për Energjetikë (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni Rregullator).

(7) Në Metodologjinë për përcaktimin e tarifave për shërbimin uјor nga paragrafi (6) i këtij neni (në tekstin e mëtejshëm: Metodologjia për tarifa) rregullohet edhe mënyra e llogaritjes dhe struktura e çmimit të shërbimeve uјore që do të arkëtohet nga shfrytëzuesi i fundit.

(8) Në Metodologjinë për tarifa përcaktohet edhe përmbytja, forma dhe mënyra e përgatitjes së Planit për përshtatjen e tarifave për shërbimet uјore, si dhe Tarifa Rregullatore për shërbimin uјor, dhe të dhënat dhe raportet e detyrueshme që duhet të jenë të arritshme nga Biznes plani i dhënësit të shërbimit uјor.

(9) Në Metodologjinë për tarifën përcaktohet edhe lista e indikatorëve kryesorë për suksesin, lista e qëllimeve që duhet ta plotësojë dhënësi i shërbimit uјor në lidhje me sigurimin e shërbimit uјor, lista e determinantëve në lidhje me sigurimin e shërbimit uјor, si dhe mënyra, procedura, forma dhe përmbytja e formularëve të raporteve për njoftimin e Komisionit Rregullator nga dhënësit e shërbimeve për plotësimin e atyre qëllimeve dhe determinantëve të vendosura në lidhje me sigurimin e shërbimit uјor.

(10) Në Metodologjinë rregullohen edhe çështje tjera që janë me rëndësi për arritjen e qëllimeve nga neni 2 i këtij ligji, e që janë të lidhura me zbatimin e tarifave dhe çmimeve për shërbimet e ujit dhe punën e dhënësit të shërbimeve të ujit.

Arkëtimi i tarifave për dhënie e shërbimit uјor

Neni 6

(1) Dhënësi i shërbimit uјor (në tekstin e mëtejshëm: dhënësi) ka për detyrë të arkëtojë nga shfrytëzuesi i fundit i shërbimit uјor çmimin për shërbimin uјor sipas tarifës për shërbimin uјor lartësia e së cilës është llogaritur në pajtim me Metodologjinë për tarifa dhe e cila është lejuar nga Komisioni Rregullator dhe është përcaktuar në aktvendimin për përcaktimin e tarifave për shërbimet uјore apo aktvendimin për tarifën rregullatore.

(2) Dhënësi nuk guxon të arkëtojë çmim për shërbimin uјor nga shfrytëzuesi i fundit në të cilën tarifa për shërbimin uјor nuk është lejuar nga Komisioni Rregullator dhe e përcaktuar në aktvendimin për përcaktimin e tarifave për shërbimet uјore përkatësisht aktvendimin për tarifën rregullatore.

(3) Dhënësi llogarinë për arkëtim të çmimit për shërbimin uјor nga shfrytëzuesi i fundit i cili është person juridik e dërgon vetëm në formë elektronike në adresën e tij elektronike, kurse vetëm me kërkesë të shfrytëzuesit të fundit i cili është person fizik llogarinë mund ta dërgojë në adresën e tij elektronike.

III. KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË

Komisioni Rregullator për Energjetikë

Neni 7

Procedurën për përcaktimin e tarifave të shërbimeve uјore e kryen Komisioni Rregullator për Energjetikë i Republikës së Maqedonisë.

Neni 8

(1) Puna e Komisionit Rregullator për përcaktimin e tarifave për shërbimet uјore do të financohet nga arkëtimi i:

1. kompensimit të veçantë vjetor të cilin e paguajnë dhënësit të përcaktuar si përqindje e përfshirjes nga të ardhurat vjetore të dhënësve të realizuara nga dhënia e shërbimeve të ujit dhe

2. kompensimeve nga procedura për përcaktimin e tarifave për shërbimet uјore përkatësisht tarifën rregullatore për shërbimet uјore.

(2) Përqindjen e përfshirjes nga të ardhurat vjetore të dhënësve nga paragrafi (1) pika 1 të këtij neni e përcakton Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me vendim, me ç'rast përqindja nuk mund të jetë më e lartë se 0,1%.

(3) Dhënësi ka për detyrë ta pagujë kompensimin nga paragrafi (2) i këtij neni në llogari të Komisionit Rregullator në dy pjesë të barabarta edhe atë pjesa e parë më së voni deri më 30 prill në vitin rrjedhës në bazë të të

ardhurave të realizuara në gjashtëmujorin e fundit të vitit paraprak, kurse pjesa e dytë më së voni deri më 30 shtator në vitin rrjedhës në bazë të të ardhurave të realizuara në gjashtëmujorin e parë të vitit rrjedhës.

(4) Kompensimi nga procedura për përcaktimin e tarifave për shërbimet ujore caktohet për secilin dhënës veçmas, në bazë të llojit të shërbimeve për të cilat kërkohet caktimi i tarifës për shërbimin ujor përkatësisht për të cilat caktohet tarifa rregullatore për shërbimin ujor, dhe i cili nuk mund të jetë më pak se 5.000 denarë as më tepër se 50.000 denarë, përkatësisht më pak se 60.000 denarë, as më tepër se 300.000 denarë në rastet nga neni 15 të këtij ligji kur caktohet tarifa rregullatore për shërbimin ujor.

(5) Komisioni Rregullator me vendim e përcakton lartësinë e kompensimit nga procedura për përcaktimin e tarifave për shërbimet ujore përkatësisht tarifën rregullatore për shërbimin ujor.

Kompetenca e Komisionit Rregullator

Neni 9

(1) Për shkak të zbatimit efikas të obligimeve të tij të përcaktuara në këtë ligj, Komisioni Rregullator i ka kompetencat dhe përgjegjësitë në vijim:

1) cakton tarifa për shërbimet ujore dhe e ndjek zbatimin e tyre;

2) përcakton dhe zbaton procedurë për lejimin e tarifave për shërbimet ujore;

3) përcakton dhe zbaton procedurë për përcaktimin e tarifës rregullatore dhe e ndjek zbatimin e saj;

4) e ndjek mënyrën e llogaritjes dhe zbatimit të çmimeve për shërbimet ujore;

5) e ndjek harmonizimin e zbatimit të tarifave për shërbimet ujore;

6) e ndjek harmonizimin e zbatimit të tarifave për shërbimet ujore me zbatimin e planit të biznesit të dhënësit;

7) siguron konsultime me dhënësit e shërbimeve ujore dhe shoqatat e tyre, me shoqatat e shfrytëzuesve të fundit dhe me organet e administratës shtetërore që kanë kompetenca në menaxhimin me ujërat, punët komunale dhe ekonominë ujore;

8) e vlerëson Planin për përshtatjen e tarifave dhe planeve të biznesit në aspekt të harmonizimit të tyre me dispozitat e këtij ligji dhe ligjit të veçantë;

9) përcakton indikatorë kryesorë për suksesin, qëllimet që duhet t'i përmbush dhënësi i shërbimit ujor në lidhje me sigurimin e shërbimit ujor, determinantët për indikatorët kryesorë të suksesit të dhënësve të shërbimeve ujore;

10) kryen këqyrje në punën e dhënësit të shërbimeve ujore për shkak të zbatimit të këtij ligji;

11) kryen mbikëqyrje dhe ndjekje të zbatimit të kërkesave dhe akteve ligjore që i ka miratuar;

12) jep drejtime në zbatimin e tarifave për shërbimet ujore dhe tarifën rregullatore për shërbimet ujore dhe në mënyrë përkatëse në zbatimin e planit të biznesit të dhënësit;

13) propozon aktivitete për përmirësimin e efikasitetit në sferën e shërbimeve ujore, ndërtimin e kapaciteteve në sferën e sigurimit të shërbimeve ujore, për menaxhimin financiar dhe planifikimin e biznesit;

14) jep rekomandim për prapen e qasjes së çmimeve të shërbimeve ujore dhe

15) kompetenca tjera dhe përgjegjësi të caktuara me këtë ligj.

IV. PROCEDURA PËR CAKTIMIN E TARIFAVE TË SHËRBIMEVE UJORE

Korniza për përcaktimin e tarifave

Neni 10

(1) Tarifat për shërbimet ujore përcaktohen nga ana e Komisionit Rregullator për çdo dhënës të caktuar të shërbimit ujor në bazë të Planit të dorëzuar për përshtatjen

e tarifave për shërbime ujore ose me Tarifën rregullatore për shërbime ujore në pajtim me kushtet dhe procedurat e përcaktuara me këtë ligj.

(2) Gjatë përcaktimit të tarifave për shërbime ujore ose Tarifat rregullatore për shërbime ujore, Komisioni Rregullator do të marrë parasysh prapen e qasjes së ekonomive familjare në rajonin në të cilin dhënësi e siguron shërbimin ujor.

(3) Komisioni rregullator, së paku njëherë në çdo tre vjet, në periudhën e realizimit të investimeve intensive në infrastrukturën për dhënie e shërbimit ujor, do të miratojë rekomandim për prapen e qasjes të nivelit të të hyrave për ekonomi familjare në Republikën e Maqedonisë, e në çdo shtatë vitesh në periudhën kur ekzistojnë investime më të vogla, ndërsa ekzistojnë më shumë objekte infrastrukturore operative për dhënie e shërbimit ujor.

Përcaktimi i tarifës së shërbimit ujor

Neni 11

(1) Dhënësi, me qëllim përcaktimin e tarifës së shërbimit ujor që ua jep shfrytëzuesve të fundit, ndërsa për arritjen e qëllimeve nga neni 2 i këtij ligji, është i detyruar që të përgatisë kërkesë për përcaktimin e tarifës për shërbimin ujor me propozim-tarifa dhe të njëjtën t'ia dorëzojë Komisionit Rregullator.

(2) Me kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, dhënësi dorëzon edhe:

- Draft-plan për përshtatjen e tarifave për shërbime ujore dhe

- të dhënat dhe raportet nga Planit i biznesit të cilat janë të detyrueshme për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore.

(3) Kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni dhe dokumentacionin nga paragrafi (2) i këtij neni është i detyruar që t'i dorëzojë te Komisioni Rregullator më së voni në afat prej 9 muajsh para skadimit të vlefshmërisë së aktvendimit për përcaktimin e tarifës për shërbimin ujor përkatësisht aktvendimit për përcaktimin e tarifës rregullatore për shërbimin ujor.

(4) Përgatitja e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni dhe e draft-Planit nga paragrafi (2) i këtij neni, si dhe dorëzimi i të dhënave nga paragrafi (2) alineja 2 bëhet në pajtim me Metodologjinë për tarifa.

(5) Draft-planit për përshtatjen e tarifave për shërbime ujore nga paragrafi (2) i këtij neni (në tekstin e mëtuftjeshëm: Planit për përshtatjen) përgatitet për periudhë nga tre vjet deri në gjashtë vjet.

(6) Të dhënat dhe raportet e detyrueshme nga Planit i biznesit nga paragrafi (2) alineja 2 e këtij neni duhet t'i referohen periudhës për të cilën është përgatitur Draft-planit për përshtatje.

(7) Dorëzimi i Kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni bashkë me Draft-planin për përshtatje dhe të dhënat tjera bëhet në formë me shkrim dhe në formë elektronike.

(8) Për shkak të përgatitjes së Draft-planit për përshtatje, dhënësi është i detyruar që të bëjë vlerësim real të infrastrukturës ekzistuese të cilën e shfrytëzon për dhënie të shërbimeve ujore, dhe të dhënat nga vlerësimi detyrimisht t'i paraqesë si bazë për përllogaritjen e shpenzimeve për mbajtje kapitale edhe për investimet e ardhshme.

(9) Dhënësi është i detyruar që, me Draft-planin për përshtatje, të paraqesë të dhëna për indikatorët kryesorë për suksesin me propozim qëllime/targete të cilat planifikon t'i përmbushë dhënësi, e në lidhje me sigurimin e shërbimit ujor me realizimin e Planit për përshtatje dhe me planin e biznesit.

(10) Dhënësi është i detyruar që, për përgatitjen e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni dhe parashtratat me kërkesën të shfrytëzojë të dhëna të sakta dhe të besueshme të cilat janë në pajtim me dokumentacionin e kontabilitetit dhe dokumentacionin tjetër të dhënësit.

(11) Formën dhe përmbajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton Komisioni rregullator me miratimin e Metodologjisë për tarifa.

Veprimi për kërkesën

Neni 12

(1) Komisioni Rregullator miraton rregullore për mënyrën dhe procedurën për përcaktimin e tarifës për shërbim ujor dhe tarifës rregullatore për shërbim ujor, Planin për përshtatje, si dhe për të dhënat tjera (në tekstin e mëtutjeshëm: parashtrës) të cilat janë të nevojshme nga dhënësi.

(2) Komisioni Rregullator me aktin nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton edhe kriteret për vlerësim të kërkesës dhe parashtrësve për përcaktimin e tarifave për shërbim ujor, mënyrën e përgatitjes së dokumenteve të nevojshme për përcaktimin e tarifës rregullatore për shërbim ujor, duke i marrë parasysh kapacitetet e dhënësit, afatet për veprim, procedurën për negociim, si dhe procedurën dhe kushtet kur Komisioni Rregullator është i detyruar që të miratojë Tarifë rregullatore për shërbim ujor.

(3) Komisioni Rregullator është i detyruar që të miratojë udhëzim të veçantë për përgatitjen e Kërkesës për përcaktimin e tarifës për shërbim ujor, parashtrësve dhe kriterëve për vlerësim.

Procedura për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore

Neni 13

(1) Komisioni Rregullator e përcakton tarifën për shërbime ujore për çdo dhënës veças me Aktvendimin për përcaktimin e tarifave të shërbimeve ujore të cilin e miraton në mbledhje.

(2) Komisioni Rregullator e përcakton tarifën për shërbime ujore në bazë të vlerësimit të:

1.shpenzimeve për sigurim të shërbimeve ujore dhe shërbimeve për mbështetje;

2.lartësinë e tarifës së propozuar për shërbim ujor dhe çmimit të shërbimit ujor që do të arrihet me tarifën e propozuar dhe qasjes së saj financiare për ekonomi familjare nga rajoni ku jepet shërbimi ujor dhe përqindjes së ekonomive familjare për të cilat do të tejkalohet pragu i qasjes financiare;

3.investimeve të planifikuara kapitale për përmirësimin dhe zgjerimin e shërbimeve ujore;

4.efikasitetit të shërbimit ujor krahasuar me indikatorët e suksesit dhe

5. arritjes së vlerave të qëllimeve për indikatorët kryesorë për ndjekjen e suksesit.

(3) Në mbledhjen në të cilën miratohet aktvendimi për përcaktimin e tarifave për shërbimet ujore, Komisioni Rregullator është i detyruar që t'i shqyrtojë edhe vërejtjet të cilat kanë arritur nga ana e dhënësit përkatësisht themeluesit të dhënësit të shërbimit ujor.

(4) Nëse vlerëson se vërejtjet e dorëzuara janë të karakterit të tillë që mund të ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në lartësinë e tarifave për shërbime ujore, Komisioni Rregullator mund të fillojë procedurë për negociatave me qëllim harmonizimin e lartësisë së tarifave për shërbime ujore në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vërejtjeve.

(5) Procedura për negociatë nga paragrafi (4) i këtij neni duhet të përfundojë në afat prej 30 ditësh nga dita e fillimit të tyre.

(6) Në rast se negociatat nuk kanë sukses, Komisioni Rregullator do të miratojë aktvendim për fillimin e procedurës për përcaktimin e Tarifës rregullatore për shërbime ujore në pajtim me nenin 16 të këtij ligji.

(7) Aktvendimi për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore veçanërisht përmban:

-lartësinë e tarifës për çdo shërbim ujor që e siguron dhënësi;

-shtrirjen minimale dhe maksimale të shprehur në përqindje të vlerës së përcaktuar në kornizat e së cilës është lejuar që dhënësi të miratojë vendim për përcaktimin e lartësisë së tarifës së shërbimit ujor;

-kushtet që duhet t'i përmbushë dhënësi me thirrje në Planin privat për përshtatje të tarifave për shërbime ujore dhe

-afatin e vlefshmërisë së tarifave për shërbime ujore.

(8) Në rast kur nuk është arritur pëlqim me dhënësin për lartësinë e tarifës për shërbimin ujor, Komisioni Rregullator në mbledhje miraton Aktvendim për hedhje poshtë të kërkesës për përcaktimin e tarifave për shërbim ujor i cili veçanërisht përmban:

-bazat për hedhjen poshtë të kërkesës;

-ndryshimet të cilat nevojiten t'i bëjë dhënësi për parashtrim të sërishëm të kërkesës dhe

-vlerësim indikativ për tarifat të cilat Komisioni Rregullator i konsideron si adekuate.

(9) Komisioni Rregullator është i detyruar që aktvendimet nga paragrafi (7) dhe paragrafi (8) i këtij neni t'i publikojë në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb faqen, dhe të njëjtat t'i dorëzojë të dhënësi dhe të themeluesi i dhënësit të shërbimit ujor, pa prolongim.

(10) Dhënësi është i detyruar që pa prolongim dhe jo më vonë se 15 ditë nga dita e publikimit të aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij neni, ta dorëzojë te organi drejtues i dhënësit për miratim të vendimit për përcaktimin e tarifave për ujëra.

(11) Organi drejtues i dhënësit është i detyruar që ta miratojë vendimin nga paragrafi (10) i këtij neni në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit dhe të njëjtin ta dorëzojë te kryetari i komunës ose i qytetit të Shkupit i cili është themelues i dhënësit, për dhënie pëlqim vendimit në afat prej tetë ditësh nga dita e miratimit të tij.

(12) Kryetari i komunës, komunës në qytetin e Shkupit ose Kryetari i Qytetit të Shkupit është i detyruar që në afat jo më gjatë se 60 ditë të fillojë procedura për dhënie pëlqim vendimit për përcaktimin e tarifës për shërbimet ujore.

(13) Në rastet nga paragrafi (10) i këtij neni, kur aktvendimi ka të bëjë me shërbimin ujor për sigurimin e ujit të papërpunuar dedikuar për furnizim të popullatës me ujë përmes sistemit të furnizues ujor për dhënës të shërbimit i cili është degë e personit juridik të themeluar në pajtim me Ligjin për ekonomi ujore, organi drejtues është i detyruar që në afat jo më gjatë se 60 ditë të miratojë vendim për përcaktimin e tarifës për shërbimin ujor.

(14) Nëse nuk është dhënë pëlqim vendimit për përcaktimin e tarifës për shërbim ujor në afat prej 150 ditësh nga dita e publikimit të aktvendimit për përcaktimin e tarifës për shërbim ujor në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", Komisioni Rregullator do të miratojë aktvendim për fillimin e procedurës për miratimin e Tarifës rregullatore për shërbimin ujor.

(15) Aktvendimet nga paragrafët (7), (8) dhe (14) të këtij neni janë përfundimtare dhe kundër tyre nuk lejohet ankesë. Kundër aktvendimit nga paragrafi (7), (8) dhe (14) i këtij neni dhënësi dhe kryetari i komunës, komunave në qytetin e Shkupit, kryetari i qytetit të Shkupit, përkatësisht organi drejtues i personit juridik i themeluar në pajtim me Ligjin për ekonomi të ujërave, ka të drejtë të ngrejë kontest administrativ para gjykatës kompetente.

Aplikimi i tarifës për shërbim ujor

Neni 14

(1) Organi drejtues i dhënësit është i detyruar që në afat jo më gjatë se 45 ditësh nga dita e miratimit të pëlqimit nga neni 13 paragrafi (12) dhe vendimit nga paragrafi (13) i këtij ligji, të fillojë ta aplikojë tarifën e miratuar për

shërbime ujqre nga Këshilli komunal përkatësisht i qytetit të Shkupit përkatësisht nga organi drejtues i personit juridik i themeluar në pajtim me Ligjin për ekonomi të ujërave.

(2) Në rastet kur Këshilli komunal përkatësisht i qytetit të Shkupit, si dhe organi drejtues i personit juridik përkatësisht në pajtim me Ligjin për ekonomi të ujërave nuk miratojnë pëlqim të vendimit për përcaktimin e tarifës për shërbimet ujqre, organi drejtues i dhënësit është i detyruar që të fillojë ta zbatojë aktvendimin për përcaktimin e lartësisë së Tarifës rregullatore për shërbim ujqor nga neni 13 paragrafi (14) i këtij ligji në afat jo më gjatë se 45 ditë nga dita e miratimit të tij.

(3) Organi drejtues i dhënësit është i detyruar t'i harmonizojë vendimet e tij me aktvendimet e miratuara nga ana e Komisionit Rregullator të cilat janë relevante për realizimin e tarifës së përcaktuar për shërbimin ujqor.

(4) Dhënësi është i detyruar që t'i respektojë kushtet nën të cilat është përcaktuar që tarifën për shërbime ujqre, si dhe t'i përmbushë qëllimet lidhur me indikatorët kryesorë për suksesin në lidhje me sigurimin e shërbimit ujqor.

Përcaktimi i Tarifës rregullatore në rastet kur nuk ka të dhëna

Neni 15

(1) Në rastet kur dhënësi nuk dorëzon kërkesë për përcaktimin e tarifave për shërbime ujqre, si dhe në rastet kur nuk vepron për kërkesat e Komisionit Rregullator për dorëzimin e të dhënave plotësuese për kërkesën, Komisioni Rregullator është i detyruar që në afat jo më gjatë se 180 ditë nga dita e miratimit të aktvendimit për fillimin e procedurës për përcaktimin e tarifës rregullatore për shërbime ujqre, përkatësisht në afat jo më gjatë se 180 ditë nga dita e skadimit të afatit për dorëzim të kërkesës, të përpilojë Plan rregullator për përshtatje të tarifave për shërbime ujqre për dhënësit e shërbimit ujqor në bazë të të cilit do të mund të miratojë aktvendim për përcaktimin e tarifës rregullatore për shërbim ujqor.

(2) Planin nga paragrafi (1) i këtij neni Komisioni Rregullator e përgatit në mënyrë të mëvetësishme ose me angazhim të shtëpisë së autorizuar revizore nga sfera e ekonomisë.

(3) Dhënësi i shërbimit ujqor është i detyruar që, Komisionit Rregullator ose shtëpisë revizore nga paragrafi (2) i këtij neni t'i vë në dispozitim të gjitha të dhënat dhe informatat të cilat nevojiten për përgatitjen e planit nga paragrafi (1) i këtij neni.

(4) Komisioni Rregullator mund që, në procedurën për përgatitjen e planit nga paragrafi (1) i këtij neni, të kërkojë realizimin e revizionit mbikëqyrës ose të kërkojë ekspertizë për përcaktimin e shpenzimeve për shërbimet ujqre për dhënësin.

(5) Shpenzimet për revizionin mbikëqyrës ose ekspertizën janë në ngarkim të dhënësit.

(6) Komisioni Rregullator, në afat jo më gjatë se 90 ditë nga dita e përgatitjes së planit nga paragrafi (1) i këtij neni, miraton aktvendim për përcaktimin e Tarifës rregullatore për shërbim ujqor për dhënësin në bazë të vlerësimit të të dhënave të mbledhura në pajtim me pajtim me paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni ku zbatohen në mënyrë adekuate dispozitat e nenit 13 paragrafi (2) i këtij ligji.

(7) Për miratimin e aktvendimit për përcaktimin e tarifës rregullatore për shërbim ujqor (në tekstin e mëtuftjeshëm: Tarifa rregullatore), Komisioni Rregullator mund të fillojë procedurë për negociata me dhënësin.

(8) Aktvendimi për tarifën rregullatore nga paragrafi (6) i këtij neni veçanërisht përmban:

- lartësinë e tarifës për shërbime ujqre të shprehur në shumën fikse,
- kushtet që duhet t'i përmbushë dhënësi dhe
- afatin e vlefshmërisë së tarifave.

(9) Komisioni Rregullator është i detyruar që aktvendimin nga paragrafi (6) i këtij neni ta publikojë në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe në ueb faqen e vet, dhe të njëjtat t'i dorëzojë te dhënësi dhe te themeluesi i dhënësit, pa prolongim.

(10) Organi drejtues i dhënësit është i detyruar që në afat jo më gjatë se 45 ditë nga dita e miratimit të aktvendimit nga paragrafi (6) i këtij neni, të fillojë ta zbatojë tarifën rregullatore për shërbime ujqre.

(11) Aktvendimi nga paragrafi (6) i këtij neni është përfundimtar dhe kundër tij nuk lejohet ankesë. Kundër aktvendimit dhënësi dhe kryetari i komunës, komunave në qytetin e Shkupit, kryetari i qytetit të Shkupit, përkatësisht organi drejtues i personit juridik i themeluar në pajtim me Ligjin për ekonomi të ujërave, ka të drejtë të ngrejë kontest administrativ para gjykatës kompetente.

(12) Organi drejtues i dhënësit është i detyruar t'i harmonizojë vendimet e tij me aktvendimet të cilat janë relevante për realizimin e tarifës së përcaktuar për shërbimin ujqor, me aktvendimin nga paragrafi (6) i këtij neni.

Përcaktimi i Tarifës rregullatore në rastet kur ka të dhëna

Neni 16

(1) Në rastet nga neni 13 paragrafi (8) dhe paragrafi (14) i këtij ligji, Komisioni Rregullator është i detyruar që në afat jo më gjatë se 120 ditë nga dita e miratimit të aktvendimit për fillimin e procedurës për përcaktimin e tarifës rregullatore, të miratojë aktvendim për përcaktimin e tarifës rregullatore.

(2) Aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni Rregullator e miraton në bazë të të dhënave me të cilat disponon si dhe të dhënat tjera të cilat në mënyrë plotësuese janë dorëzuar ose janë marrë nga dhënësi, dhe zbatimit të dispozitave nga neni 13 paragrafi (2) i këtij ligji.

(3) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni veçanërisht përmban:

- lartësinë e tarifës për shërbime ujqre të shprehur në shumë fikse,
- kushtet që duhet t'i zbatojë dhënësi dhe
- detyrimin që dhënësi i shërbimeve ujqre të dorëzojë Plan për përshtatje në pajtim me nenin 11 të këtij ligji dhe afatin për dorëzimin e tij.

(4) Deri në miratimin e aktvendimit për përcaktimin e tarifave në bazë të Planit të dorëzuar për përshtatje nga paragrafi (3) alineja 3 e këtij neni, dhënësi i shërbimit është i detyruar që ta zbatojë aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni.

Ndryshimi i Planit për përshtatje me përjashtim

Neni 17

(1) Aktvendimi për përcaktimin e tarifave për shërbime ujqre është i detyrueshëm dhe obligativ për dhënësin për periudhën të cilës i referohet.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, e në rastet nga paragrafi (3) i këtij neni, dhënësi, me kërkesë, mund të ngrejë procedurë për ndryshimin e aktvendimit për përcaktimin e tarifave për shërbim ujqor para skadimit të periudhës të cilës i referohet aktvendimi për përcaktimin e tarifave për ujë.

(3) Procedura për ndryshimin e tarifave për shërbim ujqor mund të ngrihet nëse:

- ka ndodhur ndryshim i rëndësishëm i rrethanave që kanë ekzistuar në kohën e miratimit të aktvendimit për përcaktimin e tarifave për shërbim ujqor, ndërsa e cila shpie në nevojën për përshtatjen e tarifave,
- interes më i lartë publik dhe raste urgjente dhe/ose
- ka ndodhur ndryshim i rëndësishëm në kriteret për vlerësim nga neni 13 paragrafi (2) i këtij ligji.

(4) Кërkesa nga paragrafi (2) i këtij neni i dorëzohet Komisionit Rregullator në formë me shkrim ose në formë elektronike të cilën e përcakton Komisioni Rregullator.

(5) Komisioni Rregullator me kërkesë nga paragrafi (2) i këtij neni vendos me aktvendim.

(6) Për miratimin e aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij neni në mënyrë adekuate zbatohet procedura për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore nga neni 13 i këtij ligji.

V. MBIKËQYRJA

Kompetenca për kryerjen e mbikëqyrjes mbi zbatimin e ligjit

Neni 18

(1) Mbikëqyrje të zbatimit të këtij ligji kryen organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e menaxhimit me ujëra (në tekstin e mëtuftjeshëm: Ministria).

(2) Mbikëqyrje të zbatimit të rregullave të miratuara nga ana e Komisionit Rregullator kryen Komisioni Rregullator.

Kompetenca e Komisionit Rregullator për Ndjekjen e Realizimit të Planeve dhe Tarifave të Shërbimeve Ujore

Neni 19

(1) Komisioni Rregullator është kompetent për ndjekjen e realizimit të aktvendimit për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore, tarifave rregullatore dhe zbatimin e neneve 2 dhe 5 të këtij ligji.

(2) Gjatë realizimit të mbikëqyrjes nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni Rregullator mund që nga dhënësi i nevojave të mbikëqyrjes, të kërkojë të dhëna dhe informata për realizimin e Planit për përshtatje dhe planit të biznesit me qëllim përcaktimin e harmonizimit ndërmjet aktvendimit për përcaktimin e tarifave përkatësisht tarifës rregullatore dhe Planit për përshtatje dhe planit të biznesit.

(3) Dhënësi është i detyruar që njëherë në vit, të Komisioni Rregullator, të dorëzojë raport për realizimin e tarifave të përcaktuara për shërbime ujore dhe realizimin e Planit për përshtatje dhe planit të biznesit për çdo vit kalendarik.

(4) Raporti nga paragrafi (3) dorëzohet më së voni në afat prej një muaji pas skadimit të vitit kalendarik të cilit i referohet raporti.

(5) Formën dhe përmbajtjen e raporteve vjetore për realizim i përcakton Komisioni Rregullator.

(6) Komisioni Rregullator është i detyruar që ta shqyrtojë raportin nga paragrafi (3) i këtij neni.

(7) Në bazë të raporteve nga paragrafi (3) i këtij neni, Komisioni Rregullator përgatit raport për punën e vet në lidhje me përcaktimin e tarifave për shërbime ujore të cilin e përfshin në Raportin vjetor për punën e vet të cilin e dorëzon në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me Ligjin për energjetikë.

(8) Në rast kur dhënësi nuk dorëzon raport nga paragrafi (3) i këtij neni dhe krahas paralajmërimit, Komisioni Rregullator është i detyruar që në afat prej 60 ditësh nga skadimi i afatit për dorëzim të raportit, të miratojë aktvendim për fillimin e procedurës për tarifën rregullatore në pajtim me nenin 15 përkatësisht nenin 16 të këtij ligji, varësisht nga ajo nëse disponon ose nuk disponon me të dhënat për miratimin e aktvendimit për përcaktimin e tarifës rregullatore.

Neni 20

(1) Në rast kur gjatë shqyrtimit të raportit nga neni 19 paragrafi (3) i këtij ligji konstaton se i njëjti ka mangësi ose nuk zbatohet në tërësi aktvendimi për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore ose aktvendimi për tarifën rregullatore ose nuk zbatohet në tërësi Plani për përshtatje dhe plani i biznesit

në bazë të të cilit është përcaktuar tarifa, Komisioni Rregullator do të miratojë udhëzim të detyrueshëm për veprim të dhënësi në të cilin do të përcaktojë masa korrektuese, si dhe afat për realizimin e tyre.

(2) Në rast kur dhënësi nuk vepron në pajtim me udhëzimin nga paragrafi (1) i këtij neni dhe me atë kryen shkelje të konsiderueshme dhe të vazhdueshme të aktvendimit për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore ose aktvendimit për përcaktimin tarifës rregullatore, Komisioni Rregullator është i detyruar që në afat prej 30 ditësh nga skadimi i afatit të fundit për zbatimin e masave korrektuese nga udhëzimi nga paragrafi (1) i këtij neni, të miratojë aktvendim për fillimin e procedurës për tarifën rregullatore në pajtim me nenin 15 përkatësisht nenin 16 të këtij ligji, varësisht nga ajo nëse apo nuk disponon me të dhëna për miratimin e aktvendimit për përcaktimin e tarifës rregullatore.

(3) Në rastet nga paragrafi (2) i këtij neni zbatohen në mënyrë adekuate neni 15 përkatësisht neni 16 i këtij ligji.

Neni 21

(1) Në rast kur në bazë të njohurive personale konstaton se dhënësi nuk ka dorëzuar kërkesë për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore në pajtim me nenin 12 paragrafi (1) i këtij ligji, Komisioni Rregullator është i detyruar që jo më gjatë se 15 ditë nga dita e kuptimit, t'i sugjerojë dhënësit për obligimin dhe detyrueshmëri edhe për pasojat juridike nga moszbatimi dhe ta detyrojë që në afat prej 60 ditësh t'i dorëzojë kërkesën dhe parashtresat.

(2) Në rast kur dhënësi nuk vepron në pajtim me sugjerimin nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni Rregullator është i detyruar që në afat prej 30 ditësh nga skadimi i afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, të miratojë aktvendim për fillimin e procedurës për tarifën rregullatore në pajtim me nenin 15 të këtij ligji, për miratimin e aktvendimit për përcaktimin e tarifës rregullatore.

(3) Në rastet nga paragrafi (2) i këtij neni zbatohet në mënyrë adekuate neni 15 i këtij ligji.

Neni 22

(1) Në rast kur Komisioni Rregullator në bazë të njohurive personale konstaton se dhënësi i shërbimit ujq nuk e zbaton aktvendimin për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore ose aktvendimin për tarifën rregullatore për shërbime ujore është i detyruar që, menjëherë përkatësisht jo më gjatë se 15 ditë nga dita e kuptimit, t'i sugjerojë dhënësit për obligimin dhe detyrueshmërinë dhe për pasojat juridike nga zbatimi.

(2) Në rast kur dhënësi i shërbimit ujq nuk vepron në pajtim me sugjerimin nga paragrafi (1) i këtij neni, përkatësisht nuk i zbaton aktvendimet nga paragrafi (1) i këtij neni më shumë se tre muaj nga dita e dorëzimit të sugjerimit nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni Rregullator është i detyruar që në ministrinë të dorëzojë propozim për procedurën për administrim të detyrueshëm të përkohshëm, në pajtim me Ligjin për ujërat.

(3) Në rast kur dhënësi i shërbimit ujq nuk vepron në pajtim me sugjerimin nga paragrafi (1) i këtij neni, përkatësisht nuk i zbaton aktvendimet nga paragrafi (1) i këtij neni më shumë se tre muaj nga dita e dorëzimit të sugjerimit nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni Rregullator është i detyruar që në ministrinë të dorëzojë propozim për procedurën për administrim të detyrueshëm të përkohshëm në pajtim me Ligjin për ujërat.

(4) Në rastet nga paragrafët (2) dhe (3) Ministria është e detyruar që në afat prej 30 ditësh nga dita e propozimit të dorëzuar për administrim të detyrueshëm nga Komisioni Rregullator, të fillojë procedurë për vendosjen e administrimit të detyrueshëm.

Neni 23

(1) Në rast kur dhënësi i shërbimeve ujore nuk e paguan kompensimin në pajtim me nenin 8 paragrafi (2) i këtij ligji, Komisioni Rregullator ka të drejtë t'i sugjerojë dhënësit për obligimin dhe për pasojat juridike dhe ta detyrojë që në afat të caktuar, i cili nuk mund të jetë më gjatë se 90 ditë, ta bëjë pagesën.

(2) Në rast kur dhënësi nuk vepron në pajtim me sugjerimin nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni Rregullator është i detyruar që të ngrejë procedurë për arkëtim të detyrueshëm të kompensimit nga neni 8 paragrafi (2) i këtij ligji, në pajtim me rregullat për përmbarim.

E drejta e Komisionit Rregullator për të kryer këqyrje

Neni 24

(1) Komisioni Rregullator ka të drejtë që në çdo kohë, me paralajmërim ose pa paralajmërim, të kryejë këqyrje të dhënësi i shërbimit ujor me qëllim që të konstatojë nëse:

-dhënësi ka parashtruar kërkesë për përcaktimin e tarifës për shërbim ujor (neni 11),

-të dhënat e dhënësit në Planin për përshtatje dhe të dhënat dhe raportet nga plani i biznesit janë të sakta dhe autentike dhe në pajtim me dokumentacionin e kontabilitetit dhe dokumentacionin tjetër të dhënësit të shërbimit ujor (neni 11 paragrafi (10)),

-dhënësi aplikon çmim për shërbimin ujor në të cilin është përfshirë tarifa e miratuar për shërbim ujor (neni 6),

-vendimi i dhënësit nga neni 13 paragrafi (13) i këtij ligji është miratuar në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore dhe nëse vendimi është dorëzuar te kryetari i komunës, komunës në qytetin e Shkupit përkatësisht i qytetit të Shkupit për dhënie pëlqim vendimit,

-dhënësi i respekton kushtet nën të cilat është përcaktuar tarifa për shërbim ujor (neni 14 paragrafi (4)),

- dhënësi i përmbush qëllimet lidhur me indikatorët kryesorë për suksesin në lidhje me sigurimin e shërbimit ujor (neni 14 paragrafi (4)),

-dhënësi i ka vënë në dispozicion të gjitha të dhënat dhe informatat të cilat janë të nevojshme për përgatitjen e Planit për përshtatje (neni 15 paragrafi (3)),

-dhënësi i ka harmonizuar vendimet e veta me vendimet e miratuara nga ana e Komisionit Rregullator (neni 15 paragrafi (12)),

-dhënësi e ka filluar zbatimin e tarifës së miratuar për shërbim ujor (neni 14),

-vendimi i dhënësit nga neni 13 paragrafi (11) dhe pëlqimi nga neni 13 paragrafi (12) i këtij ligji është në pajtim me aktvendimin për përcaktimin e tarifave për shërbim ujor të miratuara nga ana e Komisionit Rregullator dhe

-kryetari i komunës, komunës në Qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit e ka dorëzuar vendimin nga neni 13 paragrafi (12) i këtij ligji te Këshilli i komunës për marrjen e pëlqimit.

(2) Gjatë kryerjes së këqyrjes, dhënësi është i detyruar që Komisionit Rregullator t'i sigurojë qasje në hapësirat personale, dhe t'ua dorëzojë për këqyrje dokumentacionin e plotë të nevojshëm për kryerjen e kontrollit nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Për kontrollin e kryer, Komisioni Rregullator përpilon procesverbal të cilin ia dorëzon Inspektoratit shtetëror të mjedisit jetësor, si dhe dhënësit.

(4) Në bazë të procesverbalit nga paragrafi (3) i këtij neni, Komisioni Rregullator ka të drejtë të ngrejë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente.

Kompetenca për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese

Neni 25

Mbikëqyrje inspektuese të dhënësve të shërbimeve të ujit mbi zbatimin e këtij ligji kryen Inspektorati Shtetëror për Mjedis Jetësor përmes inspektorëve të ekonomisë së ujërave.

Fushëveprimi i inspektorit të ekonomisë së ujërave

Neni 26

(1) Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese nga fushëveprimi i tij, inspektori i ekonomisë së ujërave ka të drejtë:

-të kryejë kontroll dhe të konstatojë nëse dhënësi i shërbimit të ujit inkason nga shfrytëzuesi i tarifës së shërbimit ujor për shërbim ujor dhe nëse shuma e tarifës është përlogaritur në pajtim me aktvendimin për përcaktimin e tarifës për shërbim ujor përkatësisht aktvendim për tarifë rregullatore (neni 6) dhe

-të bëjë kontroll dhe të konstatojë nëse dhënësi i shërbimeve ujore ka përgatitur dhe ka dërguar kërkesë dhe parashtrës për përcaktimin e tarifës për shërbim ujor (neni 13).

(2) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori i ekonomisë së ujërave me aktvendim:

1) do të urdhërojë mënjanim të mangësive që do t'i konstatojë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes dhe do të caktojë afat për mënjanimin e tyre i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 30 e as më i gjatë se 90 ditë;

2) t'i ndërpresë në mënyrë të përkohshme ose të përhershme të gjitha veprimet në kundërshtim me këtë ligj ose me rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, si dhe të urdhërojë kthim në gjendjen e mëparshme;

3) t'i njoftojë ministrin dhe Komisionin Rregullator për parregullsitë e konstatuara dhe të kërkojë intervenim të tyre;

4) do të ndalojë vazhdim të aktiviteteve dhe veprimtarive në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji dhe ku është e nevojshme mënjanimin e të njëjtave dhe

5) do të urdhërojë ndërmarrje të masave dhe aktiviteteve me qëllim për mënjanimin e mangësive të konstatuara.

(3) Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni, pala e pakënaqur ka të drejtë të parashtrorë ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimarrje në Shkallë të Dytë nga Sfera e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse.

(4) Ankesa nga paragrafi (3) i këtij neni nuk e prolongon realizimin e aktvendimit.

(5) Krahas dispozitave të këtij ligji, gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori i ekonomisë së ujërave, në mënyrë përkatëse i zbaton rregullat nga Ligji për mjedis jetësor. Ligji për ujërat dhe Ligji për mbikëqyrje inspektuese.

(6) Inspektori Shtetëror i ekonomisë së ujërave ka të drejtë të parashtrorë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje deri te gjykata kompetente.

VI. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE

Neni 27

Sanksione kundërvajtëse për personat juridikë dhënësit të shërbimeve ujore

(1) Gjohë në shumë prej 6.000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të kryer dhënësit të shërbimit ujor, nëse:

-nuk ka dërguar kërkesë për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore deri te Komisioni Rregullator në pajtim me nenin 11 të këtij ligji,

-vendimi nga neni 13 paragrafi (11) i këtij ligji nuk është miratuar në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit për përcaktimin e tarifave për shërbime ujore,

-vendimi nga neni 13 paragrafi (11) nuk është dërguar në afat prej tetë itëve nga dita e miratimit të kryetari i komunës, komunës në qytetin e Shkupit, ose të Qytetit të Shkupit për shkak të dhënies së pëlqimit për vendimin,

-nuk është miratuar vendim për përcaktimin e tarifës për shërbimin ujq (neni 13 paragrafi (13)),

-zbatimi i tarifës rregullatore për shërbime ujore nuk ka filluar që të zbatohet në afat prej 45 ditëve (neni 14 paragrafi (2), neni 15 paragrafi (10)) i këtij ligji,

-nuk i ka harmonizuar vendimet me aktvendimet e miratuara nga ana e Komisionit Rregullator (neni 14 paragrafi (3)) dhe

-nuk i vë në dispozicion të gjitha të dhënat dhe informacionet të cilat janë të nevojshme për përpilimin e Planit për përshtatje (neni 15 paragrafi (3)).

(2) Gjorbë në shumë prej 15.000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të kryer dhënësit të shërbimit ujq, nëse:

-të dhënat në Planin për përshtatje dhe të dhënat dhe raportet e planit të biznesit nuk janë të sakta dhe autentike dhe nuk janë në pajtim me dokumentacionin e kontabilitetit dhe dokumentacionin tjetër të dhënësit të shërbimit ujq (neni 11 paragrafi (10)),

-nuk i respekton kushtet nën të cilat është përcaktuar tarifa për shërbimet ujore, (neni 14 paragrafi (4)) dhe

-nuk i ka siguruar qasje në hapësirat personale për kryerjen e këqyrjes Komisionit Rregullator dhe nuk e dërgon në këqyrje dokumentacionin e plotë të nevojshme për kryerjen e këqyrjes (neni 24 paragrafi (2)).

(3) Gjorbë në shumë prej 25.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të kryer dhënësit të shërbimit ujq nëse:

-arkëton çmim për shërbim ujq në të cilin tarifa për shërbim ujq nuk është e lejuar nga ana e Komisionit Rregullator (neni 6 paragrafi 2) dhe

-nuk ka filluar me zbatimin e tarifës së miratuar për shërbim ujq për periudhë më të gjatë se gjashtë muaj nga dita kur është dashur të fillojë me zbatim të tarifës së lejuar për shërbim ujq (neni 14 paragrafi (2), neni 15 paragrafi (10)).

(4) Gjorbë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për dhënësin e shërbimit ujq do t'i shqiptohet personit përgjegjës të dhënësi për veprimet nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni.

(5) Procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksion kundërvajtës për kundërvajtjet nga paragrafët (1) deri (4) të këtij neni shqipton gjykata kompetente.

Procedura për marrëveshje

Neni 28

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 27 të këtij ligji, inspektori kompetent mundet kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojë procedurë për marrëveshje para se të parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtjes.

(2) Në rastet kur është arritur pëlqim për marrëveshje, gjoba e kryerësit mund të zvogëlohet për më së shumti gjysmën nga maksimumi i gjorbës së caktuar për kundërvajtjen, ndërsa në raste lehtësuese të jashtëzakonshme gjoba mund të shqiptohet në lartësi prej një të tretën nga gjoba e përcaktuar.

(3) Procedurat për barazim dhe marrëveshje mbahen në pajtim me dispozitat e Ligjit për mjedis jetësor.

(4) Inspektori kompetent obligohet që të mbajë evidencë për urdhëresat pagesore për kundërvajtje të lëshuara dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

(5) Në evidencën nga paragrafi (4) i këtij neni mbidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhëresës pagesore për kundërvajtje që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(6) Të dhënat personale nga paragrafi (5) i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

Neni 29

Matja e lartësisë së gjorbës për dhënësin e shërbimit ujq bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Rregulla për zbatimin e këtij ligji

Neni 30

(1) Metodologjia për përcaktimin e tarifave për shërbimin ujq nga neni 5 paragrafi 6 i këtij ligji do të miratohet më së voni deri më 30 shtator 2016.

(2) Udhëzimi për përgatitje të Kërkesës për përcaktimin e tarifave për shërbim ujq, parashtrësive dhe të kriterëve për vlerësim nga neni 12 paragrafi (3) të këtij ligji, do të miratohet më së voni deri më 30 tetor 2016.

(3) Rregullat tjera më të përafërta për zbatimin e këtij ligji do të miratohen më së voni deri në 30 tetor 2016.

(4) Deri në ditën e fillimit të zbatimit të rregullës nga paragrafi (1) i këtij neni do të zbatohet Metodologjia ekzistuese.

Procedura për përcaktimin e tarifave dhe Planeve tarifore

Neni 31

(1) Procedura për përcaktimin e tarifave për shërbim ujq në pajtim me nenin 13 të këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga 1 nëntori 2016.

(2) Komisioni rregullator më së voni deri më 30 shtator 2016 do të përcaktojë kornizë kohore për parashtrimin e kërkesave për përcaktimin e tarifës për shërbim ujq nga neni 13 i këtij ligji në pajtim me madhësinë e dhënësit të shërbimeve ujore.

(3) Të gjithë ofruesit e shërbimeve ujore të cilët sigurojnë shërbim ujq në hapësira më të mëdha se 10.000 ekuivalent banorë, si dhe të cilët sigurojnë ujë të papërpunuar për sisteme të furnizimit me ujë obligohen që të fillojnë me zbatimin e tarifave për shërbime ujore në pajtim me këtë ligj më së voni deri më 1 janar 2018.

(4) Me përjashtim të dhënësve nga paragrafi (3) i këtij neni, të gjithë dhënësit tjerë të shërbimeve ujore obligohen që të fillojnë me zbatimin e tarifave për shërbime ujore në pajtim me këtë ligj më së voni deri më 1 janar 2019.

Shfuqizimi i rregullave tjera

Neni 32

Me ditën e fillimit të zbatimit të Metodologjisë për përcaktimin e tarifave për dhënen e shërbimit ujq nga neni 5 paragrafi (6) të këtij ligji, shfuqizohet neni 6 i Ligjit për furnizim me ujë të pijshëm dhe shkarkim të ujërave të zeza urbane ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11, 54/11, 163/13 dhe 10/15).

Hyrja në fuqi dhe zbatimi

Neni 33

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet nga 1 shtatori 2016.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
264.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**Член 1**

Со оваа одлука на Агенцијата за катастар на недвижности се дава на трајно користење, без надомест недвижната ствар-деловен простор со вкупна површина од 121 м², кој се наоѓа на ул. 11 Октомври, Куманово, на КП. бр.14812, КО Куманово, зграда 1, намена Деловна зграда вон стопанството, влез 1, приземје, запишан во Имотен лист бр.76404, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-232/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

265.

Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15 и 152/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2016 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски план за 2016 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, усвоен од Управниот одбор на М-НАВ АД Скопје бр.02-12/9 од 11.1.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-242/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

266.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- Теренско моторно возило, фолксваген илтис, со регистарски број K12-261, број на шасија ZZZ18ZJB000747, број на мотор 16001807 и номенкатурен број 9905-0000-0273-9,

- Теренско моторно возило, фолксваген илтис, со регистарски број K12-839, број на шасија WVVZZZ18ZJB000659, број на мотор 1C001726 и номенкатурен број 9905-0000-0273-9,

- Теренско моторно возило, фолксваген илтис, со регистарски број K12-173, број на шасија 000713, број на мотор 1C001801 и номенкатурен број 9905-0000-0273-9,

- Теренско моторно возило, фолксваген илтис, со регистарски број K12-179, број на шасија 000849, број на мотор 1C001178 и номенкатурен број 9905-0000-0273-9,

- Теренско моторно возило, фолксваген илтис, со регистарски број K12-811, број на шасија WZZZ18ZJB000756, број на мотор 068133021AC001 и номенкатурен број 9905-0000-0273-9,

- Теренско моторно возило, пинцгауер, со регистарски број K12-158, број на шасија 4750573, број на мотор 575287 и номенкатурен број 9905-0000-0273-9,

- Автомобил товарен Рено со регистарски број T22-183, број на шасија BF6TRM0000003745, број на мотор 797180 и номенкатурен број 9905-0000-0251-1.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-310/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

267.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Трица“, општина Студеничани поднесена од Друштвото за производство трговија и услуги ЈЈ АКВА ИНЖИНИРИНГ ДООЕЛ Скопје бр. 24-3945/1 од 10.6.2015 година, со оглед дека од општина Студеничани е добиено негативно мислење бр.03-690/2 од 21.7.2015 година со образложение дека на овој локалитет согласно Програмата за изработка на урбанистички планови за 2015 година, донесена и усвоена од Советот на општина Студеничани е предвидена изработка на Урбанистички план вон населено место за индустриска зона.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10154/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

268.

Врз основа на член 47 став (7) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕЛИЦА“, ОПШТИНА СТРУГА ОД ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО ИЛИНДЕН АД СТРУГА НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ИЛИНДЕН ГРАДБА ДОО СТРУГА

1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на концесијата за експлоатација на минералната сировина – варовник на локалитетот „Белица“, општина Струга од Трговското друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга на Трговското друштво за градежништво ИЛИНДЕН ГРАДБА ДОО Струга, доделена со Договор за концесија бр.24-4750/1 од 10.06.2008 година.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Трговското друштво за градежништво ИЛИНДЕН ГРАДБА ДОО Струга, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија бр.24-4750/1 од 10.06.2008 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Трговското друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални сировини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за пренос на концесијата.

4. Надоместокот за давање на согласност за пренос на концесијата во износ од 427.697,00 денари имателот на концесијата по извршениот пренос е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11264/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

269.

Врз основа на член 13, став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на општина Битола и се пренесува во сопственост недвижна ствар сопственост на Република Македонија запишана во Лист В од Имотен лист бр.91398 за КО Битола 3, на КП 11465 м.в Рузвелтова број на зграда 1, намена на зграда и други објекти – згради во останато стопанство, влез 1, кат ПР, со површина од 169 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12549/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

270.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2016 година на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип бр.02-29/9 од 11.1.2016 година, усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата одржана на 11.1.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12618/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

271.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерални сировини, потребно е да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на следните локалитети:

- локалитет „Рит Круши“ општина Сопиште за минерална сировина – цементен лапорец;
- локалитет „Буково“ општина Ресен и општина Охрид за минерална сировина – дијабаз;
- локалитет „Становец“ општина Кичево за минерална сировина – варовник;
- локалитет „Краста“ општина Сарај за минерална сировина – варовник;
- локалитет „Становец 2“ општина Кичево за минерална сировина – варовник;
- локалитет „Миокази“ општина Кичево и општина Македонски Брод за минерална сировина – мермер и
- локалитет „Гари“ општина Дебар за минерална сировина – минерална вода.

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12620/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

272.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот „Лесковица“ општина Штип поднесена од Друштвото за производство трговија транспорт и услуги ЛИПАЦ ДООЕЛ увоз-извоз с.Долни Липовик, Конче бр.24-1823/1 од 3.3.2015 година, бидејќи од општина Штип е добиено негативно мислење бр.09- 4944/2 од 15.06.2015 година од причина што во атарот на селата кои се по должината на реката Крива Лаковица односно селата Балталија, Долани, Лаковица и Љуботен има активни концесии за кварц, а од страна на месното население има дописи и поплаки кои се однесуваат на концесионерите за непочитување на работното време и движење на товарни моторни возила со преголема брзина во населените места и поради тоа локалните патишта се во лоша состојба, а истите се наменети за лесни моторни возила.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12621/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

273.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА**

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Габавци“ с.Долно Лакочереј општина Охрид поднесена од Друштвото за градежништво трговија и услуги ЕУРО ГР ДООЕЛ Гостивар бр.24-5446/2 од 7.11.2014 година, бидејќи од општина Охрид е добиено негативно мислење бр.21- 1801/2 од 5.3.2015 година од причина што локацијата е во непосредна близина на градот Охрид, делумно е населена и е во опфатот на заштитено подрачје под УНЕСКО, а во близина на локацијата се реализирани и се во фаза на реализација повеќе урбанистички планови.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12683/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

274.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 1“****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриска развојна зона „Скопје 1“, бр. 01-75/1 од 11.1.2016 година, усвоени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 11.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12696/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

275.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“, бр. 02-1606/7 од 15.10.2015 година, усвоен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 15.10.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12696/2-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

276.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“, бр. 02-1807/5 од 24.11.2015 година, усвоен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 24.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12696/3-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

277.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=4.586600 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 14.860.584,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12922/2-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

281.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Меси Паша“ с.Банско општина Струмица поднесена од Друштвото за градежништво, трговија, услуги и производство ЦОВИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Мокрино Ново Село бр.24-3503/1 од 19.05.2015 година, бидејќи од општина Струмица е добиено негативно мислење бр.20-1129/2 од 20.07.2015 година од причина што дел од локалитетот навлегува во зона со намена А1 домување за станбени куќи според Урбанистичкиот план за с.Банско со Одлука бр.07-9096/1 од 01.11.2013 година, а останатиот дел зафаќа земјоделско земјиште - ниви и е надвор од опфатот на УПС за с.Банско.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12923/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

282.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.458 за КО Кисела Вода 2, на ул. „В.Мачуковски“ бр.7-Скопје и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9, влез 1, кат Подрум, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 41м²,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9, влез 1, кат Подрум, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 46м²,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9, влез 1, кат Приземје, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 412м²,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9, влез 1, кат Приземје, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 4м²,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 280м²,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 5м² и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В 3-9, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 80м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12996/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

283.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА КО ТЕТОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија КО Тетово-вон г.р., општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
7939/1	Тетово-вон г.р.	Клуково	нива	4
7940/1	Тетово-вон г.р.	Клуково	нива	4
7939/2	Тетово-вон г.р.	Клуково	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 9486м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13163/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

284.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЧАИР

Член 1

Со оваа одлука на општина Чаир се дава на трајно користење, без надомест, недвижна ствар – објект Фудбалски стадион „Чаир“ на ул. „Кемајл Сејфула“ бб, запишана во Имотен лист број 93864, на КП бр. 3845 за КО Чаир, во сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда 1, намена на зграда Б6-1, кат К-0, намена на посебен дел на зграда Т, во површина од 7140м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, кат К-0, намена на посебен дел на зграда ТР, во површина од 1491м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.1, намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 227м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.2, намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 43м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.3, намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 488м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.4, намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 109м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.5, намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 54м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, ПР, бр.6, намена на посебен дел на зграда ДП, внатрешна површина од 108м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.1, намена на посебен дел на зграда Х, внатрешна површина од 133м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.1, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 26м²;

- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.2, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 26м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.3, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 16м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.4, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 16м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.5, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 17м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.6, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 17м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.7, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 17м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.8, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 16 м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.9, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 25м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.10, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 25м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.11, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 16м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.12, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 16м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.13, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 15м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.14, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 17м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.15, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 17м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.16, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 16м²;
- зграда 1, намена на зграда Б6-1, влез 1, кат К-1, бр.17, намена на посебен дел на зграда А, внатрешна површина од 61м²;
- зграда 2, намена на зграда А5-4, намена на посебен дел на зграда П, внатрешна површина од 93м²;

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13269/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

285.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ВОДОС-
НАБДУВАЊЕ НА ГЕВГЕЛИЈА СО ИЗГРАДБА НА
ПОТРЕБНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ КО
МРЗЕНЦИ ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за дополнително водоснабдување на Гевгелија со изградба на потребни хидротехнички објекти КО Мрзенци, општина Гевгелија.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 27565,91м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1073/1-дел	Мрзенци	Над Ендек	ливада	1
1086/2-дел	Мрзенци	Над Ендек	ливада	1
1112	Мрзенци	Топришак	нива	1
855-дел	Мрзенци	Прденево Пат	пасиште	1
1072/1-дел	Мрзенци	Над Ендек	ливада	2
1043-дел	Мрзенци	Гаприш	нива	2
1080-дел	Мрзенци	Над Ендек	ливада	3
1040	Мрзенци	Топришак	нива	3
1111-дел	Мрзенци	Топришак	нива	3
1039/1	Мрзенци	Топорек	нива	3
1042	Мрзенци	Топришак	нива	3
1039/2	Мрзенци	Топришак	нива	3
1041	Мрзенци	Топришак	нива	3
142/1-дел	Мрзенци	Мочара	пасиште	4
926/1-дел	Мрзенци	Мрзенски Рид	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				44835м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13268/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

286.

Врз основа на член 58 став (6) алинеја 2 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15 и 213/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ КРИТЕРИУМИ И БАРАЊА
ЗА ЧИСТОТА НА АДТИВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА
БИДАТ СОДРЖАНИ ВО ХРАНАТА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за специфичните критериуми и барања за чистота на адитивите што можат да бидат содржани во храната, бр. 02-6122/6 од 31 декември 2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13343/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

287.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на КП 1 место викано Паленица, за КО Мелница и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект F-2, влез 1, кат – ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 1746 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13402/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

288.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМ-
ЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО КАЗНЕ-
НО ПОПРАВНА УСТАНОВА-ЗАТВОР КУМАНОВО
СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Казнено поправна установа Затвор Куманово со отворено одделение во Крива Паланка с.Кшање бб - Куманово, за земјоделско земјиште со вкупна површина од 2ха 64ар 45м² на КПбр.1488, во место викано Падина, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 14741м², запишана во Имотен лист бр.349 за КО Кшање;

КПбр.1488, во место викано Падина, катастарска култура нива, катастарска класа 7, со површина од 2405м², запишана во Имотен лист бр.349 за КО Кшање;

КПбр.1490, во место викано Падина, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 5603м², запишана во Имотен лист бр.349 за КО Кшање;

КПбр.1614, во место викано Падина, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 1597м², запишана во Имотен лист бр.349 за КО Кшање и

КПбр.1616, во место викано Падина, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 2099м², запишана во Имотен лист бр.349 за КО Кшање.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13519/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

289.

Врз основа на член 111 алинеја 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА „ЛИЛИПУТ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се одзема одобрението за основање на приватна установа за деца – детска градинка „Лилипут“ во Скопје со седиште на ул. „Салвадоре Аленде“ бр. 12 во Скопје, дадено со Одлука за давање одобрение за трансформација во приватна установа за деца – детска градинка „Лилипут“ во Скопје бр. 41-949/1 од 28 февруари 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/12).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13568/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

290.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Бобе Цецев се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија, се именува Зоран Крајоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-195/1
29 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

291.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО- „ЧАИР“-СКОПЈЕ

1. Сашо Митев се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство- „Чаир“-Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-196/1
29 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

292.

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ

1. Марина Петровска се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови.

2. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови се именува Бојан Бојоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-197/1
29 декември 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

293.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ

1. Бејхан Мехмедов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, се именува Реџеп Мумин.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 198/1
29 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

294.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип, се именуваат:

- Сашо Митев и
- Љубица Донева.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 199/1
29 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

295.

Врз основа на член 13 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ

1. Игор Есмеров се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје, се именува Марина Богоевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 200/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

296.

Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“, бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14 и 146/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

ПРВ ДЕЛ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Со оваа програма се уредува изградбата, продажбата и одржувањето на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2016 година, преку утврдување на глобалната и посебните цели на програмата, физичките и финансиските показатели за станбената изградба, изворите на финансирање, продажбата на станбениот простор, стопанисувањето со станбениот простор, одржувањето, подобрувањето на условите на домувањето, утврдувањето на висината на закупот, евидентирањето, организирањето и изградбата на станбен и деловен простор каде инвеститор е Република Македонија.

Проектирани цели на програмата

Глобална цел на програмата:

- Интензивирање на стопанската активност на глобално ниво со проектирани инвестициони активности на полето на градежништвото, изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи и контролирано намалување и одржување на цената на становите наменети за продажба и станови за станбено обезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено обезбедени лица), како и релаксирање на условите на продажба со цел поголема достапност на становите за задоволување на станбените потреби на граѓаните на Република Македонија, како и одржување на станбени згради и станови во сопственост на Република Македонија

Посебни цели на програмата

- Довршување на почнатите програми за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија;

- Отпочнување на изградба на нови објекти со станови наменети за продажба, како и повеќегодишни проекти за ваков вид на објекти;

- Изградба на станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица);

- Изградба на објекти за индивидуално домување;

- Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи;

- Реализација на обврските на Република Македонија, согласно законски прописи: - обезбедување станбени единици, која произлегува од важечките законски прописи (станови за службени потреби, станови кои се доделуваат согласно Законот за денационализација);

- Изградба, адаптација и реконструкција на објекти согласно донесени Одлуки на Владата на Република Македонија;

- Изградба на источна и западна трибина на Национална Арена Филип II Македонски, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална Арена Филип II Македонски, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална Арена Филип II Македонски, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална Арена Филип II Македонски (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа и објекти;

- Реализација на програми на Владата на Република Македонија со цел обезбедување на станови за посебна категорија на граѓани;

- Изградба на катна гаража во Скопје;

- Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје во заедничка изградба на објектите Јавна администрација - Државни институции во Скопје и Административен објект на ул. Бихачка бр. 2 во Скопје;

- Изградба на објект за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје;

- Изградба на 2 катни гаражи во Охрид;

- Стопанисување со станбен и деловен простор;

- Инвестиционо и тековно одржување на станбен и деловен простор;

- Подобрување на условите на домувањето во постојните станбени згради и станови;

- Утврдување на висината на закупот и политиката на склучување договори за закуп на станбен и деловен простор;

- Водене на единствена евиденција на станбен и деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје;

- Организирање и изградба на станбен и деловен простор чиј инвеститор е Република Македонија;

- Продажба на станови сопственост на Република Македонија;

- Локациите се обезбедени на земјиште во сопственост на Република Македонија.

Во оваа програма се дадени физички и финансиски показатели на објектите со станбен и деловен простор.

Сите станови кои се наоѓаат на локации кои не се задржуваат со ДУП и истите не се внесени во оваа годишна програма, за истите потребно е да се продолжи постапката за продажба на лицата – носители на станарско право на тие станови.

Становите наменети за продажба во новопредвидените објекти за изградба, во целост ќе се финансира од продажба на станбениот и деловен простор во изградба.

ВТОР ДЕЛ**ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ТЕКОТ НА 2016 ГОДИНА****ГЛАВА I****ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ****I.1. Довршување на станови во градба од претходни програми наменети за продажба**

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје на територија на Република Македонија во претходните години има во градба вкупно 2 објекти со 146 стана со вкупна површина од 10.772,16 м², деловен простор со површина од 438,82 м² и гаражи со површина 2.486,03 м².

Завршување и предавање во употреба на објектите се предвидува во 2016 год.. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 81,12%, а во 2016 година ќе се реализираат 18,88%. Довршувањето на становите во градба од претходните годишни програми наменети за продажба се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

I.2. Изградба на објекти со станови наменети за продажба

На територија на Република Македонија во 2016 година се планира да започне изградба на вкупно 4 нови објекти со 203 стана со вкупна површина од 13.087,22 м², деловен простор со површина од 2.049,08 м², гаражи со површина од 3.488,80 м² и 52 подруми со површина од 296,87 м².

Завршување и предавање во употреба на објектите се предвидува во 2017 - 2018 година. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 1,50%, во 2016 година ќе се реализираат 23,63%, а останатите 74,87% ќе се реализираат во 2017 - 2018 година. Становите ќе се продаваат по пазарни продажни цени и тоа 100% од продажната цена во тек на градбата.

Изградбата на објектите со станови наменети за продажба се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

I.2.1. Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба

На територија на Република Македонија во наредниот период се планира изградба на вкупно 35 нови објекти објекти со 1.645 стана со вкупна површина од 100.532,97 м², деловен простор со површина од 21.324,83 м², гаражи со површина од 29.611,17 м² и 558 подруми со површина од 3.227,53 м².

Завршување и предавање во употреба на објектите се предвидува во 2017 - 2019 година. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 0,29%, во 2016 година ќе се реализираат 0,16%, а останатите 99,55% ќе се реализираат во 2017 - 2019 година. Становите ќе се продаваат по пазарни продажни цени и тоа 100% од продажната цена во тек на градбата.

Повеќегодишните проекти за изградба на објектите со станови наменети за продажба се дадени во Прилог 2.1, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

Предвидена е и изградба на 5 (пет) објекти во Скопје и 1 (еден) објект во Битола на локации на кои постојат објекти во кои живеат лица со станарско право, кои не се задржуваат согласно важечки ДУП, а на локациите е планирана станбена изградба. За лицата кои имаат станарско право ќе се обезбеди решавање на станбеното прашање.

Адресите на овие станови се прикажани во Прилог 2.1.

1.3 Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)

Со оваа програма се предвидува продолжување на активностите, односно изградба на станови наменети за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица) на 4 објекти со 108 стана со вкупна површина од 7.209,316 м², деловен простор со површина од 549,87 м² и 108 подруми со површина од 824,07 м². Просечната површина на становите изнесува 66,75 м².

Завршувањето на овие објекти се очекува во текот на 2017-2019 година. Досегашниот физички напредок на овие објекти изнесува просечно 0,28%, во 2016 година ќе се реализираат 14,20%, а останатите 85,52% ќе се реализираат во 2017-2019 година.

Физичките показатели се дадени во Прилог 3, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

1.4. Изградба на објекти за индивидуално домување

Продолжување на активностите за изградба на 100 објекти за индивидуално домување на целата територија на Република Македонија со околу 300 стана со површина од околу 21.000,00 м². Во реализација се 18 објекти со 54 стана со површина од 3.718,74 м² и тоа во општина Илинден во населба Илинден 8 објекти со 24 стана и површина од 1.874,28 м², во општина Горче Петров во населба Горче Петров 5 објекти со 15 стана и површина од 964,38 м² и во општина Гази Баба во населба Мацари 5 објекти со 15 стана и површина од 880,08 м².

Физичките показатели се дадени во Прилог 4, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

1.5. Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи

Со оваа програма, се планира продолжување на активностите за изградба на објекти со станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи и тоа 33 објекти со 1.741 стан со вкупна површина од 71.942,90 м², деловен простор со површина од 2.160,94 м², гаражи со површина од 353,97 м² и 1.697 подруми со површина од 10.357,24 м².

Деловниот простор ќе биде издаден под закуп, а од закупнината ќе се одвојуваат средства за одржување по претходно изготвена програма.

Објектите се реализираат во период на градба 2007-2019 година.

Досега се изградени 14 објекти со 678 стана и тоа еден објект во Македонска Каменица со 29 стана, два објекти во Скопје објект 3.1 и 3.2 Горче Петров Јурија со вкупно 102 стана, еден објект во Кавадарци со 30 стана, еден објект во Охрид со 71 стан, еден објект во Кичево со 32 стана, еден објект во Кочани со 29 стана, еден објект во Крива Паланка со 46 стана, еден објект во Битола со 78 стана, еден објект во Штип со 91 стан, еден објект во Берово со 51 стан, еден објект во Ресен со 18 стана, еден објект во Демир Хисар со 25 стана и еден објект во Прилеп со 76 стана.

Во градба се 3 (три) објекти со 123 стана и тоа еден објект во Македонски Брод со 10 стана, еден објект во Кочани со 43 стана и еден објект во Гостивар со 70 стана.

Во 2016 година со градба ќе отпочнат 5 (пет) објекти со 487 стана и тоа еден објект во Пехчево со 34 стана, еден објект во Винаца со 39 стана, еден објект во Свети Николе со 54 стана, еден објект во Скопје со 312 стана и еден објект во Пробиштип со 48 стана. Исто така во 2016 година ќе се извршат припремни работи, односно изработка на проектна документација и геомеханички истражни работи за еден објект во Тетово со 54 стана и еден објект во Неготино со 62 стана.

Останатите 337 стана во Шуто Оризари, Струмица, Сарај, Гевгелија, Куманово, Велес и Дебар ќе се реализираат во периодот 2017-2018 година.

Просечната цена на чинење за изградба изнесува 526 Евра/ м² плус ДДВ.

Распределбата на овие станови под закуп се врши согласно Одлуката за распределба на социјалните станови како и условите за нивно користење изградени по програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија.

Досегашниот физички напредок на целиот проект изнесува просечно 41,59%, во 2016 година ќе се реализираат 5,65%, а останатите 52,76% ќе се реализираат во 2017-2018 година.

Физичките показатели се дадени во Прилог 5, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

1.6. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација

Заради спроведување на Законот за денационализација, се врши изградба на 57 стана, со вкупна површина од 3.112,20 м² и тоа 7 стана во Скопје, 48 стана во Битола, еден стан во Охрид и еден стан во Тетово.

Физичките показатели се дадени во Прилог 6, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиските показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

1.7. Довршување и изградба на објекти по Одлуката на Владата на Република Македонија

Согласно донесените Одлуки на Владата на Република Македонија, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје во текот на 2016 година ќе ги довршува со градба или ќе отпочне со градба на следните објекти:

Ред. бр.	Објект	Предмет на работа	Реализација
1	2	3	4
1	Национална Арена Филип II Македонски	Изградба на источна и западна трибина на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) Национална арена Филип II Македонски во Скопје, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа на објекти	Изградба
2	Паркинг за репортажни коли „TV COMPOUND“	Изградба на паркинг за репортажни коли – за Национална арена Филип II Македонски во Скопје	Изградба
3	Катна гаража Смилевски конгрес во Скопје	Изградба на катна гаражана Смилевски конгрес на градежна парцела 6.7 од планот Мал ринг во Скопје	Изградба
4	Палата Лазар Поп Трајков (Јавна администрација - Државни институции на ул. „Македонија“ во Скопје - зграда на државните регулатори)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
5	Палата Емануел Чучков (Административен објект на ул. Бихачка бр. 2 во Скопје - зграда на Државен завод за ревизија)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
6	Објект државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал Ринг во Скопје.	Изградба на објект за потребите на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката – Скопје	Изградба
7	2 Катни гаражи во Охрид	Изградба на 2 катни гаражи во Охрид	Изградба

Физичките показатели се дадени во Прилог 7, кој е составен дел на оваа програма, односно финансиски показатели се дадени во Прилог 9, на оваа програма.

Рекапитулар на предвидената станбена изградба која се очекува да се одвива во текот на 2016 - 2019 година претставуваат: 3.954 стана со вкупна површина од 210.375,49 м², деловен простор со површина од 26.909,62 м², гаражи со површина 35.910,19 м² и 2.471 подрум со површина од 15.169,80 м².

Рекапитуларот на предвидената станбена изградба е даден во Прилог 8 кој е составен дел на оваа програма.

ГЛАВА II ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ СО ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ И СРЕДСТВАТА

II.1. Финансиски показатели за довршување на станови во градба од претходни програми наменети за продажба

Вкупното чинење на објектите со станови во градба од поранешните програми, наменети за продажба, изнесува 512.871.671,00,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2015 година вложувањата во овие објекти изнесуваат 416.049.072,00 денари плус ДДВ, а потребните средства за нивното целосно завршување изнесуваат 96.822.599,00 денари плус ДДВ и истите ќе се вложат во текот на 2016 година, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.

Објектите се во фаза на градба и се очекува нивно квалитетно довршување и давање во употреба во 2016 година.

II.2. Финансиски показатели за изградба на објекти со станови наменети за продажба за 2016 година

Вкупното чинење на објектите со станови наменети за продажба изнесува 693.344.858,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2015 година вложувањата во овие објекти изнесуваат 10.394.131,00 денари плус ДДВ, а потребните средства за нивно целосно завршување изнесуваат 682.950.728,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2016 година ќе се вложат средства во висина од 163.824.167,00 денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма. Останатите 519.126.561,00 денари ќе се вложат во текот на 2017-2018 година.

За овие објекти се очекува нивно квалитетно довршување и давање во употреба во 2017-2018 година.

II.2.1. Финансиски показатели за повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба

Вкупното чинење на објектите со станови наменети за продажба од повеќегодишните проекти изнесува 4.917.898.824,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2015 година вложувањата во овие објекти изнесуваат 14.065.683,00 денари плус ДДВ, а потребните средства за нивно целосно завршување изнесуваат 4.903.833.140,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2016 година ќе се вложат средства во висина од 8.002.769,00 денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма. Останатите 4.895.830.372,00 денари ќе се вложат во текот на 2017-2019 година.

За овие објекти се очекува нивно квалитетно довршување и давање во употреба во 2017-2019 година.

II.3 Финансиски показатели за изградба на станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)

Вкупното чинење на објектите со станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица) изнесува 273.262.702,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2015 година вложувањата во овие објекти изнесуваат 764.387,00 денари плус ДДВ. За нивно целосно завршување потребни се средства во висина од 272.498.314,00 денари плус ДДВ. Во текот на 2016 година се очекува да се вложат средства во износ од 38.806.074,00 денари плус ДДВ, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма. Останатите 233.692.240,00 денари плус ДДВ ќе бидат вложени во текот на 2017-2019 година.

II.4. Финансиски показатели за изградба на објекти за индивидуално домување

Вкупното чинење на објектите за индивидуално домување кои што се во реализација изнесува 133.581.860,00 денари плус ДДВ. До крајот на 2015 година вложувањата во овие објекти изнесуваат 112.633,00 денари плус ДДВ. За нивно целосно завршување потребни се средства во висина од 133.469.227,00 денари плус ДДВ и истите ќе бидат вложени во текот на 2016 година, кои ќе ги финансира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, а ќе се обезбедат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.

II.5. Финансиски показатели за изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи

Вкупното чинење објектите со станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи (изградба на социјални станови) изнесува 2.990.955.834,00 денари со ДДВ. Вредноста на чинење без ДДВ, но со вклучена вредност на градежното земјиште на локациите предвидени за изградба на објектите, како и вкalkулирани 4% за имплементација на Проектот изнесува околу 50,7 милиони Евра. 50% (25,35 милиони Евра) се обезбедуваат со кредит од Банката за развој при Советот на Европа (Проект F/P 1674). Останатите 50%, како и изградбата на деловниот простор и трошоците за ДДВ ќе бидат финансирани од страна на Владата на Република Македонија со средства од Буџетот за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година, како и со средства на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје од сопствено работење.

До крај на 2015 година платени се средства во висина од 1.243.918.075,00 денари кои се обезбедени од следните извори:

- 703.948.140,00 денари платени од страна на Република Македонија (од досегашните Буџети на Република Македонија и средства од сопствено работење на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје);

- 539.969.935,00 денари од кредитот од Советот на Европа.

Во 2016 година потребни се средства во висина од 304.000.000,00 денари.

- 12.000.000 денари предвидени средства за изградба на социјални станови во Буџетот на Република Македонија за 2016 година од Основниот буџет;

- 292.000.000,00 денари предвидени средства за изградба на социјални станови во Буџетот на Република Македонија за 2016 година од Заеми - кредит од Банката Советот на Европа.

П.6. Финансиски показатели за изградба на станови за реализација на Законот за денационализација

Вкупното чинење на изградбата на 57 стана, кои ќе се градат заради спроведување на Законот за денационализација, изнесува 128.000.000 денари плус ДДВ

Средствата ќе бидат обезбедени со кредит од домашните банки за целиот износ, со државна гаранција, согласно Законот за јавен долг.

Само во 2016 година потребни се средства во висина од околу 2.000.000,00 денари.

П.7. Финансиски показатели за довршување и изградба на објекти по Одлуки на Владата на Република Македонија

Вкупното чинење за довршување и изградба на објектите по Одлуки на Владата на Република Македонија изнесува 3.956.180.341,00 денари плус ДДВ. До крај на 2015 година вложени се средства во висина од 1.410.536.221,00 денари плус ДДВ. За целосно довршување на овие објекти потребни се уште 3.071.469.120,00 денари плус ДДВ, а во 2016 година ќе бидат вложени средства во висина од 699.101.436,00 денари плус ДДВ. Изворите на средства за овие објекти се наведени во Глава III од оваа програма.

За изградба на Источна и Западна трибина на Национална Арена Филип II Македонски, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална Арена Филип II Македонски, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална Арена Филип II Македонски, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална Арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа на објекти како и за изградба на TV COMPOUND - паркинг за репортажни коли за Национална арена Филип II Македонски во Скопје, за целосно ставање во функција на реконструираниот спортски терен и борилишта, поставување на UPS модуларни системи, преградување на поттрибинскиот простор за потребите на UEFA, и фасадно обликување и илуминација и партер на северна трибина, во 2016 година потребни се средства во висина од 183.000.000,00 денари плус ДДВ, кои се обезбедуваат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.

Вкупното чинење на изградбата на катната гаража во Скопје на градежната парцела 6.7 од планот Мал ринг изнесува 261.988.854,00 денари. До крај на 2015 година вложени се средства во висина од 113.073.908,00 денари. За целосно довршување потребни се средства во висина од 148.914.946,00 денари и истите ќе бидат вложени во текот на 2016 година, од кои 59.565.978,00 денари средства од Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје (обезбедени од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма) и 89.348.968,00 денари од банкарски кредити.

Вкупното процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката -

Скопје на изградбата на објектот на улица Македонија (ред. број 4 од Табела I.7 од прилогот бр.7) и објектот на улица Бихачка под реден број 5 од истата табела, изнесува 59.434.674,00 денари плус, до крај на 2015 година вложени се средства во висина од 21.098.181,00 денари плус ДДВ, а останатите 38.336.490,00 денари плус ДДВ ќе бидат вложени во 2016 година, кои се обезбедуваат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.

Вкупното чинење на објектот за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје изнесува 575.799.927,00 денари плус ДДВ. До крај на 2015 година вложени се средства во висина од 24.890.024,00 денари плус ДДВ. За целосно завршување на објектот потребни се средства во висина од 550.909.903,00 денари плус ДДВ. Во 2016 година се очекува да се вложат средства во висина од 300.000.000,00 денари плус ДДВ, кои се обезбедуваат со банкарски кредит. Останатите средства ќе бидат вложени во текот на 2017 година.

За изградба на 2 катни гаражи во Охрид во 2016 година ќе бидат вложени средства во висина од 10.400.000,00 денари плус ДДВ и тоа за припремни работи (геомеханички истражни работи, урбанистички проекти и основи проекти за изведба), сопствени средства на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, кои се обезбедуваат од предвидените извори на финансирање во Глава III од оваа програма.

Рекапитуларот на финансиски средства е даден во Прилог 9 на оваа програма.

ГЛАВА III

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ВО ДЕЛОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНБЕН ПРОСТОР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

За реализација на програмата во делот за изградба на станбен простор, во 2016 година вкупно потребни се средства во висина од 1.427.576.273,00 денари, кои се обезбедуваат од следните извори на финансирање:

За изградба на станови за лица во социјален ризик:

- 12.000.000 денари предвидени средства за изградба на социјални станови во Буџетот на Република Македонија за 2016 година од Основниот буџет;
- 292.000.000,00 денари предвидени средства за изградба на социјални станови во Буџетот на Република Македонија за 2016 година од Заеми - кредит од Банката за развој при Советот на Европа.

За изградба на катна гаража во Скопје:

- 89.348.968,00 денари од банкарски кредит;
- 2.000.000 денари за изградба на станови за реализација на Законот за денационализација се обезбедуваат со кредит од домашните банки за целиот износ, со државна гаранција, согласно Законот за јавен долг.

За изградба на објектот ГП 7.1.1 мал ринг за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје:

-300.000.000,00 денари од банкарски кредит.

ОСТАНАТИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

Останатите 732.227.305,00 денари потребни за реализација на програмата во 2016 година се обезбедуваат од следните извори на финансирање:

III. 1. Приходи од анuitети за 2016 година од продадени станови, деловни простории, гаражи и подруми со одложено плаќање.

Ануитети од продадени станови, деловни простори, гаражи и подруми во износ од 73.440.048,00 денари:

Ануитети 73.440.048,00 73.440.048,00 денари
Вкупно III.1. 73.440.048,00 денари

III 2. Приходи од закупнина на станбен и деловен простор за 2016 год. за проширување на материјалната основа.

Закупнина за станбен простор 9.864.125,00 де-
41.974.000,00 денари x 23 5%..... на-
ри
Закупнина за деловен простор 28.221.620,00 де-
120.092.000,00 денари x 23,5% . . . на-
ри
Вкупно III.2. 38.085.745,00 де-
нари

III. 3. Од продажба на станови, гаражи и подруми во објекти во градба:

- Од објекти во РЦ Аеродром,
Радиобран Објект 3.1. и Па-
риска 298.856.000 298.856.000,00 денари
- Букурешка Објект 4.40 34.400.000,00 денари
Вкупно III.3. 333.256.000,00 денари

III.4. Паркинг, Стадион и Катни гаражи:

32.100.000,00 денари
Вкупно III.4. 32.100.000,00 денари

III.5. Приливи од наплатени утужени побарувања:

16.000.000,00 денари
Вкупно III.5. 16.000.000,00 денари

III.6. Побарувања по основ на ДДВ:

48.428.687,00 денари
Вкупно III.6. 48.428.687,00 денари

III.7. Побарување – Тутунски комбинат Прилеп:

25.240.620,00 денари
Вкупно III.7. 25.240.620,00 денари

III. 8. Од продажба на станови, гаражи и подруми во објекти на залиха:

Очекувани приходи 165.700.000,00 денари
Вкупно III.8. 165.700.000,00 денари

Извори на финансирање	(денари)
III.1 Приходи од ануитети	73.440.048,00
III.2 Приходи од закупнина на станбен и деловен простор	38.085.745,00
III.3 Од продажба на станови деловен простор, гаражи и подруми во објекти во градба	333.256.000,00
III.4. Паркинг, Стадион и Катни гаражи	32.100.000,00
III.5. Од наплатени утужени побарувања	16.000.000,00
III.6. Побарувања по основ на ДДВ	48.428.687,00
III.7. Побарување – Тутунски комбинат Прилеп	25.240.620,00
III. 8. Од продажба на станови, деловен простор гаражи и подруми во објекти на залиха:	165.700.000,00
Вкупно:	732.251.100,00

Потребни средства за реализација на програмата во делот на станбена изградба за 2016 година	732.227.305,00 денари
Очекувани приходи од извори на финансирање за реализација на програмата во делот на станбена изградба за 2016 година	732.251.100,00 денари

Разликата од 23.795,00 денари ќе се користи како фонд за ликвидност.

ТРЕТ ДЕЛ

Продажба на станови сопственост на Република Македонија

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката врши продажба на станови сопственост на Република Македонија и тоа:

1. Станови кои се градат или се изградени по претходни програми и со оваа програма, наменети за продажба;

2. Станови кои се користат од лица без соодветен акт за доделување и користење, согласно Законот за домување;

3. Станови за кои во актот за доделување и/или во договорот за закуп е утврдено право на откуп, согласно Законот за домување;

4. Продажба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“;

5. Продажба на станови во општествена сопственост за кои корисниците не го оствариле правото на откуп, односно правото на пренос на правото на користење на стан согласно член 131 и 132 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13 и 42/14), како и согласно членот 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14).

1. Станови кои се градат или се изградени по претходни програми и со оваа програма, наменети за продажба

1.1 Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)

Становите наменети за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица), ќе се продаваат согласно Одлуката за продажба на станови на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Република Македонија.

Становите ќе се продаваат на млади брачни двојки, со возраст на двајцата сопружници најмногу до 38 години и кои се во брак најмногу 10 години во зависност од бројот на децата, и самохрани родители во зависност од период на самохран родител и бројот на децата, инвалидизирани лица, самци и други станбено необезбедени лица кои се државјани на Република Македонија и кои не поседуваат стан, кука или кука за одмор и рекреација во лична сопственост, во сопственост на брачниот другар и децата на територија на Република Македонија. Предност при купување на овие станови ќе имаат брачните парови, самохрани родители, инвалидизирани лица, самци и други станбено необезбедени лица кои имаат постојано место на живеење во местото каде е изграден станот. Спроведување на постапката за распределба на становите во зависност од бројот на бодови ќе се врши по електронски пат во Ми-

нистерството за транспорт и врски. Постапката и начинот на плаќање ќе се врши согласно Одлуката за продажба на станови на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Република Македонија.

Физичките показатели се дадени во Прилог 3 на оваа програма.

1.2 Станови изградени и во градба од претходни програми

Станови изградени и во градба од претходни програми, наменети за продажба, ќе се продаваат со 100% плаќање од пазарната продажна цена и во постапка определена со акт на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката.

Физичките показатели се дадени во Прилог 1 на оваа програма.

1.3 Станови наменети за продажба во објекти предвидени за изградба согласно оваа програма

Становите наменети за продажба во објекти предвидени за изградба согласно оваа програма, ќе се продаваат со 100% плаќање од пазарната продажна цена и во постапка определена со акт на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката.

Физичките показатели се дадени во Прилог 2 на оваа програма.

За реализација на ваквиот начин на продажба на становите од точка 1.2 и точка 1.3, од особена важност се одредбите на Законот за катастар на недвижности и неговата примена.

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, може да ја организира продажбата на становите преку користење на финансиски услуги од деловните банки, како и странски (меѓународни) финансиски институции или конзорциуми.

2. Предмет на продажба се станови сопственост на Република Македонија кои се користат од лица без соодветен акт за доделување и користење на станот

Продажбата на овие станови се врши во готово или на одложено плаќање со учество од 30% од цената на станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.

Вредноста на станот се определува согласно со Уредбата за методологијата за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп, закуп на станови за определена намена.

Во вака утвдената продажна цена се додава и надоместок за претходното користење на станот која се пресметува во висина на закупнината којашто важела во периодот на користењето на станот.

Неплатениот надоместок за претходното користење на станот може во цел износ да се додаде на продажната цена на станот.

Од влегување во сила на Законот за домување во месец август 2009 година, голем дел од постапките за откуп на станот кои се водат пред Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје како и постапките за закуп на станот кои се во-

дат пред Комисијата за станбени прашања при Влада на Република Македонија се завршени, така што се очекува во 2016 година финално да се реализира продажбата и закупот на станови по овој основ.

3. Продажба на станови за кои во актот за доделување и/или во договорот за закуп е утврдено право на откуп

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за домување (Службен весник на Република Македонија бр.163/13) е предвидена продажба на станови за кои во актот за доделување и/или во договорот за закуп е утврдено право на откуп.

Продажбата на овие станови се врши во готово или на одложено плаќање со учество од 30% од цената на станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.

Вредноста на станот се определува согласно со Уредбата за методологијата за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп, закуп на станови за определена намена.

Во вака утвдената продажна цена се додава и надоместок за претходното користење на станот која се пресметува во висина на закупнината којашто важела во периодот на користењето на станот.

Неплатениот надоместок за претходното користење на станот може во цел износ да се додаде на продажната цена на станот.

Во евиденцијата на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје има станови за кои во актот за доделување и/или договорот за закуп е утврдено право на откуп. Барањето за откуп на станот, овие лица имаат право да го поднесат во рок од една година од стапување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/13), а доколку не поднесат барање за откуп, ќе се сметаат за лица кои користат стан во сопственост на Република Македонија под закуп.

Поголем дел од постапките за продажба на овие станови се завршени, така што се очекува во 2016 година финално да се реализира продажбата на становите по овој основ.

4. Продажба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“

Согласно Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ од Владата на Република Македонија под бр.42-8897/1 од 02.12.2014 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.181/2014), корисниците на станови изградени по Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“ ФП 1340, барањата за откуп на станот можеа да ги поднесат до Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје до 31.03.2015 година.

Условите за откуп на станот се предвидени во зависност од висината на приходите во семејното домаќинство и тоа:

- Лица со ниски приходи – со минимално учество од 5%, рок на отплата на станот 30 години, со фиксна каматна стапка 4%

- Лица со просечни приходи – со минимално учество од 20%, рок на отплата на станот 30 години, со фиксна каматна стапка 4%

- Лица со високи приходи - минимално учество од 30%, рок на отплата на станот 30 години, со фиксна каматна стапка 4%.

И корисниците кои поднеле барање за закуп, а спаѓаат во некоја од трите категории, исто така имаат право на откуп на станот во иднина со тоа што во договорот за закуп им е предвидено и тоа право.

5. Продажба на станови во општествена сопственост за кои корисниците не го оствариле правото на откуп, односно правото на пренос на правото на користење на стан согласно член 131 и 132 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13 и 42/14), како и согласно членот 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14).

Корисниците на станови во општествена сопственост кои не го оствариле правото на откуп, односно правото на пренос на правото на користење на стан согласно член 131 и 132 од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13 и 42/14), како и согласно членот 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14), се категоризираат во четири групи по однос на остварени приходи во заедничкото домаќинство и тоа:

1. Лица во социјален ризик - кои се приматели на социјална или постојана парична помош;

2. Лица со ниски приходи - чиј што вкупен приход во заедничкото домаќинство е максимум една и пол просечна нето плата (според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на Република Македонија);

3. Лица со просечни приходи - чиј што вкупен приход во заедничкото домаќинство изнесува помеѓу една и пол просечна нето плата и две и пол просечни нето плати (според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на Република Македонија) и

4. Лица со високи приходи - чиј што вкупен приход во заедничкото домаќинство изнесува над две и пол просечни нето плати (според последниот објавен податок од Државниот завод за статистика на Република Македонија).

Овие лица може да поднесат барање за откуп на стан до Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.

Вредноста на овие станови се определува согласно Уредбата за методологија за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закуп на станови за определена намена.

Доколку овие лица имаат заостанат долг по основ на закупнина, истиот заедно со засметаната камата може да го платат пред склучување на договорот за купопродажба на стан или истиот во целост може да се додаде на продажната вредност на станот.

ЧЕТВРТ ДЕЛ

Стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката и негово инвестиционо и тековно одржување

ГЛАВА I

Стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката

Инвестиционо и тековно одржување на станбен простор

1. Оцена за состојбите

Оцената за состојбите во врска со одржувањето на станбениот простор во оваа програма се прикажува преку: физичките показатели наведени во Прегледи на станови по „квалитет на градбата“ „структура на станови“, „вкупно станови со вкупна површина“ и според „статус на користење“.

1.1. Физички показатели за станбените згради и станови

Состојбата на станбениот фонд кој е предмет на инвестиционо одржување искажан преку физички показатели врз основа на 20.10.2015 година според квалитетот на градба, структурата на станови, бројот на вкупно станови со вкупна површина и според статус на користење се прикажува како што следи:

1.1.1 Бројот на станови според квалитетот на градба

Реден број	Подружница	Квалитет на станови			Вкупно станови
		тврда	монтажна	субстандардни	
1	2	3	4	5	6
1	Скопје	1.162	501	319	1.982
2	Битола	393	7	25	425
3	Охрид	159	10	5	174
4	Прилеп	249	0	0	249
5	Кичево	119	18	26	163
6	Кочани	295	0	0	295
7	Куманово	139	4	108	251
8	Штип	443	0	0	443
9	Кавадарци	64	1	53	118
10	Струмица	218	8	65	291
11	Тетово	202	6	25	233
12	Велес	221	18	24	263
	вкупно:	3.664	573	650	4.887

Вкупниот број на станови сопственост на Република Македонија според квалитетот на градба искажани со состојба 20.10.2015 година година изнесува 4.887 од кој број искажани според квалитетот на градба се:

- бројот на станови од тврда градба изнесува 3.664 стана;

- бројот на станови монтажна градба изнесува 573 стана;

- бројот на станови во субстандардна состојба изнесуваат 650 стана.

1.1.2. Број на станови според структурата

Табела 2

Ред. број	Подружница	Собност на станови					Вкупно станови	Вкупн. Гараж.	Вкупно станови и гаражи	Вкупна површина на станови и гаражи
		1*	2*	3*	4*	гарсоњери				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Скопје	629	540	268	60	485	1.982	323	2.305	97.822,88
2	Битола	120	228	45	18	14	425	0	425	23.799,91
3	Охрид	34	117	8	0	15	174	0	174	8.930,00
4	Прилеп	133	100	12	4	0	249	0	249	12.911,78
5	Кичево	40	81	40	2	0	163	0	163	7.627,02
6	Кочани	106	143	45	1	0	295	0	295	17.185,00
7	Куманово	98	104	47	2	0	251	0	251	13.543,55
8	Штип	119	146	34	7	137	443	2	445	22.937,00
9	Кавадарци	16	92	6	1	3	118	0	118	6.217,00
10	Струмица	74	150	22	0	45	291	0	291	15.252,85
11	Тетово	68	111	39	13	2	233	0	233	11.806,08
12	Велес	87	130	42	4		263	0	263	15.169,22
вкупно:		1.524	1.942	608	112	701	4.887	325	5.212	253.202,29

Бројот на двособни станови е најголем и изнесува 1.942 стана, бројот на еднособни станови изнесува 1.524, бројот на трособни станови изнесува 608 бројот на четирособни станови е 112 стана и бројот на гарсоњери изнесува 701 стан.

1.1.3. Површина на станите

Табела 3

Реден број	Подружница	Вкупно станови	Површина во м2
1	2	3	4
1	Скопје	1.982	93.067,31
2	Битола	425	23.799,91
3	Охрид	174	8.930,00
4	Прилеп	249	12.911,78
5	Кичево	163	7.627,02
6	Кочани	295	17.185,00
7	Куманово	251	13.543,55
8	Штип	443	22.901,00
9	Кавадарци	118	6.217,00
10	Струмица	291	15.252,85
11	Тетово	233	11.806,08
12	Велес	263	15.169,22
вкупно:		4.887	248.410,72

Вкупната површина на станите сопственост на Република Македонија искажано врз основа на состојба 20.10.2015 година година изнесува 248.410,72 м2.

Според површината на станите може да се констатира дека најголем број на станови има во Скопје 1.982 со површина од 93.067,31 м2, што претставува 37,47 од вкупната површина.

1.1.4. Бројот на станови според статусот на користење

Табела 4

Ред. бр.	Подружница	Со станарско право	Со времено решение	Без соодветен акт за доделување и користење на станот	Друг вид корисник	Вкупно станови
1	2	3	4	5	6	7
1	Скопје	426	458	710	408	2.002
2	Битола	116	184	56	69	425
3	Охрид	26	113	9	26	174
4	Прилеп	110	70	57	12	249
5	Кичево	26	59	30	48	163
6	Кочани	8	176	38	73	295
7	Куманово	66	92	20	73	251
8	Штип	54	159	100	130	443
9	Кавадарци	31	31	24	32	118
10	Струмица	70	114	75	32	291
11	Тетово	58	26	40	109	233
12	Велес	28	167	12	56	263
вкупно:		1.019	1.649	1.171	1.068	4.907

Разликата во вкупниот број на станови (од 20 стана) која се јавува за Подружница Скопје во претходните табели 1, 2 и 3 (1.982 стана), споредено со податоците во Табела 4 (2.002 стана), произлегува од состанарски однос на станарите.

Бројот на станите искажан со состојба 20.10.2015 година година според статусот на користењето од страна на корисниците на станите со статус на станарско право изнесуваат 1.019 стана.

За разлика од останатиот број на станови за кои не е решен статусот на корисниците, овој број на корисници во пракса не предизвикува посебни проблеми, затоа што е решен нивниот статус во однос на користењето. Меѓутоа, за останатите видови на корисници, статусот на користењето на станите е проблематичен се до неговото конечно решавање.

Рекапитуларниот приказ на корисниците со нерешен статус на користењето е следниот:

- корисници на станови со времено решение	1.649
- корисници на станови без соодветен акт за доделување и користење на станот	1.171
- корисници на станови со друг вид на користење	1.068
ВКУПНО:	3.888

Корисници на станови со времено решение

Во оваа категорија на корисници на станови со времено решение во најголем број случаи се станови ангажирани за реализација „Програмите за уредување на градежно земјиште на Општините“, како и станови ангажирани за ранливи категории на граѓани, распределени станови по Проект ФП 1340 и Проект ФП 1674.

Корисници на станови без соодветен акт за доделување и користење на станот

Во оваа категорија согласно Законот за домување под користење на стан сопственост на Република Македонија без соодветен акт за доделување и користење, се подразбира користење на стан од страна на лице кое е вселено и користи стан во сопственост на Република Македонија без акт за доделување и користење на станот издаден од надлежен орган и без Договор за користење односно закуп на станот.

Друг вид на корисници:

Во категорија друг вид на корисници спаѓаат становите во сопственост на поранешните ЈУ Републики, како и станови издадени по основ на закуп согласно на Законот за домување, станови на хаусмајстори, нераспределени станови согласно Проектот ФП 1340 и Проект ФП 1674, лица со Решенија за закуп и право на откуп по услови на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.

Извори на средства

Основен извор за финансирањето на активностите околу одржувањето на станбен простор претставува закупнината како цена на услугите за користење на становите наменети за одржување.

Висината на средствата од закупнината со кои се реализира оваа Програма, во делот за одржување на станбен простор се утврдува со Одлука на Одбор на Директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.

Поаѓајќи од ваквите основи, апсолутните износи на финансиските средства во 2016та година за одржување на станбен простор на ниво на Република Македонија изнесуваат вкупно 12.651.666,50 денари или поединечно по Подружници:

Табела 5

Ред. број	Подружница	Број на станови	Површина во м ²	Вкупно планирана наплатена закупнина	Одржување на станбен простор планирани 25%
1	2	3	4	5	6
1	Скопје	1.900	89.300,00	20.000.000,00	5.000.000,00
2	Битола	464	25.429,00	3.300.000,00	825.000,00
3	Охрид	164	8.450,00	1.980.000,00	495.000,00
4	Прилеп	245	13.500,00	3.312.000,00	828.000,00
5	Кичево	173	8.035,00	1.721.232,00	430.308,00
6	Кочани	295	17.185,00	3.500.000,00	875.000,00
7	Куманово	255	13.725,55	2.500.000,00	625.000,00
8	Штип	420	21.600,00	5.200.000,00	1.300.000,00
9	Кавадарци	112	5.894,00	650.000,00	162.500,00
10	Струмица	289	15.143,00	4.143.434,00	1.035.858,50
11	Тетово	217	11.010,22	1.180.000,00	295.000,00
12	Велес	343	22.301,22	3.120.000,00	780.000,00
	вкупно:	4.877	251.572,99	50.606.666,00	12.651.666,50

Распределбата на планираните средства наменети за одржување на станбен простор по Подружници е направена согласно планираниот број на становите и планираната наплатена закупнина за 2016та година, а согласно актот на Акционерското друштво за изградба со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, што е и основна рамка за вложувањата и интервенциите од страна на Подружниците.

ГЛАВА II

Инвестиционно и тековно одржување на деловен простор од значење за Републиката

I. ОЦЕНА ЗА СОСТОЈБИТЕ

1. Преглед на деловен простор од значење за Републиката според територијална распределеност

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, покрај станбениот простор стопанисува и со деловен простор од значење за Републиката, прикажан во физички показатели во следниот табеларен преглед:

Табела 1

Реден број	Подружница	Вкупно деловен простор	
		број	површина во м ²
1	2	3	4
1	Скопје	527	85.981,54
2	Битола	437	25.941,53
3	Охрид	13	1.485,73
4	Прилеп	16	3.834,00
5	Кичево	9	237,23
6	Кочани	7	111,21
7	Куманово	151	7.090,51
8	Штип	23	1.149,00
9	Кавадарци	17	887,16
10	Струмица	20	1.299,80
11	Тетово	47	1.271,85
12	Велес	27	629,00
	Дирекција	3	349,25
	Трансформација	39	39.583,00
	вкупно:	1.336	169.850,81

Бројот на деловните единици на ниво на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје на 20.10.2015 година година изнесува вкупно 1.336. деловни единици со вкупна корисна површина од 169.850,81 м².

Согласно оваа табела најголем број деловни единици има во Скопје 527 со вкупна површина 85.981,54 м² и Битола со 437 деловни единици со вкупна површина 25.941,53 м².

Табела 1.А.

Ред. бр.	Подружница	ТРАЕН КАРАКТЕР		ВРЕМЕН КАРАКТЕР		Вкупно деловен простор на стопанисување
		Тврда	Монтажна	Тврда	Монтажна	
1	2	3	4	5	6	7
1	Скопје	343	0	67	117	527
2	Битола	382	0	23	32	437
3	Охрид	9	0	0	4	13
4	Прилеп	16	0	0	0	16
5	Кичево	9	0	0	0	9
6	Кочани	7	0	0	0	7
7	Куманово	65	0	7	79	151
8	Штип	20	0	0	3	23
9	Кавадарци	12	0	5	0	17
10	Струмица	13	0	0	7	20
11	Тетово	14	0	0	33	47
12	Велес	8	0	0	19	27
	Дирекција	3	0	0	0	3
	Трансформација	37	0	0	2	39
	вкупно:	938	0	102	296	1.336

Според квалитетот на градба од вкупно 1.336 деловни единици:

- 938 деловни единици се од траен карактер;
- 398 деловни единици се од времен карактер.

II. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Основен извор на средства за финансирање на активностите околу тековното и инвестиционото одржување на деловните згради и деловните простори претставува закупнината.

Мерките и активностите кои во текот на 2015та година беа превземени за зголемување на висината на наплатата на закупнината, планираните средства за 2016та година кои ќе бидат ангажирани за одржување на деловните згради и деловните простори на ниво на Република Македонија, се прикажани во табелата број 2.

Табела 2

Ред. бр.	Подружница	Број на деловни единици	Површина на деловниот простор во м ²	Вкупно планирана наплатена закупнина	Одржување на деловен простор планиран 10%
1	2	3	4	5	6
1	Скопје	527	85.981,54	78.000.000,00	12.480.000,00
2	Битола	437	25.941,53	31.320.000,00	5.011.200,00
3	Охрид	13	1.485,73	366.000,00	58.560,00
4	Прилеп	23	4.164,00	1.289.000,00	206.240,00
5	Кичево	14	462,23	1.509.828,00	241.572,48
6	Кочани	7	111,21	100.000,00	16.000,00
7	Куманово	151	7.090,51	10.000.000,00	1.600.000,00
8	Штип	22	1.117,00	558.000,00	89.280,00
9	Кавadarци	17	887,16	200.000,00	32.000,00
10	Струмица	20	1.299,80	280.929,00	44.948,64
11	Тетово	15	839,74	216.000,00	34.560,00
12	Велес	27	629,00	1.800.000,00	288.000,00
	Дирекција	3	349,25		
	Трансформација	39	39.583,00		
	вкупно:	1.315	169.941,70	125.639.757	20.102.361,12

Според прикажаната табела вкупните планирани средства за одржување на деловните згради и деловни простории изнесуваат 20.102.361,12 денари.

III. МЕРКИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОЛИТИКА НА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

Мерки за одржување

При реализацијата на оваа Програма треба да се имаат во предвид следните мерки заради обезбедување на подобри услови за одржување на деловниот простор:

1. Да се склучат Договори за тековно и инвестиционно одржување со можен обем на работи, согласно определбите на Законот за јавни набавки и истиот ќе служи како основа за утврдување на пресметките за реализација на работите на одржувањето.

2. Заради избегнување на појава од одредени можни штети, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје треба да ги превземе сите мерки на обезбедување и осигурување, со цел да се спречат ваквите појави, дефинирајќи ги заемните обврски со корисниците на деловните простории како закупци, како и преку другите надлежни органи во Републиката.

ГЛАВА III

Подобрување на условите на домувањето во постојните станбени згради и станови

Поаѓајќи од досегашното искуство како и од утврдените обврски, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје при реализација на оваа програма, а заради обезбедување подобри и поефикасни услови за одржување на постојните станбени згради и станови, треба да го спроведе следното:

1. При спроведувањето на јавната набавка за инвестиционно одржување како оперативное дејствие во одржувањето на станбените згради и станови, треба да се поаѓа од претходно извршена анализа на станбените згради и станови преку изготвување на техничка документација со предмер на количините на работа и нивната вредност.

2. Планот за јавни набавки треба да кореспондира со паричните средства наменети за одржување на станбените згради и станови утврдени во оваа програма.

3. При интервенциите за одржување на повеќестанбените објекти-станбени згради, со мешовита сопственост, од особена важност е досегашно дефинирање на делот на интервенциите кои се на терет на средствата предвидени со оваа програма.

Реалното дефинирање на средствата за делот што се однесува за становите во сопственост на Република Македонија во повеќестанбените објекти-станбени згради, во секој случај, треба да биде и облигационо регулирано, преку соодветен договор за интервенции во одржувањето со сопствениците на посебните делови, почитувајќи го притоа донесениот План за одржување на станбената зграда.

За реализација на предходното во станбените згради со мешовита сопственост потребна е соработка со заедницата на сопственици, односно со управителот на станбените згради кои на собирот на сопственици донеле одлука со зградата да управува управител, се со цел да се постигне рационална, економична и ефикасна реализација на интервенциите во одржувањето на станбениот објект.

4. Заради избегнување на одредени можни штети од негрижата од одржувањето на станбените објекти од било кои субјективни или објективни причини, (заедница на сопственици, поединци, сопственици и друго) Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје да покрене иницијатива за отстранување на причините кои би довеле до можни штети.

При отстранување на причините за можните штети, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката-Скопје е должно да ги користи сите овластувања што се дадени со позитивните законски прописи, а особено одредбите на Законот за домување како основен нормативен акт од областа на домувањето, да и ги информира и да инсистира органите надлежни за оваа област да интервенираат за отстранување на причините кои би довеле до можни катастрофи.

ПЕТИ ДЕЛ

Реализација на програмата

Оваа програма ќе ја реализира Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбениот простор и со деловниот простор од значење за Републиката - Скопје, согласно Законот за домување и претставува основа за отпочнување на постапка за добивање на одобрение за градење, согласно прописите за градење на објекти.

ШЕСТТИ ДЕЛ

Завршна одредба

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12661/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

Прилог 1

I ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

I.1 Довршување на станови во градба од предходни програми, наменети за продажба											
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (m2)	гаражи	подруми		Локација	
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Скопје	Комплекс Источна индустриска зона Објект 3.1	П+6+Пк	1	126	9,485.88	438.82	2,054.75			1768/6	4107
	Париска бб	П+4	1	20	1,286.28		431.28			3062	743
	Вкупно I.1.		2	146	10,772.16	438.82	2,486.03				

Прилог 2

I.2. Изградба на објекти со станови наменети за продажба за 2016 година											
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (m2)	гаражи	подруми		Локација	
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Скопје	ГП 4.40 Букурешка бб	П+4	1	25	1,315.31		493.33			3060	720
	Објект 1.12 РЦ Аеродром	П+4+Пк	1	48	3,294.11	768.16		48	232.28	1734/1, 1734/22, 1734/32	2544
	ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје	П+6+Пк	1	126	8,197.00	1,171.50	2,920.00			13574/3	1,953
Прилеп	Борка Талески бр. 76	П+1+Пк	1	4	280.80	109.42	35.47	4	64.59	17936/1	234
			4	203	13,087.22	2,049.08	3,448.80	52	296.87		

Прилог 2.1

I. 2.1. Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (m2)	гаражи	подруми		Локација		
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ГП 4.44 Букурешка бб	П+3	1	20	1,050.00		480.00			3060/2	596	Карпош
	ГП 16.11 ДУП Дебар маало 2	П+3+ПК	1	10	600.00		150.00			10056/1	309	Центар 1
	ГП 2.1 ДУП Дебар маало 1	П+4	1			6,104.00	3,060.00			5175, 5180	2359	Центар 1
Скопје	ГП 3.1 ДУП Дебар маало 1	П+4	1			9,412.80	3,922.00			5175, 5176, 5179	3299	Центар 1
	ГП 2.58									403/2, 415, 416, 414, 413, 417/1, 417/3, 410, 404/2, 412, 421/4	1469	Центар 2
	Локалитет Клинички блок Димитар Мирчев бб	П+4+ПК	1	46	4,200.00		1,400.00					
	Г.П.6.5. Локалитет Црква-УЕ Б	П+12+ПК	1	182	10,920.00	420.00	2,725.00			755/19	2712	Кисела Вода 2
Битола	Објект 1.2 МЗ Тафталије 30 УБ Здравко Цветковски	П+4+ПК	1	51	2,685.60	671.40	671.40			2789, 2790, 2791/1, 2792	3104	Карпош
	Објект 1.3 МЗ Тафталије 30 УБ Здравко Цветковски	П+4+ПК	1	34	2,103.66	120.69	1,115.49			2788, 2787/2, 2785, 2775/3, 2787/1, 2776/3, 2786, 2776/5, 2783, 2784	1548	Карпош
	Максим Горки бр.9	П+3+ПК	1	9	463.50	329.60		9	220.00	11961	393	Центар 1
	АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.1	П+5	1	83	5,130.00		2,210.00			17595/1 деп	44360	Битола
Охрид	Довлецик 3 Ламела 1,2,3,4 и 5	П+5 и П+6	1	134	8,380.81	377.92		134	318.74	5876/9, 6034/4, 6035/2, 6034/6	4088, 1827, 882, 2834	Битола
	Довлецик 4 Ламела 1,2,3,4 и 5	П+5 и П+6	1	134	8,380.81	377.92	1,262.50	134	318.74	5877/5, 6033/2	697, 26	Битола
	Булевар 1 Мај бб П2	П+4+ПК	1	42	2,251.46	309.70		42	309.70	4725/2	1261	Битола
	Бејбунар блок 7.10	П+5+ПК	1	62	3,692.00		633.78			6605/1, 6606/1	2306	Охрид
Штип	Бејбунар блок 7.11	П+5+ПК	1	63	3,752.00		644.00			6605/1, 6606/1	2306	Охрид
	ГП 2.18 ул. Железничка бб	П+3+ПК	1	20	1,200.00	320.00		20	320.00	8819	907.8	Охрид 2
	Гр. Парцела 2.1 за КП бр. 12948/1 КО Кочани Блок 2	П+4+ПК	1	33	1,958.00			33	354.66	12948/1	1559	Кочани
	Г.П. 19 Енгелсова бр. 2 и 4	П+12	1	116	7,200.00		1,400.00			4447, 4431/1	1464	Штип 3
Штип	Центар Г.П. 2.7	П+2+ПК	1	9	473.63	157.00		9	157.00	8336/1	351.13	Штип
	Михајло Апостолски бр. 5 и 6	П+2+ПК	1	9	473.63	157.00		9	157.00	8336/1	351.13	Штип

Прилог. 2.1

Кавадарци	ГП Б.41	П+3+Пк	1	10	476.25			10	95.25	11601/1 11601/2 11601/3 11601/4 11601/5 11601/6 11601/7	226	Кавадарци2
	ГП Б.42	П+3+Пк	1	10	731.25			10	146.25	11602	325	Кавадарци2
Струмица	ГП 20-15	П+6	1	41	2.460.00		1025.00			7377	1337	Струмица
	УРБАН БЛОК 37	П+6	6	436	26,160.00	1,538.00	7000.00	124	540.00	7034/3	16486.5	Струмица
Тетово	Т.107.1	П+6+Пк	1	33	2.415.00			33	220.00	8670	4064	Тетово 2
Гостивар	Урбан Блок 1 Гр. Парцела А1 .486	П+3	1			908.80			227.20	4576/1 4576/2 4569/3 4577/4	310	Гостивар
Струга	Плетишта	П+2	4	8	549.00	277.00				2832/1 3189/1 3188/2 2831/6	7377	Струга
Изградба на објекти на локации кои не се задржуваат согласно важечки ДУП, а на локациите е планирана станбена изградба												
Скопје	ул. Никола Тримпаре бр. 29											
	ул. Шитска бр. 32											
	ул. Иво Лола Рибар бр. 125А											
	Бул. 3-та Македонска бригада бр. 3/49											
Битола	ул. Симеон Кавракиров бр. 22											
	ул. Јане Сандански бр. 30											
	Вкупно 1.2.1		35	1,645	100,532.97	21,324.83	29,611.17	558	3,227.53			

Прилог 3

I.3 Станови за станбено обезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација		
				број	површина (m2)			површина (m2)	број	површина (m2)	КП	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	12	11	13
Скопје	Објект 3.9 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	35	2,267.64	335.27		175.13	35	1067	1734/24	К.Вода 2
Кавадарци	Б-3 Благо Алексов бб	П+4+Пк	1	19	1,280.00	214.80		206.00	19	1289	11500	Кавадарци
Кочани	Гр. Парцела 2.1 за КП бр. 12948/1 КО Кочани Блок 2	П+4+Пк	1	20	1,186.67			214.94	20	1559	12948/1	Кочани
Тетово	Т.107.1 Гостиварска Ламела 2	П+6+Пк	1	34	2,475.00			228.00	34	4064	8670	Тетово 2
	Вкупно I.3.		4	108	7,209.31	549.87	0.00	824.07	108			

Прилог 4

1.4 Изградба на објекти за индивидуално домување													
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор површина (m2)	гаражи површина (m2)	подруми		Локација			
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)	КО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Скопје	нас. Ѓорче Петров Г.П.2.45	П+1+Пк	1	3	180.02					5188/2 дел. 5188/1 дел 13539/4	353	Ѓорче Петров 3 - Дексион	
	нас. Ѓорче Петров Г.П. III-24	П+1+Пк	1	3	180.02					10098	637	Ѓорче Петров 3 - Дексион	
	нас. Ѓорче Петров Г.П.2.46	П+1+Пк	1	3	180.02					5188/1	343	Ѓорче Петров 3 - Дексион	
	нас. Ѓорче Петров Г.П.14.16	П+1+Пк	1	3	180.02					9115/2 9097	356	Ѓорче Петров 6	
	нас. Ѓорче Петров Г.П.2.3.2	П+2	1	3	244.30					9892/4 дел9892/1 дел9891/1	297	Ѓорче Петров 2 - Мирче Ацев	
	Општина Гази Баба нас. Маџари Г.П. 10.4	П+1+Пк	1	3	180.02					2142/215	301	Маџари	
	Општина Гази Баба нас. Маџари Г.П. 10.2	П+1+Пк	1	3	170.01					2142/213	301	Маџари	
	Општина Гази Баба нас. Маџари Г.П. 10.8	П+1+Пк	1	3	170.01					1978/40	298	Маџари	
	Општина Гази Баба нас. Маџари Г.П. 10.27	П+1+Пк	1	3	180.02					1978/5	283	Маџари	
	Општина Гази Баба нас. Маџари Г.П. 8.52	П+1+Пк	1	3	180.02					1978/36 2142/211 2853/14	313	Маџари	
	нас. Илинден Г.П. 18.41	П+2	1	3	224.27					2524	283	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.40	П+2	1	3	224.27					2524	288	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.39	П+2	1	3	224.27					2524	320	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.42	П+2	1	3	224.27					2524 дел 2438/96	334	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.26	П+2	1	3	244.30					2527/1 дел 2438/96	428	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.28	П+2	1	3	244.30					2527/1	482	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.27	П+2	1	3	244.30					2527	477	Илинден	
	нас. Илинден Г.П. 18.29	П+2	1	3	244.30					2527/1	455	Илинден	
Вкупно 1.4.			18	54	3,718.74								

Прилог 5

1.5. Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи											
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор (m2)	гаражи (m2)	подруми		Локација	
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Скопје	Горче Петров Јурија 3.1	П+4+Пк	1	51	2,000.30	66.38	146.00	51	134.06	608/2 608/2 760/3 2455/3	220 340 607 290
	Горче Петров Јурија 3.2	П+4+Пк	1	51	2,000.30	66.38	207.97	51	134.06	760/2 1/3 2455/2	62 548 828
	Босна и Херцеговина Б 9.3 О-4	П+13	1	312	12,240.40	707.62	0.00	268	784.44	11968/3 11969/6 11963/4	1,886 2,792 763
	Шуго оризари УВ 41 ГП 8 Сарај	П+4 П+5	2 1	51 58	2,295.00 2,610.00			51 58	306.00 470.00	10373	2200
Битола	БЛР 1 Ц 1	П+3, П+4	1	78	3,197.71	0.00	0	78	750.12	269/2, 270/4, 281/3, 282/2	3,500.00
Ресен	Кумсал 2	П+4+Пк	1	18	695.17			18	88.27	4228	400
Демир Хисар	Блок 1 (5а)	П+3+Пк	1	25	1,059.49			25	106.93	1769	2,059
Охрид	Расадник Блок 3	П+5	1	71	2,912.50			71	336.00	6606,6608	3,083
Гевгелија	Блок А Ламела 2	П+2+Пк	1	22	793.94			22	121.70	дел од 1337	800
	Сава Михајлов бб	П+2+Пк	1	22	793.94			22	121.70	дел од 1337	800
	Блок Б Ламела 2	П+2+Пк	1	22	793.94			22	121.70	дел од 1337	800
Прилеп	Точила 2 Блок 2/4	П+4	1	76	3,221.00			76	580.00	11985 11989	2,200
Кичево	Календерица 2 прв објект	П+4	1	32	1,216.16	236.50		32	113.45		Кичево
Македонски Брод	објект 6.15 УЕ бр.2	П+2	1	10	422.00	262.46		10	141.84	3239 дел	Македонс. Брод
М.Каменица	Првмајска бб згр.1	П+4+Пк	1	29	1,165.07			29	158.10	4232/3	Македонс. Каменица

Прилог 5

Кочани	Драчевик Б 2.1. XIII бригада	П+3+Пк	1	29	1,136.45				29	140.69	15631	7152	Кочани
	Драчевик Б 2.2 XIII бригада	П+3 П+4	1	43	1,658.50	150.30			43	192.40			
Берово	Моша Пијаде бб	П+3+Пк П+4+Пк	1	51	2,061.23				51	400.00	1848-1853	1030	Берово
Пехчево	Борис Кидрич Ламела 2	П+4+Пк	1	34	1,364.50				34	137.85	1184 дел 1185 дел 1227 дел 2193 дел	1005	Берово
Виница	Плачковички одреди П1 Виница	П+2	1	39	1,637.90	120.00			39	323.74	8075/4	3205	Виница
Куманово	Објект во Куманово	П+6	1	68	3,264.00				68	448.00	16448;16449	986.40	Куманово
К.Паланка	Маршал Тито бб	П+5	1	46	1,842.92	348.20			46	188.09	3649/1 3649/2 3650/1 3650/2	2700 624 1453 587	Крива Паланка
Штип	Б-10 Сењак 2	П+4	1	91	3,434.52				91	649.92	918/1	2,800	Штип 1
Свети Николе	Б-4 Лозов Расадник ул Питу Гули	П+4	1	54	2,160.00	0	0	0	54	432.00	9284/3	2200	Сб. Николе
Пробиштип	Блок К1, Пробиштип УЕ 27 ул Христијан Тодоровски Карпош	П+4	1	48	2,168.12	0	0	0	48	338.00	1005/1,1560, 1561,1564,15 65,11566	2690	Пробиштип
Кавадарци	Б-2 Благо Алексев бб	П+4+Пк	1	30	1,234.50	203.10	0.00	0.00	30	194.40	11500/3	1536	Кавадарци
Неготино	Б-1 УМ-А2 бр. пар. 1.19	П+3	1	62	2,842.00				62	711.90	6585 дел 6588 дел	2566	Неготино
Струмица	Ѓорѓи Василев бр. 44	П+4	1	41	1,837.86				41	256.64	7367	2295	Струмица
Тетово	Гостиварска бб Ламела 1 (од вкупно 3 ламели)	П+6	1	54	2,415.00				54	448.00	8670	3780	Тетово 2
Гостивар	Тоскалар А2 Ламела 1 и Ламела 2	П+4	1	70	2,883.18				70	440.19	5888/1 5890/2 5839/3 5875/10	904 1928 135 286	Гостивар 2
Дебар	Венац 2 Ламела 1 и 2	П+4+Пк	1	46	2,024.00	0.00	0.00	0.00	46	396.00	5538		Дебар
Велес	Тунел-2 УЕ 12 објект 8.3	П+4	1	29	1,355.25				29	312.75	17616	1,054	Велес
	Вкупно 1.5.		33	1741	71,942.90	2,160.94	353.97	1697	10,357.24				

Прилог 6

I.6. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација												
Град	Локација (објект)	Катност	Број на објекти	станови		деловен простор	гаражи	подруми		Локација		
				број	површина (m2)			број	површина (m2)	КП	површина (m2)	КО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Скопје	Објект 1.12 РЦ Аеродром	П+6+Пк	1	7	478.91			7	70.00	1734/1, 1734/22, 1734/32	2544	К.Вода 2
Битола	Булевар 1 Мај 66 П1	П+4+Пк	1	48	2,513.29	386.08		48	386.08	4720/3 4725/3	763 210	Битола
Охрид	Бејбунар блок 7.10	П+5+Пк	1	1	60.00		10.22			6605/1 6606/1	2306	Охрид
Тетово	Т.107.1 Гостиварска Ламела 3	П+6+Пк	1	1	60.00			1	8.00	8670	4064	Тетово 2
	Вкупно I.6.		4	57	3,112.20	386.08	10.22	56	464.08			

Прилог 7

I.7. Довршување и изградба на објекти по Одлуки на Влада на Република Македонија		
Објект	Врста на работа	реализација
1	2	3
Национална Арена Филип II Македонски	Изградба на источна и западна трибина на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, рушење на постојната источна и западна трибина, фасадно обликување и илуминација на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, реконструкција на јужна трибина и реконструкција на спортскиот терен (борилиште) на Национална арена Филип II Македонски во Скопје, довршување целосно на изградбата на поттрибинскиот простор на северна трибина, целосна изградба на поттрибинскиот простор на источна и западна трибина, опремување на Национална арена Филип II Македонски во Скопје (борилиште и поттрибинскиот простор) и учество во изградбата на инфраструктурна мрежа на објекти	изградба
TV COMPOUND	Изградба на паркинг за репортажни коли - за Национална Арена Филип II Македонски	изградба
Катна гаража Смилевски конгрес во Скопје	Изградба на катна гаража Смилевски конгрес на градежна парцела 6.7 од планот Мал ринг во Скопје	Изградба
Палата Лазар Поп Трајков (Јавна администрација - Државни институции на ул. „Македонија“ во Скопје - зграда на државните регулатори)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
Палата Емануел Чучков (Административен објект на ул. Бихачка бр. 2 во Скопје - зграда на Државен завод за ревизија)	Процентуално учество на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје во заедничка изградба на објектот	Изградба
Објект државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал Ринг во Скопје.	Изградба на објект за потребите на Акционерското друштво за изградба и одржување на станбен простор и деловен простор од значење за Републиката –Скопје	Изградба
2 Катни гаражи во Охрид	Изградба на 2 катни гаражи во Охрид	Изградба

Прилог 8

РЕКАПИТУЛАР НА ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Група на објекти	Број на објекти	станови		деловен простор површина (m2)	гаражи површина (m2)	подруми	
		број	површина (m2)			број	површина (m2)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.1. Довршување на станови во градба од предходни програми, наменети за продажба	2	146	10,772.16	438.82	2,486.03	0	0.00
I.2. Изградба на објекти со станови наменети за продажба за 2015 година	4	203	13,087.22	2,049.08	3,448.80	52	296.87
I.2.1. Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба	35	1,645	100,532.97	21,324.83	29,611.17	558	3,227.53
I.3 Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самохрани родители, самци и други станбено необезбедени лица)	4	108	7,209.31	549.87	0.00	108	824.07
I.4 Изградба на објекти за индивидуално домување	18	54	3,718.74	0.00	0.00	0	0.00
I.5. Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи	33	1,741	71,942.90	2,160.94	353.97	1,697	10,357.24
I.6. Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација	4	57	3,112.20	386.08	10.22	56	464.08
ВКУПНО	100	3,954	210,375.49	26,909.61	35,910.19	2,471	15,169.80

Прилог 9

ГРУПА НА ОБЈЕКТИ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Земјиште (експроприација) (ден)	Геомеханички работи (ден)	Проектирање урбанистички, идеен основен проект (ден)	Ревизија (ден)	Надомест за уредување на градежно земјиште (ден)	Вредност на градежно, градежно занатски работи и инсталации (ден)	Надворешни приклучоци, партерно уредување, паркинзи, контрола на бетон (ден)	Трафостаница (ден)	Дополнителни непредвидени работи и разни такси (ден)	Вкупно чинење на објектите (ден)	Исплатено до крај на 2015 год. (ден)	Потребни средства за вкупно довршување (ден)	Потребни средства само за 2016 год. (ден)
1													
II.1 Довршување на станови во градаод предходни програми наменети за продажба	0	286,000	13,542,939	120,870	88,052,508	398,582,629	539,690	5,789,560	5,957,475	512,871,671	416,049,072	96,822,599	96,822,599
II.2 Изградба на објекти со станови наменети за продажба	71,951,066	487,450	15,649,668	1,447,489	101,116,839	481,527,867	1,961,245	8,111,559	11,091,675	693,344,858	10,394,131	682,950,728	163,824,167
II.2.1 Повеќегодишни проекти за изградба на објекти со станови наменети за продажба	115,592,000	5,902,242	83,819,107	5,171,427	603,527,381	3,917,135,388	16,159,447	90,036,412	80,555,420	4,917,898,824	14,065,683	4,903,833,140	8,002,769
II.3 Станови за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, инвалидизирани лица, самозащитени родители, самци и други станбено необезбедени лица)	0	452,590	4,007,923	674,131	27,633,955	227,482,566	1,005,059	7,307,547	4,698,930	273,262,702	764,387	272,498,314	38,806,074
II.4 Изградба на објекти за индивидуално домување	0	0	1,437,729	0	10,779,925	116,500,000	873,706	1,660,500	2,330,000	133,581,860	112,633	133,469,227	133,469,227
II.5 Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи	6,839,351	4,703,124	41,927,629	2,248,621	236,540,648	2,557,429,583	10,847,154	81,035,715	49,383,810	2,990,955,834	1,243,918,075	1,747,037,759	304,000,000
II.6 Изградба на станови за реализација на Законот за денационализација	0	141,720	2,247,411	7,643	9,600,715	109,816,635	445,979	3,641,600	2,098,296	128,000,000	207,553	127,792,447	2,000,000
II.7 Довршување на објекти по Одлуката на Влада на РМ										3,956,180,341	1,410,536,221	3,071,469,120	680,651,436
СЕ ВКУПНО	194,382,617	11,973,127	162,632,406	9,670,180	1,077,251,970	7,808,474,669	31,832,280	197,582,893	156,116,606	13,606,095,090	3,096,047,755	11,035,873,335	1,427,576,273

297.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14 и 192/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.01.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА
ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 ГОДИНА**

Член 1

Во Програмата за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/13, 24/14 и 13/15), во член 2 став 2 во табелата во точката 1 „Демографија и социјални статистики“ во статистичкото истражување „бр. 1.02.01/01/01 Анкета за работната сила (АРС)“ во редот 4 „Кратка содржина на истражувањето“, по зборовите „Податоци за:“ се додаваат зборовите „единствениот матичен број на граѓанинот“.

Во статистичкото истражување „бр. 1.03.01/01/01 Основни училишта на крајот на учебната година (УОК)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр. 1.03.01/01/05 Попис на училишен простор, основно и средно (прашалник за училишна зграда) (УЗГР. 1)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр. 1.03.01/01/06 Попис на училишен простор, основно и средно (прашалник за училиште) (УЗГР2)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр. 1.03.01/02/01 Средни училишта на почетокот на учебната година (УСП)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр. 1.03.02/01/01 Анкета за континуирана стручна обука“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборовите „Комбиниран начин“ се заменуваат со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр. 1.04.01/01/08 Статистичко истражување - музеи, музејски збирки (КУ.4, КУ.5)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр. 1.04.01/02/03 Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва во РМ кои емитуваат радиопрограма (РА.1)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр. 1.04.01/02/04 Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва во РМ кои емитуваат телевизиска програма (ТВ.1)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр. 1.07.01/01/09 Статистичко истражување за домови-интернати за ученици-студенти кои се школуваат надвор од местото на

престојот на родителот-издржувателот (ШД)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр. 2.01.06/01/01 Регионални сметки“ во редот 9 „Рок за публикување т+(денови)“ зборовите „Т+540“ се заменуваат со зборовите „Т+690“.

Во статистичкото истражување „бр. 2.03.03.01/04 Биланс и преглед на останати финансиски институции (4СП, 4СФ)“ во редот 3 „Извештај на единица“ по зборовите „со инвестициски фондови“ се става записка и се додаваат зборовите „и друштва даватели на финансиски лизинг и финансиските друштва“.

Во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи“ по зборовите „Европски систем на сметки 1995 (ЕСС)“ се додаваат зборовите „Регулатива на Европската централна банка којашто се однесува на статистиката на средствата и обврските на инвестициските фондови (ЕЦБ/2013/38) и Регулатива на Европската централна банка којашто се однесува на статистичките барања за известување за осигурителните друштва (ЕЦБ/2014/50)“.

Во статистичкото истражување „бр. 2.03.03.01/05 Преглед на финансиски институции (5СФ)“ во редот 3 „Извештајна единица“ по зборовите „со инвестициски фондови“ се додаваат зборовите „и друштва даватели на финансиски лизинг и финансиски друштва“.

Во статистичкото истражување „бр. 2.03.03.01/07 Извештај за пондерираните каматни стапки на денарските и девизните вкупно примени депозити и вкупно одобрени кредити на банките (КС1 ВК)“ називот на статистичкото истражување „Извештај за пондерираните каматни стапки на денарските и девизните вкупно примени депозити и вкупно одобрени кредити на банките (КС1 ВК)“ се менува и гласи: „Пондерираните каматни стапки и износи на сметководствената состојба на дадените кредити и на примените депозити (образец КС1)“.

Во редот 4 „Кратка содржина на истражувањето“ по зборовите „(физички лица и самостојни вршители на дејност со личен труд)“ се додаваат зборовите „и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата“.

Во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи“ по зборовите „Прирачник за статистика на каматни стапки на монетарните и финансиски институции“ се додаваат зборовите „Регулатива на Европската централна банка којашто се однесува на статистиката на каматни стапки применети од страна на монетарно-финансиските институции (ЕСВ/2013/34) и нејзина измена преку Регулативата на ЕЦБ (ЕСВ/2014/30); -Прирачник за статистика на монетарно-финансиските институции и пазарна статистика на Европската централна банка ЕЦБ/2014/15; и -Прирачник за статистиката на каматните стапки на монетарно-финансиските институции, октомври 2003 година.“

Во статистичкото истражување „бр. 2.03.03.01/08 Извештај за пондерираните каматни стапки на денарските и девизните новопримени депозити и новоодобрени кредити на банките (КС1 НОВИ)“ називот на статистичкото истражување „Извештај за пондерираните каматни стапки на денарските и девизните новопримени депозити и новоодобрени кредити на банките (КС1 НОВИ)“ се менува и гласи: „Пондерираните каматни стапки и износи на сметководствената состојба на новопримените депозити и новоодобрените кредити и преку-

ноќните депозити, обновливи кредити (револвинг), негативните салда на тековните сметки и кредитите врз основа на кредитни картички (обрасци КС2 до КС5)".

Во редот 3 „Извештајна единица" по зборот „Банки" се додаваат зборовите „и штедилници".

Во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" по зборовите „Прирачник за статистика на каматни стапки на монетарните и финансиски институции" се додаваат зборовите „-Регулатива на Европската централна банка којашто се однесува на статистиката на каматните стапки применети од страна на монетарно-финансиските институции (ЕСВ/2013/34) и нејзина измена преку Регулацијата на ЕЦБ (ЕСВ/2014/30); - Прирачник за статистика на монетарно-финансиските институции и пазарна статистика на Европската централна банка ЕЦБ/2014/15; и - Прирачник за статистиката на каматните стапки на монетарно-финансиските институции, октомври 2003 година."

Во статистичкото истражување „бр.2.03.03.01/16 Финансиска сметка" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Прирачник и Упатство за монетарна и финансиска статистика (Monetary and Financial Statistics Manual, IMF 42000, Monetary and Financial Statistics Compilation Guide IMF, April 420068); European System of Accounts 2010 (ESA 2010); System of National Accounts - SNA 2008" се заменуваат со зборовите „Систем на национални сметки, изготвен од страна на ООН-СНС 2008; Европски систем на сметки 2010 изготвен од страна на Евростат-ECC 2010; Регулација на ЕУ бр.549/2013 на Европскиот парламент и Советот од 21 мај 2013 година за Европскиот систем на национални и регионални сметки во Европската унија; Регулација на ЕУ бр.501/2014 на Европскиот парламент и Советот од 10 март 2004 година за квартални финансиски сметки на државата; Прирачник на ЕЦБ 2013/24 од 25 јули 2013 година за барањата на ЕЦБ за статистичко известување во областа на кварталните финансиски сметки (ЕСВ/2013/24 (2014/3/ЕУ; Прирачник за ЕЦБ 2015/40 од 26 ноември 2015 година, дополнување на Прирачникот ЕСВ/2013/24 за барањата на ЕЦБ за статистичко известување во областа на кварталните финансиски сметки (ЕСВ/2015/40) од 26.11.2015 година."

Во статистичкото истражување „бр.2.04.03.01/03 Статистичко истражување за висината на долгот на централната влада (консолидиран) (ЈАВЕН ДОЛГ)" називот на статистичкото истражување „Статистичко истражување за висината на долгот на централната влада (консолидиран) (ЈАВЕН ДОЛГ)" се менува и гласи: „Статистичко истражување за висината на јавниот долг".

Во редот 4 „Кратка содржина на истражувањето" зборовите „Состојба на надворешниот и внатрешниот долг на централната влада (консолидиран)." се заменуваат со зборовите „Состојба на надворешен и внатрешен јавен долг."

Во статистичкото истражување „бр.2.06.01/01/03 Анкета за инфлациски очекувања" во редот 3 „Извештајна единица" зборовите „Банки, претпријатија, експерти" се заменуваат со зборовите „финансиски институции, претпријатија, економски аналитичари".

Во статистичкото истражување „бр.2.08.02/01/01 Платен биланс (ПБ)" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Прирачник за платен биланс, 5-то издание, ММФ, 1993" се заменуваат со зборовите „Прирачник за надворешен долг, ММФ 2013 година".

Во статистичкото истражување „бр.2.08.03/01/02 Странски директни инвестиции-состојби (СДИ СОС-ТОЈБИ)" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „5. и" се бришат.

Во статистичкото истражување „бр.2.08.03/01/03 Странски директни инвестиции-движења (СДИ ДВИ-ЖЕЊА)" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „5. и" се бришат.

Во статистичкото истражување „бр.2.08.03/01/04 Меѓународна инвестициска позиција (МИП)" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи," зборовите „5 и" се бришат.

Во статистичкото истражување „бр.2.08.07/01/01 Бруто-надворешен долг" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Прирачник за статистика на надворешниот долг, ММФ 2003" се заменуваат со зборовите „Прирачник за надворешниот долг, ММФ 2013 година".

Во статистичкото истражување „бр.2.08.07/01/02 Бруто-надворешни побарувања" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Прирачник за статистика на надворешниот долг, ММФ 2003" се заменуваат со зборовите „Прирачник за надворешниот долг, ММФ 2013 година".

Во статистичкото истражување „бр.2.08.07/01/03 Извештај за девизни резерви и девизна ликвидност" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, ММФ 2001 и Прирачник за платен биланс 5-то издание, ММФ 1993" се заменуваат со зборовите „Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, ММФ 2013 и Прирачник за платниот биланс и меѓународната инвестициска позиција, 6-то издание, ММФ 2009".

Во статистичкото истражување „бр.2.08.07/01/04 Официјални девизни резерви" во редот 11 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, ММФ 2001 и Прирачник за платен биланс 5-то издание, ММФ 1993" се заменуваат со зборовите „Водич за составување на извештаите за девизни резерви и девизна ликвидност, ММФ 2013 и Прирачник за платниот биланс и меѓународната инвестициска позиција, 6-то издание, ММФ 2009".

Во статистичкото истражување „бр.3.01.01/02/08 Полугодишен извештај за цените на становите (ГРАД.41)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".

Во статистичкото истражување „бр.3.02.01/04/02 Прашалник за деловните тенденции во градежништвото (ДТГ)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".

Во статистичкото истражување „бр.3.02.01/04/03 Прашалник за деловните тенденции во трговија на мало (ДТТ)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".

Во статистичкото истражување „бр.3.03.02/01/11 Месечен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект (ЕНЕ. 13)" во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".

Во статистичкото истражување „бр 3.04.01/01/02 Годишен извештај за патишта и мостови (СОГ.41ДОП)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

По статистичкото истражување „бр.4.01.01/01/07. Годишен извештај за производство на зеленчук и цвеќе во заштитен простор (ЗЕ.23), се додава ново статистичко истражување, кое гласи:

"4.01. 01/01/08	Пилот истражување за растително производство-овоштарници и лозја
Носител	Државен завод за статистика
Периодика	Годишна
Извештајна единица	Домаќинство
Кратка содржина на истражувањето	Се прибираат податоци за овоштарници и лозја во домаќинства
Метод на прибирање на податоците	Примерок
Начини на прибирање на податоците	Персонално интервју
Година на спроведување	2016
Територијално ниво на публикување	не се публикува
Рок за публикување Т + (денови)	
Меѓународни стандарди и регулативи	Регулатива на ЕУ 1337/2011"

Во статистичкото истражување „бр 4.01.02/01/02 Тримесечен извештај за заклан добиток во кланица (ЗЕ.52)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр 4.01.03/01/01 Годишен извештај во сточарство (ЗЕ.512А)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

По статистичкото истражување „бр.4.01.03/01/01. Годишен извештај за сточарство (ЗЕ.512А)“ се додава ново статистичко истражување, кое гласи:

"4.01. 03/01/02	Годишен извештај за сурово млеко и добиени производи во млекарите
Носител	Државен завод за статистика
Периодика	Годишна
Извештајна единица	Деловни субјекти
Кратка содржина на истражувањето	Се прибираат податоци за млеко и млечни производи од млекарите

Метод на прибирање на податоците	Целосен опфат
Начини на прибирање на податоците	Самопополнување
Година на спроведување	2016
Територијално ниво на публикување	НТЕС 1 и 2
Рок за публикување Т + (денови)	Т + 180
Меѓународни стандарди и регулативи	Одлука на Европска комисија 97/80"

Во статистичкото истражување „бр. 4.02.01/01/06 Годишен извештај за органско производство (ЗЕОРГ)“ во редот 5 „Метод на прибирање на податоците“ зборот „Примерок“ се заменува со зборовите „Целосен опфат“. Во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборовите „Персонално интервју“ се заменуваат со зборовите „Административни извори“.

Во статистичкото истражување „бр 4.05.01/01/07 Годишен извештај за штети во државните шуми (ШУМ. 51)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Во статистичкото истражување „бр 4.05.01/01/08 Годишен извештај за штетите во приватните шуми (ШУМ.52)“ во редот 6 „Начин на прибирање на податоци“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување“.

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-13067/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

298.

Врз основа на член 14-к став (4) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПОД- НЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ И ЗА ДАДЕНО СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Член 1

Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците за поднесено барање за добивање согласност и за дадено стручно мислење.

Член 2

Надоместокот за поднесено барање за добивање согласност изнесува:

Правен основ на поднесено барање за добивање согласност	Проценета вредност на постапката без ДДВ (во евра)	Висина на надоместок за поднесено барање за добивање на согласност (во денари)
Барање за добивање согласност за оформување дел од повеќе ставки кај лекови, медицински помагала и/или потрошен материјал	До 20.000	600
	20.001-500.000	800
	Над 500.000	1.000
Барање за добивање согласност за карактеристиките во техничките спецификации за поединечен дел за јавна набавка на стоки	До 20.000	600
	20.001-500.000	800
	Над 500.000	1.000
Барање за добивање согласност за користење на критериуми за утврдување на способност	До 20.000	600
	20.001-500.000	800
	Над 500.000	1.000
Барање за добивање согласност за користење на критериуми за утврдување на способност кај јавно приватно партнерство	До 20.000	600
	20.001-500.000	800
	Над 500.000	1.000
Барање за добивање согласност за користење на барањата во техничките спецификации за поединечен дел при доделување на рамковна спогодба	До 20.000	600
	20.001-500.000	800
	Над 500.000	1.000
Барање за добивање согласност за користење на критериуми за утврдување на способност при доделување на рамковна спогодба	До 20.000	600
	20.001-500.000	800
	Над 500.000	1.000
Барање за добивање согласност за користење на постапка со преговарање без објавување на оглас по две неуспешно спроведени постапки	До 20.000	600
	20.001-500.000	800
	Над 500.000	1.000
Барање за добивање согласност за користење на постапка со преговарање без објавување на оглас за дополнителни услуги	До 20.000	600
	20.001-500.000	800
	Над 500.000	1.000
Барање за добивање согласност за користење на постапка со преговарање без објавување на оглас за дополнителни работи	До 20.000	700
	20.001-500.000	900
	Над 500.000	1.100

Барање за добивање согласност за склучување на рамковна спогодба со помалку од 7 (седум) економски оператори	До 20.000	600
	20.001-500.000	800
	Над 500.000	1.000
Барање за добивање согласност за користење на критериумот економски најповолна понуда	До 20.000	600
	20.001-500.000	800
	Над 500.000	1.000
Останати барања по соодветен правен основ	До 20.000	700
	20.001-500.000	900
	Над 500.000	1.100

Член 3

Надоместокот за дадено стручно мислење изнесува:

Вид на стручно мислење	Проценета вредност на постапката без ДДВ (во евра)	Износ во денари
Стручно мислење за оправданоста за оформување дел од повеќе ставки кај лекови, медицински помагала и/или потрошен материјал	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за оправданост на карактеристиките во техничките спецификации за поединечен дел за јавна набавка на стоки	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за оправданост на користење на критериуми за утврдување на способност	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за оправданост на користење на критериуми за утврдување на способност кај јавно приватно партнерство	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за користење на барањата во техничките спецификации за поединечен дел при доделување на рамковна спогодба	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за користење на критериуми за утврдување на способност при доделување на рамковна спогодба	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за користење на постапка со преговарање без објавување на оглас по две неуспешно спроведени постапки	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за користење на постапка со преговарање без објавување на оглас за дополнителни услуги	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300

Стручно мислење за користење на постапка со преговарање без објавување на оглас за дополнителни работи	До 5.000	1.750
	5.001 -20.000	2.450
	20.001-130.000	3.500
	130.001-500.000	4.900
	Над 500.000	7.000
Стручно мислење за склучување на рамковна спогодба со помалку од 7 (седум) економски оператори	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за оправданост од користење на критериумот економски најповолна понуда	До 5.000	1.400
	5.001 -20.000	2.100
	20.001-130.000	3.150
	130.001-500.000	4.200
	Над 500.000	6.300
Стручно мислење за останати барања по соодветен правен основ	До 5.000	1.750
	5.001 -20.000	2.450
	20.001-130.000	3.500
	130.001-500.000	4.900
	Над 500.000	7.000

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за висината на надоместокот за дадено стручно мислење („Службен весник на Република Македонија” бр.97/14 и 129/15).

Член 5

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13259/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

299.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15 и 154/15), министерот за труд и социјална политика, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2016 ГОДИНА**

I. Појдовна основа

Приходите остварени од приредувањето на игри на среќа и забавни игри се приход на Буџетот на Република Македонија и истите се користат за финансирање на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност, на здруженија за борба против семејното насилство и за Црвениот крст на Република Македонија. Износот на средствата за овие намени е определен во висина од 50% од остварениот приход од игри на среќа и забавни игри во претходната календарска година, но не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120 милиони денари. Распределбата на средствата ја врши Владата на Република Македонија врз основа на доставената Програма од страна на Министерството за труд и социјална политика, која што е изготвена врз основа на поднесени проекти од страна на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија.

Врз основа на доставените Предлог – Програми од страна на Националниот Совет на инвалидски организации (НСИОМ) кој што претставува асоцијација на седум Национални инвалидски организации (Национален сојуз на слепите на Република Македонија, Национален сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака, Национален сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Маке-

донски параолимписки комитет и Национален сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија), на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност на Република Македонија, на здруженијата за борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија, Министерство за труд и социјална политика ја изработи оваа програма за нивно финансирање преку распоредување на приходите од игри на среќа и забавни игри за 2016 година.

II. Програмски активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација кои што ќе се финансираат

Средствата во износ од 55.000.000 денари наменети за финансирање на Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) кој како асоцијација на седум национални инвалидски организации, во 2016 година ќе ги спроведува следните активности:

- Доследна примена на ОН Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност во сите области содржани во Конвенцијата и предлагање на измени на постојните законски решенија кои се однесуваат на лицата со инвалидност со цел нивното усогласување со европското законодавство;

- Унапредување и изедначување на основните човекови права на лицата со инвалидност со правата на другите граѓани особено во однос на вработувањето, социјалната заштита, образованието, здравството, материјалното обезбедување, набавка на помагала, достапност, спорт и рекреација на инвалидите;

- Покренување иницијативи до надлежните институции за подобрување на правата на лицата со инвалидност преку организирање и учество во јавните дискусии;

- Организација на работата на органите и телата на Националниот Сојуз на инвалидските организации на Македонија;

- Активности за вклучување на националните инвалидски организации во донесувањето на сите прописи кои се однесуваат на лицата со инвалидност;

- Јакнење на улогата на инвалидските организации во граѓанското општество и трајно решавање на проблемот со нивното финансирање;

- Соработка со организациите кои што работат на заштитата и унапредувањето на правата на лицата со инвалидност;

- Меѓународна соработка (учество на Европскиот форум за инвалиди и други меѓународни организации, како и соработка со слични асоцијации во соседните земји).

Средства во висина од 500.000 денари наменети за изградба на инклузивно детско игралиште за лица со попреченост и набавка на опрема за потребите на членовите на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија;

Средства во висина од 500.000 денари наменети за стандардизација на знаковниот јазик, обуки за толкувачи на знаковен јазик и програмски активности на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија;

Средства во висина од 500.000 денари наменети за набавка на тифлотехнички помагала и за програмските активности на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија;

Средства во висина од 500.000 денари наменети за финансирање на годишните програми на РЦПЛИП "Порака" за набавка на опрема за Дневни центри и за потребите на членовите на сојузот;

Средства во висина од 1.000.000 денари наменети за учество на Националната федерација за спорт и рекреација на Параолимписките игри во Рио, Бразил.

1. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности во текот на 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

1. Активно вклучување во проектот на Владата на Република Македонија “Македонија без бариери до 2016 година”;

2. Анализа на состојбата со физичките бариери во единиците на локалните самоуправи (здравство, социјални работи, образование, судови, МВР, хотели, култура, спорт);

3. Анализа на домашната легислатива која што се однесува на лицата со телесен инвалидитет и нејзина компарација со мерките предвидени со ОН Конвенцијата за правата на лицата со инвалидитет;

4. Изготвување на листа на потребни измени и дополнувања на законски одредби кои не се поволни за лицата со телесен инвалидитет;

5. Остварување и подобрување на правата на лицата со телесен инвалидитет;

6. Индивидуална автономија и независност на лицата со телесен инвалидитет;

7. Целосно и ефективно учество на и вклучување на лицата со телесен инвалидитет во сите сфери на општествениот живот;

8. Недискриминација;

9. Еднаквост на можностите за лицата со телесен инвалидитет и

10. Целосна пристапност.

Здравствена заштита и помагала

- Иницирање измени на Законот за здравственото осигурување со што ќе се обезбеди целосно ослободување на лицата со телесен инвалидитет од партиципацијата на сите здравствени услуги, а особено за помагалата, лековите и болничкото лекување, враќање на правото на банско-климатско лекување, набавка на ортопедски помагала со право на доплата на сумата која ја надминува референтна цена на ортопедското помагало, како и други унапредувања на нивната здравствена заштита;

- Иницирање на формирање на стручно тело (ортопеди, уролози, физијатри и лица со телесен инвалидитет) при Фондот за здравствено осигурување на Македонија во кое ќе има претставник од Мобилност Македонија, кое на Управниот Одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе му предлага усвојување на листи на ортопедски помагала кои ги задоволуваат пропишаните стандарди, а кои ќе бидат понудени од страна на овластени добавувачи со кои фондот има склучено договор;

- Иницирање измени и дополнувања на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала, со цел обезбедување на покривителни и посоефицирани ортопедски помагала, зголемување на референтните цени за одредени видови помагала (инвалидски колички, ортози, протези и средства за инконтиненција, антидекубитални перничии), остварување на право на активна инвалидска количка, право на инвалидска количка на електромоторен погон, право на тоалетна количка, обезбедување на правото на гаранција, одржување и сервисирање на помагалата;

- Иницирање измени и дополнувања на прописите со што ќе се обезбеди целосно укинување на царините и даноците на помагалата;

- Обезбедување соодветна парична помош на членовите во случаи кога треба да платат или партиципираат за користење на неопходни здравствени услуги или помагала согласно можностите и актите на Сојузот;

- Воспоставување соработка со здравствените организации, производители и дистрибутери на помагала и лекови во интерес на унапредување на здравствената заштита на телесните инвалиди;

- Користење на можностите за обезбедување на потребните помагала и лекарства на членовите преку донации;

- Интензивирање на заложбите за отстранување на сите видови дискриминација на лицата со телесен инвалидитет при користење на здравствената заштита (непристапни здравствени установи, неприлагодена опрема, необезбеден персонален асистент во услови на домашно лекување и др.);

Воспитание и образование

- Обезбедување на пристапност до и во објектите за образование

- Покренување иницијативи за навремено вклучување на децата со телесен инвалидитет во редовниот воспитно-образовен процес;

- Помош на социјално загрозените семејства во обезбедување на училишни помагала за децата со телесен инвалидитет, едукација на лицата со телесен инвалидитет со посебни програми за работа со компјутери и странски јазици;

- Покренување иницијатива за донесување на законска одредба со цел ослободување од партиципација на лицата со телесен инвалидитет во сите степени на образованието, обезбедување бесплатен превоз, асистенција и технички помагала;

- Едукација на лицата со телесен инвалидитет со посебни програми за работа со компјутери, странски јазици и друго.

Работа и вработување

- Активно вклучување во водењето на политиката на Посебниот фонд за обезбедување на услови за вработување и работење на инвалидни лица;

- Евидентирање на членовите кои имаат потреба од вработување и нивно целосно информирање за можностите и поволностите што ги пружа Законот за вработување на инвалидни лица;

- Евидентирање на работодавците кои имаат потреба од вработување на лица со телесен инвалидитет и посредување помеѓу нив и телесните инвалиди и евидентирање на работодавците кај кои се вработени лица со телесен инвалидитет и следење на исполнувањето на нивните права од работниот однос;

- Информирање на сите надлежни органи за забележаните неправилности и злоупотреби во примената на Законот за вработување на инвалидните лица и подзаконските акти како и за другите кршења на правата од работниот однос за вработените лица со телесен инвалидитет;

- Активно вклучување во водењето на политиката на Посебниот Фонд за обезбедување на услови за вработување на инвалидни лица.

Лична подвижност

- Олеснување на пристап до квалитетни ортопедски помагала, асистивни технологии и форми на лична асистенција и посредници;

- Организирање обуки на лица со телесна инвалидност за вештините на подвижност од страна на специјалисти кои работат со оваа категорија на лица;

- Ослободување од плаќање на данок и царина при набавка на патнички возила за лична употреба и други помагала со кои се обезбедува нивна подвижност;

- Обезбедување на материјална поддршка со цел олеснување на подвижноста на оваа категорија на лица;

- Ослободување на лицата со телесен инвалидитет од плаќање на данок и царински давачки при набавка на патнички возила за лична употреба и други помагала со кои се обезбедува нивна подвижност.

Опоровок и рехабилитација

- Вложување на средства за обновување на инвентарот во сместувачките капацитети во Охрид и преземање на други мерки за одржување и подобрување на условите за престој во истите;

- Закуп на пансиони во центрите за бањско и климатско лекување во Македонија, пред се за членовите од Охрид и Струга кои не ги користат апартманите во Охрид.

Спорт и рекреација

- Организација на 28-ти Републички спортски игри на лицата со телесен инвалидитет на Македонија на кои ќе учествуваат 95 натпреварувачки во атлетика, пинг-понг и стрелаштво;

- Организирање на 28-то Државно шаховско првенство на лицата со телесен инвалидитет на Македонија со учество на 28 натпреварувачи и други придружни лица по потреба;

За реализација на оваа активност се планираат следните ставки на трошоци:

- обезбедување на пансиони во хотел,

- патни трошоци за учесниците,

Организирање на еднодневен турнир во табла со учество на натпреварувачи од сите здруженија. Организатор ќе биде едно од здруженијата на Мобилност Македонија;

- Организирање на еднодневен турнир во табла со учество на натпреварувачи од сите сојузи;

- Организирање на лига натпревари по одделни спортови и тренинг кампови;

- Изградба на инклузивно детско игралиште за лица со телесен инвалидитет;

- Учество на меѓународни спортски натпревари;

- Поддршка на тренажниот процес на репрезентативците од редот на лицата со телесен инвалидитет;

- Учество на спортисти од Мобилност Македонија на спортски игри на сродните сојузи од земјите од регионот (Србија, Хрватска, БиХ, Словенија) за кои ќе добиеме уредна покана;

- Организација и учество на други меѓународни спортски натпревари.

Културно – забавни активности

- Организирање на 22-ти Музички средби на лица со телесен инвалидитет со учество на членови на Мобилност Македонија и претставници на организации на лицата со телесен инвалидитет од други држави;

- Организирање на 22-ви Републички квиз натпревар во општо знаење на лицата со телесен инвалидитет со учество на 18 екипи со по три члена;

- Организирање на 7-та меѓународна ликовна колонија со учество на ликовни уметници од Република Македонија и странство, вклучително и членови на МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА. Колонијата ќе трае 7 дена. Учесниците ќе бидат сместени во апартманите на МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА во Охрид, а МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА ќе ги покрие трошоците за набавка на материјали, патни трошоци, исхрана и друго;

- Спроведување на активности за одбележување на 30-годишниот јубилеј на МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА;

- Спроведување други активности на културно-забавен план.

Останати активности

- Издавање на 4 броја на списанието Мобилност во тираж од 1200 примероци, информирање на членството преку семинари, советувања, трибини и издавање на збирка на прописи за правата на лицата со телесен инвалидитет;

- Меѓународна соработка со соодветни асоцијации на лицата со телесен инвалидитет од другите држави, како и со меѓународни асоцијации активни во Македонија а кои во својата програма имаат активности на планот на подобрување и унапредување на положбата на граѓаните воопшто и на лицата со инвалидитет.

2. Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Залагање за доследна примена на одредбите од Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалидност, со акцент на реализирање на долгорочната акциона програма на Светската федерација на глуви и Европскиот форум на лицата со инвалидност.

ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕ

Во 2016 година Националниот сојуз на планот на превентивната ќе помогне во организирање на голем број предавања во општинските организации со цел глумите луѓе да се запознаат со големите опасности, посебно за младите членови како што се: сидата, дрогата, алкохолот, едукативни предавања од областа на здравствената заштита и др.

Образование

- Соработка со установите за рехабилитација и образование на деца и младинци преку своите општински организации со цел пружање поддршка во навременото откривање, евидентирање и категоризација на глумите лица, со цел што поголем број на деца да бидат упатени на рехабилитација и редовно школување;

- Организирање на советувања на национало и меѓународно ниво за проблемите на образованието на глумите лица, со учество на експерти од Светска федерација на глуви и други стучњаци од оваа област;

- Подготовка на посебна програма за унапредување на образованието на глумите и наглувите лица;

- Организирање обуки за работа со компјутери со цел поголема застапеност на информатиката во сите степени на образованието на глумите лица;

- Залагање за активна употреба на знаковниот јазик во образованието на глувите, за што потребно е да биде изготвен учебник наменет за глувите ученици.

Вработување

- Доставување на предлози и решенија за измени и дополнувања на Законот за вработување на лица со инвалидност и ќе настојува за донесување на што по-валитетен Закон за вработување на лица со инвалидност;

- Посредување при спорови со работодавците и изнаоѓање на слободни работни места;

- Залагање за измена и дополнување на постојните законски прописи во насока на регулирање на бенефициран работен стаж на глувите лица.

Унапредување на правата на глувите и наглувите лица

На овој план приоритетни задачи ќе бидат:

- Актуализирање на прашањето за набавка на слушни и други помагала, бенефиции во користење на телефонски услуги и бенефиции во користење на патниот сообраќај;

- Печатење на знаковен речник за потребата на глувите ученици во основното образование;

- Обуки за толкувачи на знаковен јазик;

- Активности за стандардизација на знаковниот јазик во Република Македонија;

- Афирмирање на јазикот на знаците преку организирање на обуки за оспособување на лицата да го владеат јазикот на знаците, обуки за професионални преведувачи на знаковен јазик, обуки за почетници и родители на глувите деца. За оваа цел Комисија за знаковен јазик ќе изготви соодветна програма;

- Воведување на јазикот на знаци во процесот на образованието во сите степени;

- Залагање за воведување и други емисии, покрај вестите, од образовен, културен, документарен и друг карактер и истите да бидат преведувани со помош на јазикот на знаците;

- Ќе се преземат активности за редовно издавање на весникот "Заедно" како информативно гласило на Сојузот;

- Соработка со локалната самоуправа преку остварување контакти со градоначалници со цел давање поддршка на инвалидските здруженија и реализирање на едукативни, културни социјални и спортски активности согласно одредбите на ОН Конвенцијата за еднакви права на лицата со инвалидност;

- Меѓународна соработка - учество на Конференцијата на глуви на Европската унија на глуви (ЕУД).

3. Национален сојуз на слепите на Република Македонија (НССРМ), како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Предлагање измени и дополнувања на законските решенија со цел унапредување на правата кои што ги остваруваат слепите лица, особено на Законот за вработување на инвалидни лица со цел усогласување со законодавството на Европската Унија;

- Промоција на проблематиката на слепите лица во општеството;

- Помош на слепите лица во образовниот процес;

- Организирање на јавни манифестации, промотивни активности, конференции за печат и прес-конференции;

- Лобирање и присутност во јавноста потсетувајќи на проблемите со кои што се соочуваат слепите лица преку информирање, издавање на списанија, учебници и учебни помагала, публикации и стручна литература;

- Поттикнување и самостојно организирање на најразлични промотивни активности (иложи, концерти, претстави, публикации).

- Поттикнување на меѓународна соработка;

- Обезбедување на тифлотехнички помагала и

- Подготовка на програма за помош на подоцна ослепените лица.

Вработување

- Покренување иницијативи за приоритетно вработување на работни места соодветни на капацитетите на слепите лица;

- Иницирање законски измени со цел создавање услови за подеднаков пристап до вработување на лица со инвалидност;

- Создавање еднакви можности и услови за работно оспособување и работа на нововработените слепи лица со другите вработени преку приспособување на работните услови, набавка на соодветна опрема, уреди и помагала.

Образование

- Преземање активности со цел откривање на слепи деца и младинци и нивно интегрирање во рамките на сите степени на редовното образование во Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ во Скопје;

- Пружање материјална поддршка со цел вклучување на слепите деца и младинци во редовниот образовен процес преку своите општински и меѓуопштински здруженија;

- Покренување иницијатива за измени и дополнувања на Законот за основното образование и Законот за средното образование со цел надминување на проблемот за опфаќање на слепите деца во предучилишната возраст;

- Обезбедување на соодветни помагала, учебници, стручна литература, списанија за потребите на слепите ученици и студенти на Брајово писмо и во звучна техника усогласени според наставните програми што се применуваат во образовниот процес во Република Македонија, со проширување на бројот на учебници на Брајово писмо и со печатење на нови изданија на Брајово писмо;

- Набавка на тифло-технички помагала и опрема специјално наменета за потребите на слепите лица (сметачи, компјутерска опрема, Брајов ред, касетофони, диктафони, репродуктори, помагала за пишување, Бел стап, Брајови и говорни саати, говорни помагала и др.);

- Набавка на опрема за релјефно прикажување на сликовниот материјал, што би помогнало во изработка на учебниците за учениците во редовните училишта како и во специјалното училиште, а посебно во обука на масерите и физиотерапевтите;

- Покренување на иницијатива за обезбедување на финансиска и стручна помош од државата во задоволувањето на специфичните потреби на слепите ученици и студенти;

- Организирање на курсеви за описменување на Брајово писмо, за оријентација во просторот, курсеви за изучување на странски јазици компјутери на лицата кои подоцна го загубиле видот;

- Набавка и воведување на сметачот како основно помагало кај одреден број слепи лица, ученици и студенти, наставници вработени во Државното училиште „Димитар Влахов“ - Скопје и организирање на советувањашта за користење на истиот;

- Изработка на општо наставна програма, прирачници за учениците за курсеви и нивно печатење, брошура за достапност на помагала и користење на тифлотехничките помагала;

- Обука за животни потреби и поддршка за самостојно живеење преку обуки за користење на брајово писмо, описменување, музичка едукација и наобразба, обуки за кулинарство, ориентација во просторот.

Културно-забавна, спортска и, издавачко-информативна и библиотечна дејност

- Активности за поттикнување и реализирање на севкупните творечки потенцијали на слепите лица со цел афирмација на нивното културно-уметничко творештво;

- Распишување конкурси за литературни и поетски творби, организирање литературни натпревари, натпревари во брзо читање на Брајовото писмо;

- Организирање на заеднички посети на театарски претстави, концерти и други културни манифестации;

- Поддршка во работата на КУД Билјана, КУД Карагуле и радиоаматерскиот клуб “Видик” - Скопје;

- Поддршка на активностите на Шаховскиот клуб “4-ти Ноември” – Битола;

- Учество на државни и меѓународни турнири во шах за мажи и жени и поддршка за организација на екипно шаховско првенство на 17-те здруженија на слепи лица и организација на државно првенство во гол-бал;

- Печатење на специјализирани списанија на Брајовото писмо;

- Одбележување на Меѓународниот ден на Белиот стап – 15 Октомври;

- Одбележување на 70-годишниот Јубилеј на националниот сојуз на слепите на Република Македонија.

4. Национален Сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, како асоцијација на 14 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Намалување на социјалната исклученост преку отстранувањето на архитектонските и информативните бариери на лицата со инвалидност, преку организирање работилници за подигнување на јавната свест и пружање финансиска поддршка на членовите на Сојузот при набавка на специфичните ортопедски помагала;

- Унапредување на законската регулатива со цел што поголема вклученост на цивилните инвалиди во општеството, за таа цел ќе бидат организирани работилници со цел запознавање со постојната законска регулатива и предлагање мерки за подобрување на истата;

- Превентива од заостанат експлозивен материјал, дистрибуирање на двата документарни филма до основните и средните училишта и до електронските медиуми, организирање изложби и предавања;

- Воспоставување соработка со Црвениот крст на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, одржување на предавања во неколку општински основни училишта за опасностите од заостанатиот експлозивен материјал;

- Меѓународна соработка – учество на годишното Собрание на Европскиот Сојуз на цивилните инвалиди од војната.

5. Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет, како асоцијација на 17 меѓуопштински и општински здруженија, своите програмски активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Спроведување систем на натпревари во повеќе спортови на ниво на општински, регионални и државни првенства;

- Организирање на натпревари на државно и на меѓународно ниво по одделни спортови;

- Учество на меѓународни натпревари – Европски првенства, Светски купови на спортистите од дисциплините стрелаштво, пинг-понг и атлетика во рамките на што се планирани тренажни подготовки и учество на повеќе купови;

- Одржување на традиционалните спортски активности на лицата со инвалидност, збогатување на истите со нови содржини и евидентирање на спортистите на општинско ниво за своите категоризирани спортисти;

- Интензивирање на работата на Комисиите со цел изнаоѓање на можности за квалитетни подготовки за учество на спортисти и параолимписки кандидати за остварување на минимум олимписки норми за учество на Параолимписките игри;

- Организирање на контролни натпревари и подготовки на репрезентациите, тренинг кампови во сите спортови од програмата со учество на натпреварувачи кои ќе бидат селектирани од стручните лица;

- Вршење селекција на најдобри натпреварувачи во стрелаштво, пинг-понг и атлетика, како можни кандидати за настап на меѓународни натпревари;

- Меѓународна соработка со државите од регионот и Параолимписките комитети на државите во непосредно опкружување;

- Ангажирање стручни лица за спроведување на тренажен процес;

- Набавка на спортски реквизити;

- Организирање еднодневни рекреативни средби на членовите од страна на општинските сојузи за спорт и рекреација на инвалиди, за што средствата ќе бидат обезбедени од буџетите на единиците на локалните самоуправи;

- Интензивирање на соработката со Федерацијата за училишен спорт со цел запознавање со можноста за програмиран тренажен процес и организирано занимавање со спорт, евидентирање и првична селекција на потенцијалните спортисти;

- Соработка со други организации и институции.

6. Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – Порака, како асоцијација на 19 меѓуопштински и општински центри, своите програмски активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Одржување и развивање на мрежа на социјални сервисни служби (дневни центри) односно одржување на континуитет во работата на веќе оформените социјални сервисни служби за лица со интелектуална попреченост и создавање на услови и изнаоѓање на можности за оформување и промовирање на други видови на сервисни служби (сервисни служби за рана интервенција, мал групен дом, сервисна служба за самостојно живеење, социјални клубови, сервисна служба за поддршка во домот, центри за времено опфаќање);

- Набавка на опрема за потребите на Дневните центри;

- Подготовка на развојни проекти за унапредување на положбата на лицата со интелектуална попреченост;

- Унапредување на законските можности за остварување на човековите права на лицата со интелектуална попреченост особено во областа на социјалната заштита, образованието, здравството и вработување;

- Кампањи за подигнување на јавната свест во однос на правата и потребите на лицата со интелектуална попреченост;

- Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - ПОРАКА како членка на ЕАС-ПД – Европска асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост, ќе ги пренесува иницијативите од Стратегијата за попреченост (2010-2016) на Европската комисија и Акционен план за попреченост (2006-2016) на Совет на Европа и ќе даде придонес во унапредувањето на законските можности и политики во однос на правата на сите лица со попреченост;

- Координација и стручно – методолошка поддршка на локалните организации на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - ПОРАКА;

- Истражување и анализа за состојбите во Република Македонија во однос на имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата со инвалидност во областа на социјална заштита, образование, здравствена заштита, вработување;

- Партнерство и учество во програми на други организации;

- Организирање на спортски и рекреативни активности;

- Меѓународна соработка – акции кои произлегуваат од членство во европските асоцијации;

- Издавачка и информативна дејност, печатење на гласилото ПОРАКА, ажурирање на содржините на веб-страницата www.poraka.org.mk и др.

7. Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија, како асоцијација на 30 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани за 2016 година ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Развивање и унапредување на превентивната дејност, заради отстранување на причините што ги довеле инвалидите на трудот во положба на социјална несигурност преку покренување на активности за промовирање и спроведување на лекарски прегледи на вработените лица, отстранување на мобингот, организирање на советувања за обличите, формите и активностите преку кои треба да се развива и унапредува превенција на инвалидност;

- Иницирање на донесување и измена на постоечките законски решенија во насока на подобрување на положбата на инвалидите на трудот;

- Спроведување на општествено корисни акции за задоволување на одредени општествени социјални потреби на инвалидите на трудот (ослободување од партиципација за лекарства, радиодифузна такса, телевизиска такса, телекомуникациски трошоци, сообраќај, намалување на трошоците за комунални услуги и др.);

- Спроведување на советувања и помош на инвалидите на трудот;

- Покренување на иницијативи за ослободување од плаќање на партиципација на инвалидите на трудот, обезбедување на бесплатни лекови за инвалидите на трудот, оформување на мобилни екипи за домашно лекување на инвалидите на трудот;

- Координирање, насочување и контролирање на работата на здруженијата на инвалиди на трудот на територија на Република Македонија;

- Организирање трибини на тема материјална положба на инвалидите на трудот, распоредување на лицата со професионална неспособност за работа на соодветни работни задачи.

III. Програмски активности на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност кои што ќе се финансираат

Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност своите програмски активности планирани за 2016 година за кои што се планирани средства во износ од 1.000.000 денари, ќе ги насочи кон:

- Спроведување и мониторинг на Националната стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност во Република Македонија (Ревидирана) 2010-2018, како и на Оперативниот план за истата;

- Изработка на преглед на степенот на имплементација/реализација на Оперативниот план за период од 5 години (2010-2016);

- Работните групи во состав на националното тело перманентно ќе ги анализираат постигнатите резултати (работна група за следење и спроведување на Националната стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност во Република Македонија, работна група за здравство, работна група за локална самоуправа, работна група за спорт и рекреација, работна група за следење на Законот за инвалидски организации);

- Залагање за целосно вклучување на претставниците на лицата со инвалидност во процесот на креирање на политиката, измени и дополнувања на одредени закони и правилници кои што ги третираат прашањата од суштинска важност за лицата со инвалидност;

- Воспоставување меѓународна соработка и размена на искуства со државите во регионот.

IV. Програмски активности на здруженија за борба против семејното насилство кои што ќе се финансираат со средства во висина од 1.000.000 денари, согласно Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на здруженија за вршење на одредени работи од областа на социјална заштита

а) Појдовна основа

Семејното насилство е глобален феномен кој се јавува во најразлични облици во сите епохи на развојот на човечката цивилизација. Соодветна рамка за превентивно делување и целисходен третман на последиците од семејно насилство може да се најде во меѓународните конвенции и документи: Конвенција за човековите права; Конвенција за правата на детето; Конвенција за укинување на сите облици на дискриминација на жените и др. Во националното законодавство: Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/14, 33/15 и 150/15); и Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15 и 192/15)

Интегрираните политики на национално ниво континуирано се преземаат, сметано од 2008 година кога беше донесена првата Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011 година. Врз основа на оцената за постигнатото влијание од имплементацијата на овој документ, како континуирана заложба

на Владата на Република Македонија на ова поле, усвоена е Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2016 година, со пет стратешки области, и тоа: спречување, заштита, помош и поддршка на жртвите на семејно насилство; гоњење на сторителите; мултисекторска соработка и подигнување на институционалните капацитети; следење и евалуација.

За успешна имплементација на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство и Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2011-2016 година, ќе се преземат конкретни мерки и активности со цел подобрување на квалитетот на заштита со системски мерки во областите/домените на превенција, интервенција, едукација, следење и меѓусекторска координација, заради ефективно и ефикасно делување за справување со семејното насилство со обезбедување на единствен став и пристап.

Со приментата на ваков интегриран пристап со сите клучни актери од владините институции и граѓанскиот сектор се воспоставува соодветен и сеопфатен систем за превенција и третман за заштита од семејно насилство.

б) Цел на програмата

Програмата за превенција, спречување и заштита од семејно насилство има за цел континуирано да се преземат активности за функционирање и надоградување на веќе воспоставениот сеопфатен и ефикасен систем за превенција и третман за заштита од семејно насилство во Република Македонија.

Оваа програма е насочена кон следните активности кои се насочени кон спречување на појавата на семејно насилство и тоа:

- Промовирање на децентрализиран и стандардизирани услуги со што ќе се овозможи ефикасен и еднаков пристап за жртвите на семејно насилство; Овие услуги да се базираат на принципите на почитување на достоинството, приватноста и интегритетот на жртвите на семејно насилство;

- Унапредување на системот на поддршка која ќе се обезбеди теренски и еднаков пристап на услуги за сите жртви независно од нивното место на живеење, етничка или верска припадност. Оваа активност има за цел развивање и спроведување на услугите за поддршка на жртвите на семејно насилство и поддршка на СОС-линија;

- Едукација на професионални структури;
- Унапредување на граѓанско - правниот систем на заштита;

- Организирање на кампањи за заштита од семејно насилство.

в) Финансиска рамка

Согласно Законот за игрите на среќа и забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15 и 154/15), средствата остварени по сите основи од приредувањето на игри на среќа и забавни игри се користат за финансирање на здруженија на граѓани за борба против семејното насилство.

Средствата остварени по сите основи од приредување на игри на среќа и забавни игри кои ќе бидат наменети за финансирање на здруженија на граѓани за борба против семејното насилство, ќе бидат распределени согласно Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11,

51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15 и 192/15) и Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на здружение на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/05 и 38/07).

V. Програмски активности на Црвениот крст на Република Македонија кои што ќе се финансираат со средства во износ од 6.000.000 денари, во рамките на програмата за 2016 година ќе ги реализира следните активности:

- Нормативна рамка за работа на Црвен крст на Република Македонија е круцијален приоритет на националното друштво, а новото уредување на законските одредби ќе придонесе кон зајакнато функционирање и поголема стабилност на организацијата на национално и локално ниво;

- Спроведување на стратешките определби на организацијата на национално и локално ниво кои овозможуваат да се креираат програми за подобрување на здравјето на луѓето и унапредување на социјалната интеграција на населението во заедниците, како и унапредување на системот за подготвеност и дејствување при катастрофи;

- Примена на политики на Црвен крст на Република Македонија на локално ниво;

- За остварување на социјално – хуманитарните активности на Црвениот крст ќе се развиваат оперативни сојузи со владините институции, граѓанскиот сектор, како и бизнис секторот во Република Македонија;

- Организирање на традиционалните социјално – хуманитарни активности со цел намалување на ранливоста на населението;

- Воспоставување на пунктови за ефективно прибирање, дистрибуирање и менаџирање на употреблива облека;

- Психо – социјална поддршка на ранливите групи на населението во соработка со владините институции, граѓанскиот и корпоративниот сектор;

- Борба против трговија со луѓе преку имплементација на превентивни активности (организација на едукативни тренинзи и работилници);

- Превенција од сексуална злоупотреба и педофилија;

- Грижа и поддршка на старите лица. Црвениот крст на Република Македонија во континуитет ќе ги продолжи и развие проектните активности за грижа на старите лица во домашни услови;

- Подобрување на социјализација на деца и млади со посебни потреби и психо-социјална поддршка на деца во згрижувачки семејства. Подобрување на социјализација на децата и младите со посебни потреби е континуирана активност која се имплементира во соработка со Заводот за социјални дејности преку Црвениот крст на град Скопје и општинските организации на Црвен крст Велес, Прилеп, Кавадарци, Делчево, Дебар, Кичево и Гостивар. Со проектните активности се обезбедува и психо – социјална поддршка на децата во згрижувачки семејства во Скопје, Велес и Прилеп;

- Унапредување на условите и можности за вработување на лица во социјален ризик кои се долгорочно невработени;

- Заеднички развој на заедниците – ЗРЗ. Проектот нуди партиципативен метод за работа преку кој се обезбедува поддршка и се зајакнуваат капацитетите на ранливите целни групи за подобра социјална интегра-

ција во заедницата. Истиот придонесува подобро да се разбере ранливоста, помага да се идентификуваат локалните капацитети, како и претставува можност да се изгради партнерство со граѓанските здруженија, владините институции, претпријатијата и ранливото население во заедниците. ЗРЗ како алатка за работа се применува преку општинските организации на Црвениот крст на Република Македонија, која во текот на годината се предвидува да се развие во останати општински организации на Црвен крст на Република Македонија во земјата;

- Спроведување на програмата за организирање и унапредување на крводарителството;

- Волонтерите како лидери во зајакнување на капацитетите на локалната заедница и општеството (организираат настани, учествуваат во собирање на средства, обезбедуваат техничка поддршка, обезбедуваат ресурси и логистичка поддршка, имплементираат и развиваат програми, промотивни настани и др.);

- Мобилизирање фондови за подобрување на финансиската стабилност и самостојност;

- Унапредување и воспоставување на партнерски сојузи;

- Проектна работа и иницијативи за унапредување на програмски активности на локално ниво;

- Воспоставување на ефикасен систем за мониторинг и евалуација;

-Црвениот крст на Република Македонија во рамките на својата издавачка дејност редовно издава промотивни материјали за дисеминирање на своите активности – во текот на 2016 година редовно ќе се публикуваат специјализирани едукативни материјали во вид на брошури, флаери, постери, прирачници, доплатни марки и друг вид на изданија;

- Меѓународна соработка - Ефикасното работење наложува обезбедување на меѓународна програмска поддршка за имплементација на активностите на националното друштво. Во изминатите години, Црвениот крст на Република Македонија, како членка на Меѓународното Движење на Црвениот крст и Црвена полумесечина гради партнерски односи, обезбедува фондови и разменува искуства со голем број на национални друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина, Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина и Меѓународниот Комитет на Црвен крст. Плодната соработка се остварува и со агенциите на Обединетите Нации, Европската Унија и други меѓународни организации.

VI. Средства за финансирање на Програмата

Во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во рамките на разделот 150.01- Министерство за труд и социјална политика, Програма 1, Потпрограма 10-Администрација, на расходна ставка 463-Трансфери до невладини организации, планирани се средства во износ од 66.000.000 денари, наменети за финансирање на националните инвалидски организации, нивните здруженија и

нивната асоцијација, на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност, на здруженија за борба против семејното насилство и за Црвениот Крст на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-8582/8

5 јануари 2016 година

Скопје

Директор,

д-р Фросина Ташевска - Ременски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

300.

Врз основа на член 80 став 7 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15 и 150/15) министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.

Член 2

Мандатниот платен налог за сторител на прекршок - за службено лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Мандатниот платен налог за сторител на прекршок - физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-17984

21 декември 2015 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог 1

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за јавните патишта, униформираниот полициски службеник/ државниот инспектор за патишта/овластениот инспектор за патишта на општината/овластениот инспектор за патишта на градот Скопје издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице во правно лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице/трговец поединец _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____
да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05283, приходна шифра 722126 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба, односно на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05220, приходна шифра 718134 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА:

Доколку глобата не се плати во определениот рок од осум дена, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и ќе се достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 2

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 80 ставови 2 и 3 од Законот за јавните патишта, униформираниот полициски службеник/ државниот инспектор за патишта/овластениот инспектор за патишта на општината/овластениот инспектор за патишта на градот Скопје издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за физичко лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на физичкото лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Прифаќа	извршување	на	општокорисна	работа
во				

Не прифаќа _____

Записник за сторен прекршок _____
да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05283, приходна шифра 722126 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба, односно на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05220, приходна шифра 718134 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА:

Доколку глобата не се плати во определениот рок од осум дена, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и ќе се достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

Сторител на прекршок

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

301.

Врз основа на член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“, бр. 129/15) министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице и за трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице и за одговорно лице во трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-17986
21 декември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог 1

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 99-в став 1 од Законот за превоз во патниот сообраќај, државниот инспектор за патен сообраќај/овластениот инспектор за патен сообраќај на општината/овластениот инспектор за патен сообраќај на градот Скопје издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

■ (за правно лице)
■ (за трговец поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---

Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840***05283, приходна шифра 712126 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба, односно на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840***05220, приходна шифра 718134 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно пред Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 2

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 99-в став 1 од Законот за превоз во патниот сообраќај, државниот инспектор за патен сообраќај/овластениот инспектор за патен сообраќај на општината/овластениот инспектор за патен сообраќај на градот Скопје издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за одговорно лице во правно лице)

(за одговорно лице во трговец поединец)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице/трговец поединец _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05283, приходна шифра 712126 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба, односно на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840***05220, приходна шифра 718134 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно пред Комисија за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 3

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 99-б став 2 од Законот за превоз во патниот сообраќај, државниот инспектор за патен сообраќај/овластениот инспектор за патен сообраќај на општината/овластениот инспектор за патен сообраќај на градот Скопје издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за физичко лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на физичкото лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840***05283, приходна шифра 712126 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба, односно на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840***05220, приходна шифра 718134 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно пред Комисија за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Сторител на прекршок

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

М.П. _____

име, презиме и своерачен потпис

302.

Врз основа на член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“, бр. 129/15), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.

Член 2

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-17991
21 декември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

Прилог

(Назив на органот)

Број: _____
Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на членовите 96, 97 и 98 од Законот за превоз во патниот сообраќај, државниот инспектор за патен сообраќај/овластениот инспектор за патен сообраќај на општината/овластениот инспектор за патен сообраќај на градот Скопје издава

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (за физичко лице)

Име и презиме _____
Единствен матичен број на физичкото лице _____
Адреса _____
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____
Опис на прекршокот, _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Прифаќа _____ извршување _____ на _____ општокорисна _____ работа _____
во _____

Не прифаќа _____

Записник за сторен прекршок _____
да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05283, приходна шифра 722126 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба, односно на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, со уплатна сметка 840***05220, приходна шифра 718134 и програма _____, со цел на дознака - уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА:

Доколку глобата не се плати во определениот рок од осум дена, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и ќе се достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

Сторител на прекршок

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

303.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 150/2010,100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува

О Г Л А С

- За избор на претседател на Основниот суд Гостивар;
- За избор на претседател на Основен суд Дебар;
- За избор на претседател на Основен суд Кочани и
- За избор на претседател на Основен суд Охрид.

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Велько Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.

Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр.08-64/1	Судски совет
13 јануари 2016 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	Бранко Ушковски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

304.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 154/2015 и 192/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 4 декември 2015 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА БИМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за бимедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2008,97/2010, 99/2011, 104/2012, 151/2013, 120/2014 и 189/2014) , во членот 6 ставот 1 се менува и гласи:

„Осигуреното лице може да оствари право на бимедицинско потпомогнато оплодување (БПО) за здравствените услуги извршени во постапките на бимедицинско потпомогнато оплодување спроведени со автологно оплодување и алогенеичко оплодување за прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодување.“

Член 2

Во членот 8 став 4 alineја 14, по зборот „првото“ се додаваат зборовите: „второто односно третото“.

Член 3

Во членот 9 став 9 се менува и гласи:

„Осигуреното лице кое го остварило правото на бимедицинско потпомогнато оплодување спроведени со автологно оплодување и алогенеичко оплодување за прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодување, осигуреното лице за кое Комисијата донела негативно мислење поради постоење на утврдени состојби кои предизвикуваат неплодност и кај кои лекувањето е неуспешно и со други методи е безизгледно осигуреното лице да се лекува со БПО постапка, согласно медицина базирана на докази, нема право да поднесе повторно барање до Фондот.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

На барањата за остварување на право на БПО поднесени пред стапување во сила на измените на овој правилникот за кои не е одлучено, ќе се применуваат одредбите од овој правилник.

Бр. 02-21571/6
28 декември 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

305.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со член 69 и 70 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014 , 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 4 декември 2015 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2012, 176/2013 и 47/2014), по членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Член 6-а

Секој избран лекар е должен, да определи друг лекар од својата или од друга здравствена установа кој врши иста дејност, да го заменува односно да ги пружа здравствените услуги на осигурените лица во случај на негово привремено отсуство за време на користење на годишен одмор, краткотрајно боледување до 30 дена или краткотрајно службено отсуство.

На лекарот кој е редовна замена, не му се иплатува капитација за пружените здравствени услуги на осигурените лица на лекарот кој е привремено отсутен од работа.

„По исклучок на став 1 и 2 на овој член, во случај кога лекарот по општа медицина кој е на подолготрајно боледување, односно на породилно отсуство и кога и по два неуспешни огласи не може да вработи нов лекар да го заменува, во период од 35 дена, но најмногу до 270 дена од настанување на спреченоста за работа, здравствените услуги на осигурените лица ги пружа лекарот редовна замена.

Во пресметката на капитацијата за лекарот редовна замена влегуваат и осигурениците на лекарот кој е на подолготрајно боледување, односно на породилно отсуство.

Исплата на капитацијата на лекарот редовна замена се врши за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледување од триесет и првиот ден, а за лекарот кој е на породилното отсуство се исплаќа од првиот ден на спреченост за работа.

Исплата на капитацијата за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледувања/породилно отсуство, се врши на 70% фиксен дел. Лекарот редовна замена нема обврска да врши превентивни прегледи и да ги исполнува целите за осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство.

По исклучок на член 6 од овој правилник, капитацијата не се намалува во зависност од бројот на остварените поени за дејноста, односно се исплатува 100%, без оглед на бројот на поени пресметани за сите осигурени лица кои го избрале лекарот редовна замена, како и осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство или подолготрајно боледување.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министрот за здравство, а ќе се применува од 01.01.2016 година.

Бр. 02-21571/7
28 декември 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

306.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 и 70 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 154/2015 и 192/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 4 декември 2015 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА
СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 115/2007, 62/2011 и 42/2012), по членот 6-а се додава нов член 6-б кој гласи:

„Член 6-б

Секој избран лекар е должен, да определи друг лекар од својата или од друга здравствена установа кој врши иста дејност, да го заменува односно да ги пружа здравствените услуги на осигурените лица во случај на негово привремено отсуство за време на користење на годишен одмор, краткотрајно боледување до 30 дена или краткотрајно службено отсуство.

На лекарот кој е редовна замена, не му се иплатува капитација за пружените здравствени услуги на осигурените лица на лекарот кој е привремено отсутен од работа.

„По исклучок на став 1 и 2 на овој член, во случај кога лекарот кој е на подолготрајно боледување, односно на породилно отсуство и кога и по два неуспешни огласи не може да вработи нов лекар да го заменува, во период од 35 дена, но најмногу до 270 дена од настанување на спреченоста за работа, здравствените услуги на осигурените лица ги пружа лекарот редовна замена.

Во пресметката на капитацијата за лекарот редовна замена влегуваат и осигурениците на лекарот кој е на подолготрајно боледување, односно на породилно отсуство.

Исплата на капитацијата на лекарот редовна замена се врши за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледување од триесет и првиот ден, а за лекарот кој е на породилното отсуство се исплаќа од првиот ден на спреченост за работа.

Исплата на капитацијата за осигурените лица на лекарот на подолготрајно боледувања/породилно отсуство, се врши на 80% фиксен дел. Лекарот редовна замена нема обврска да врши превентивни прегледи и да ги исполнува целите за осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство.

По исклучок на член 6-а од овој правилник, капитацијата не се намалува во зависност од бројот на остварените поени за дејноста, односно се исплатува 100%, без оглед на бројот на поени пресметани за сите осигурени лица кои го избрале лекарот редовна замена, како и осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство или подолготрајно боледување.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.1.2016 година.

Бр. 02-21571/8
28 декември 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

307.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 6 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 145/10 и 136/11) постапувајќи по барање за поведување на постапка поднесено од страна на Фокуснет ДОО Штип застапувано од Зоран Гичев, адвокат од Штип против Македонски Телеком АД заради утврдување на злоупотреба на доминантната позиција на пазарот, на седницата одржана на ден 05.12.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Барањето за поведување на постапка бр. 17-35/1 од 12.03.2003 година поднесено до Монополската Управа на Република Македонија од страна на Фокуснет ДОО Штип против Македонски Телеком АД Скопје, заради постоење на злоупотреба на доминантната позиција на пазарот од член 25 став 8 точка 1 од Законот против ограничувањата на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 80/99, 29/02 и 37/04), се уважува.

2. Се утврдува дека Македонски Телеком АД Скопје поседува доминантна позиција на пазарот како единствен јавен телекомуникациски оператор во Република Македонија и истиот во периодот од 1.9.2001 година до 18.12.2002 година, на подрачјето на градовите Велес, Куманово, Кочани и Прилеп, ги загрозил конкурентските можности на Фокуснет ДОО Штип на начин што го попречувал Фокуснет ДОО Штип на давањето на јавната телекомуникациска услуга – пренос на податоци преку јавна телекомуникациска мрежа на начин што е релевантен за конкуренцијата на пазарот на давање на јавната телекомуникациска услуга - пренос на податоци и покрај тоа што не постоеле сериозни причини што би го оправдале таквото однесување, што претставува злоупотреба од член 25 став 8 точка 1 од Законот против ограничувањата на конкуренцијата.

Бр. 08-358/2
5 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

308.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Еуростандард Банка АД Скопје, со седиште на ул. Никола Кљусев бр. 2 Скопје и Поштенска Банка АД Скопје, со седиште на ул. Никола Кљусев бр. 6 Скопје, а поднесено од Еуростандард Банка АД Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 14.5.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу помеѓу Еуростандард Банка АД Скопје, со седиште на ул. Никола Кљусев бр. 2 Скопје и Поштенска Банка АД Скопје, со седиште на ул. Никола Кљусев бр. 6 Скопје, по основ на стекнување акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-165
14 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

309.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација со која лицето Филип Спасовски од Скопје, Република Македонија ќе се стекне со контрола над Трговско друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, Република Македонија, а поднесено од лицето Филип Спасовски, преку Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 22.05.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која лицето Филип Спасовски со живеалиште на адреса ул. Анкарска бр.23-1/20, Скопје, Република Македонија ќе стекне контрола над Трговско друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА Национална рекламна агенција о.о. ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на Железничка бр.36, Скопје, Република Македонија иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник

на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-166
22 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

310.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Карсо Телеком Б.В., Холандија и Телеком Австрија Актиенгеселшафт, Австрија, а поднесено од Карсо Телеком Б.В., преку Адвокатското друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје и Адвокатското друштво Моравчевиќ, Војновиќ и Партнери од Белград, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 15.5.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Карсо Телеком Б.В. со главно седиште на Принс Бернхард-плеин 200, 1097 ЈВ Амстердам, Холандија и Телеком Австрија Актиенгеселшафт со главно седиште на Ласалештрасе 9, 1020 Виена, Австрија, по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-167
15 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

311.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.) Луксембург, Гранд Слем Груп д.о.о. (Grand Slam Group d.o.o.) Србија и лицето Александер Поповиќ од Србија од една страна и Гранд Продакшн д.о.о. (Grand Production d.o.o.) Србија од друга страна, а поднесено од Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.) Гранд Слем Груп д.о.о. (Grand Slam Group d.o.o.) Србија и лицето Александер Поповиќ од Србија, преку Адвокат Леонид Ристев од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 30.5.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.) со регистрирано седиште на 16-18 Рје ду Стразбур, Л-2560 Луксембург, Големо Војводство Луксембург, Гранд Слем Груп д.о.о. (Grand Slam Group d.o.o.) со главно седиште на Данила Лекиќа 31, 11000 Белград, Србија и лицето Александер Поповиќ од Србија од една страна и Гранд Продакшн д.о.о. (Grand Production d.o.o.) со главно седиште на Данила Лекиќа 31, 11000 Белград, Србија од друга страна, по основ на купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-170
30 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

312.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Филип Морис Интернационал Менаџмент СА (Philip Morris International Management SA), со седиште на Авенија де Родание 50, 1007 Лозана, Швајцарија (Avenue de Rhodanie 50, 1007 Lausanne Switzerland) и Тутунски комбинат АД Прилеп, со седиште на ул.„Маркова“ бр.101 Прилеп, Македонија, а поднесено од Филип Морис Интернационал Менаџмент СА (Philip Morris International Management SA), и Тутунски комбинат АД Прилеп преку Кристијан Поленак и Татјана Поповски Булоски адвокати од Адвокатско друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 30.05.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Филип Морис Интернационал Менаџмент СА (Philip Morris International Management SA), со седиште на Авенија де Родание 50, 1007 Лозана, Швајцарија (Avenue de Rhodanie 50, 1007 Lausanne Switzerland) и Тутунски комбинат АД Прилеп, со седиште на ул.„Маркова“ бр.101 Прилеп, Македонија, по основ на заедничко вложување иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-171
30 мај 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

313.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу КАС-Оне Холдинггезелшафт мбХ (CAS-One Holdinggesellschaft mbH) со регистрирано седиште на Вахренвалдер Штрассе 9, 30165 Хановер, Германија и Емитек Гезелшафт фур Емисионтехнологи мбХ (Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH) со регистрирано седиште на Хауптштрассе 128, 53797 Лохмар, Германија, а поднесено од КАС-Оне Холдинггезелшафт мбХ, преку полномошник Адвокат Леонид Ристев од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 03.07.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу КАС-Оне Холдинггезелшафт мбХ (CAS-One Holdinggesellschaft mbH) со регистрирано седиште на Вахренвалдер Штрассе 9, 30165 Хановер, Германија и Емитек Гезелшафт фур Емисионтехнологи мбХ (Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH) со регистрирано седиште на Хауптштрассе 128, 53797 Лохмар, Германија, по основ на стекнување удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-172
3 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

314.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Словениа Бродбанд Карл Луксембург, Луксембург и АД Бродбанд Монтенегро, Црна Гора а поднесено од Словениа Бродбанд Карл Луксембург преку Адвокатското друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје и Адвокатското друштво Моравчевиќ, Војновиќ и Партнери од Белград, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 03.07.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Словениа Бродбанд Карл Луксембург, Луксембург со главно седиште на 61, Ру д Ролингергунд, Л-2440 Луксембург, Големо Војводство Луксембург и АД Бродбанд Монтенегро со главно седиште на Булевар Револуција бб, Подгорица, Црна Гора, по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-173
3 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

315.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу „мобилком Македониен Бетајлигунгсфервалтунг ГмбХ“, друштво со ограничена одговорност, со регистрирано седиште на Lassallestrasse 9, 1020 Виена, Австрија и „Близу Медиа и Бродбанд“ ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на булевар „3-та Македонска бригада“ 48 Аеродром, 1000 Скопје, преку полномошник Марија Филиповска адвокат од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 24.7.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу „мобилком Македониен Бетајлигунгсфервалтунг ГмбХ“, друштво со ограничена одговорност, со регистрирано седиште на Lassallestrasse 9, 1020 Виена, Австрија и „Близу Медиа и Бродбанд“ ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на булевар „3-та Македонска бригада“ 48 Аеродром, 1000 Скопје, по основ на стекнување удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход-на шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-174
24 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

316.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Кнежеството Лихтенштајн (Principality of Liechtenstein) и Мобилком Бетеилигунгсгезелшафт мбХ (Mobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH) Австрија, со регистрирано седиште на Ласалерштрасе 9, 1020 Виена, Австрија од една страна и Телеком Лихтенштајн АГ (Telecom Liechtenstein AG) Кнежество Лихтенштајн, со седиште на Шанерштрасе 1, 9490 Вадуц, Лихтенштајн од друга страна, поднесено преку полномошник Леонид Ристев адвокат од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 8.8.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Кнежеството Лихтенштајн (Principality of Liechtenstein) и Мобилком Бетеилигунгсгезелшафт мбХ (Mobilkom Beteiligungsgesellschaft mbH) Австрија, со регистрирано седиште на Ласалерштрасе 9, 1020 Виена, Австрија од една страна и Телеком Лихтенштајн АГ (Telecom Liechtenstein AG) Кнежество Лихтенштајн, со седиште на Шанерштрасе 1, 9490 Вадуц, Лихтенштајн од друга страна, по основ на стекнување на заедничка контрола, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход-на шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-175
8 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

317.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација со која Хемофарм А.Д. Вршац (Nemofarm a.d. Vrsac) со регистрирано седиште на Белградски пат бб, 26300 Вршац, Република Србија стекнува контрола над производството и продажбата на одредени фармацевтски производи, резерви на тие производи, Досиеја, Дозволи за ставање во промет, Трговски марки и други права кои се однесуваат на работењето како што е дефинирано во Договорот за купување на средства, потпишан на 4 јули 2014 година, а кои се во сопственост на Фарманова ДОО Обреновац (Pharmanova d.o.o. Obrenovac) со регистрирано седиште на Индустриска 8, Обреновац, Белград, Република Србија, а поднесено од Хемофарм А.Д. Вршац, преку полномошник Адвокат Леонид Ристев од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 8.8.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Хемофарм А.Д. Вршац (Nemofarm a.d. Vrsac) со регистрирано седиште на Белградски пат бб, 26300 Вршац, Република Србија стекнува контрола над производството и продажбата на одредени фармацевтски производи, резерви на тие производи, Досиеја, Дозволи за ставање во промет, Трговски марки и други права кои се однесуваат на работењето како што е дефинирано во Договорот за купување на средства, потпишан на 4 јули 2014 година, а кои се во сопственост на Фарманова ДОО Обреновац (Pharmanova d.o.o. Obrenovac) со регистрирано седиште на Индустриска 8, Обреновац, Белград, Република Србија, по основ на стекнување контрола преку купување на средства, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход-на шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-177
8 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

318.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Алфа Банка А.Е. (Alpha Bank A.E.) со регистрирано седиште на ул. Стадиу бр. 40, 10252 Атина, Република Грција, СитиБанка Интернационал ПЛЦ (Таргет-Префрленото бизнис работење на ЦИП) (CitiBank International PLC) со регистрирано седиште на Ситигруп центар, Канада плоштад, Канари Варф, Лондон, E14 5 LB, Обединето Кралство и Динерс Клуб на Грција Финансиска Компанија С.А. (Diners Club of Greece Finance Company S.A.), со регистрирано седиште на Сингроу Авенија бр. 54 11742, Атина, Република Грција, а поднесено од Алфа Банка А.Е., преку полномошник Адвокат Бенита Белешкова од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 8.8.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Алфа Банка А.Е. (Alpha Bank A.E.) со регистрирано седиште на ул. Стадиу бр. 40, 10252 Атина, Република Грција, СитиБанка Интернационал ПЛЦ (Таргет-Префрленото бизнис работење на ЦИП) (CitiBank International PLC) со регистрирано седиште на Ситигруп центар, Канада плоштад, Канари Варф, Лондон, E14 5 LB, Обединето Кралство и Динерс Клуб на Грција Финансиска Компанија С.А. (Diners Club of Greece Finance Company S.A.), со регистрирано седиште на Сингроу Авенија бр. 54 11742, Атина, Република Грција, по основ на стекнување контрола, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход на шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-178
8 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

319.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Арчер Даниелс Мидланд Јуруп Б.В. (Archer Daniels Midland Europe B.V.) со регистрирано седиште на Stationsstraat 76, 1541 LJ Koog aan de Zaan, Холандија, Арчер Даниелс Мидланд Еуропоорт Б.В. (Archer Daniels Midland Europort B.V.) со регистрирано седиште на Elbeweg 125, 3198 LC Europort Rotterdam, Холандија, и АДМ Германија ГмбХ (ADM Germany GmbH) со регистрирано седиште на Ferdinandstrasse 5, 20095 Hamburg, Германија, од една страна и ВИЛД Флејворс ГмбХ (WILD Flavors GmbH) со регистрирано седиште на Neugasse 22, 6300 Zug, Швајцарија и ВИЛД Дери Ингридиентс ГмбХ (WILD Dairy Ingredients GmbH) со регистрирано седиште на Rudolf-Wild-Str. 107-115, 69214 Eppelheim, Германија од друга страна, а поднесено од Арчер Даниелс Мидланд Јуруп Б.В., Арчер Даниелс Мидланд Еуропоорт Б.В. и АДМ Германија ГмбХ, преку полномошник Адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско Друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 5.9.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Арчер Даниелс Мидланд Јуруп Б.В. (Archer Daniels Midland Europe B.V.) со регистрирано седиште на Stationsstraat 76, 1541 LJ Koog aan de Zaan, Холандија, Арчер Даниелс Мидланд Еуропоорт Б.В. (Archer Daniels Midland Europort B.V.) со регистрирано седиште на Elbeweg 125, 3198 LC Europort Rotterdam, Холандија, и АДМ Германија ГмбХ (ADM Germany GmbH) со регистрирано седиште на Ferdinandstrasse 5, 20095 Hamburg, Германија, од една страна и ВИЛД Флејворс ГмбХ (WILD Flavors GmbH) со регистрирано седиште на Neugasse 22, 6300 Zug, Швајцарија и ВИЛД Дери Ингридиентс ГмбХ (WILD Dairy Ingredients GmbH) со регистрирано седиште на Rudolf-Wild-Str. 107-115, 69214 Eppelheim, Германија од друга страна, по основ на стекнување контрола, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приход на шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-179
5 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

320.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.) со регистрирано седиште на 16-18 Руе ду Стразбур, Л-2560 Луксембург, Големо Војводство Луксембург и Орландо Клинци ДОО (Orlando Klinci d.o.o.) со регистрирано седиште на Улица град Вуковар 269/Д, Загреб, Република Хрватска, а поднесено од Јунајтед Медиа С.а.р.л., преку полномошник Адвокат Леонид Ристев од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 5.9.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.) со регистрирано седиште на 16-18 Руе ду Стразбур, Л-2560 Луксембург, Големо Војводство Луксембург и Орландо Клинци ДОО (Orlando Klinci d.o.o.) со регистрирано седиште на Улица град Вуковар 269/Д, Загреб, Република Хрватска, по основ на стекнување контрола, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-180
5 септември 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

321.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Телемах Друштво за пружање на услуги во областа на телекомуникации ДОО Сараево и БХБ КЕЈБЛ ТВ ДОО Лукавац, Босна и Херцеговина, преку полномошник Леонид Ристев адвокат од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 25.11.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Телемах Друштво за пружање на услуги во областа на телекомуникации ДОО Сараево, со главно седиште на ул. Цемала Биједиќа бр. 216, Илија-Сараево, Босна и Херцеговина и БХБ КЕЈБЛ ТВ ДОО Лукавац, со главно седиште на Дом културе бб, 75300 Лукавац, Босна и Херцеговина, по основ на купопродажба на удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-182
25 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

322.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/14), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Телемах широкопојасна комуникација ДОО, Словенија и Тушмобил ДОО друштво за мобилна комуникација, Словенија преку полномошник Леонид Ристев адвокат од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 25.11.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Телемах широкопојасна комуникација ДОО со главно седиште на Цеста Љубљанске бригаде 21, 1000 Љубљана, Словенија, и Тушмобил ДОО друштво за мобилна комуникација со главно седиште на Брнчичева 49, 1231 Љубљана-Чрнуче, Словенија, по основ на купопродажба на удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-183
25 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

323.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11 и 41/2014), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на бул. Трета Македонска Бригада бр. 48 Скопје, од една страна и Трговско радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО Кочани со седиште на ул. Крсте Мисирков бр. 6 Кочани, Трговско друштво за вработување на инвалидни лица – заштитно друштво, радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА 2002 ДОО Кочани, со седиште на ул. Цар Самоил бр. 53 – Б Кочани, Трговско радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ РИЗ ДОО Кочани со седиште на ул. Цар Самоил бр. 53 – Б Кочани, Друштво за производство, трговија и услуги СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ с. Миладиновци експорт-импорт со седиште на ул. 2 бр. 44 с. Миладиновци, Илинден и Друштво за услуги и трговија СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с. Кадино со седиште на ул. 1 бр. 39 с. Кадино Илинден, од друга страна, а поднесено од Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, преку полномошник Адвокат Гоце Цоневски од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 24.12.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: БЛИЗУ ДООЕЛ Скопје), со регистрирано седиште на бул. Трета Македонска Бригада бр. 48 Скопје, Трговско радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО Кочани (во понатамошниот текст: АСТРА ПЛУС ДОО Кочани) со седиште на ул. Крсте Мисирков бр. 6 Кочани, Трговско друштво за вработување на инвалидни лица – заштитно друштво, радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА 2002 ДОО Кочани (во понатамошниот текст: ФИЛАДЕЛФИЈА 2002 ДОО Кочани) со седиште на ул. Цар Самоил бр. 53 – Б Кочани, Трговско радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ РИЗ ДОО Кочани (во понатамошниот текст: КАБЕЛ РИЗ ДОО Кочани) со седиште на ул. Цар Самоил бр. 53 – Б Кочани, Друштво за производство, трговија и услуги СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт (во понатамошниот текст: СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ с. Миладиновци) со седиште на ул. 2 бр. 44 с. Миладиновци, Илинден и

Друштво за услуги и трговија СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с. Кадино (во понатамошниот текст: СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с. Кадино) со седиште на ул. 1 бр. 39 с. Кадино Илинден, по основ на стекнување контрола, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-185

24 декември 2014 година
СкопјеПретседател,
Благој Чурлинов, с.р.**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

324.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2015 година, во однос на месец ноември 2015 година, е пониска за 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец декември 2015 година, во однос на месец ноември 2015 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото за претходниот месец.

Министер,
д-р Фросина Ташевска - Ременски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016007